

СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА !

"Trud" zemska automatska
mojnice Shoplje
ul. 57 br. 31



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати
неделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№ 62324. — Поштарина платена во
готово.

Вторник, 31 декември 1946
БЕЛГРАД
БРОЈ 106
ГОД. II

Цена на овој број е 40— дин. — Препла-
тата изнесуе 350.— дин. за полугодното
или 700.— дин. за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 28. — Телефон
Редакција 28-838, Администрација 22-619

758.

УКАЗ

ЗА РАТИФИКАЦИЈА ДОГОВОРОТ ЗА УСКЛАДУЕЊЕ СТОПАНСКИТЕ
ПЛАНОВИ, ЗА ЦАРИНСКАТА УНИЈА И ЗА ИЗЕДНАЧУЕЊЕ ВАЛУТАТА
МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И
НАРОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, на основа точ. 9 чл. 74 Уставот,
одлучуе:

Се ратифицира и добива обвезна сила Договорот за ускладуење стопанските пла-
нови, за царинската унија и за изедначуење валутата меѓу Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и Народна Република Албанија, заклучен во Белград, на 27 ноември
1946 година, кога и во сила влегол, а кој што со протоколот кој што го сочинуе состав-
ниот дел на Договорот во својот француски оригинал и во српско-хрватски превод гласи:

TRAITE

D'AJUSTEMENT DES PLANS ECONOMIQUES, D'UNI-
ON DOUANIÈRE ET D'EGALISATION DES MON-
NAIES ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE PO-
PULAIRE DE YOUGOSLAVIE ET LA REPUBLIQUE
POPULAIRE D'ALBANIE

Le Présidium de l'Assemblée Populaire de
la République Fédérative Populaire de Yougo-
slavie et le Présidium de l'Assemblée Populaire
de la République Populaire d'Albanie,

Animés du désir d'amplifier la collaboration
et l'aide réciproque dans l'oeuvre de reconstruc-
tion de leurs deux pays, ont résolu de conclure
un Traité d'ajustement des plans économiques,
d'union douanière et d'égalisation des mon-
naies et ont nommé à cet effet leurs Plénipo-
tentiaires, à savoir:

УГОВОР

О УСКЛАЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ПЛАНОВА, О
ЦАРИНСКОЈ УНИЈИ И О ИЗЕДНАЧЕЊУ ВАЛУТЕ
ИЗМЕЃУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
АЛБАНИЈЕ

Президијум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југославије и Пре-
зидијум Народне скупштине Народне Репу-
блике Албаније,

Надахнути жељом да прошире сарадњу и
узајамну помоћ у раду на обнови својих двеју
земаља, одлучили су да закључе Уговор о
усклађивању привредних планова, о царинској
унији и о изједначуењу валуте, и у ту сврху
наименовали су своје Опномоћенике, и то:

Le Présidium de l'Assemblée Populaire de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie:

Monsieur Boris KIDRITCH, Président du Conseil Economique, Ministre de l'Industrie,

Le Présidium de l'Assemblée Populaire de la République Populaire d'Albanie:

Monsieur Nako SPIRU, Président du Conseil Economique, Président de la Commission de plan, Ministre de l'Economie,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à ajuster les plans économiques des deux pays sur une base commune.

Pour la réalisation de ce but, des organes de coordination seront créés. L'organe de coordination pour l'ajustement des plans économiques des deux pays sera institué avant le 15 decembre 1946.

Article 2

Dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Traité, le Gouvernement de la République Populaire d'Albanie ramènera la valeur de son unité monétaire, le Lek albanais, à la parité de celle du Dinar yougoslave.

Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie s'engage à fournir au Gouvernement de la République Populaire d'Albanie, par la voie de l'importation dans la République Populaire d'Albanie de marchandises et de matériel destiné à la reconstruction économique, de la façon et dans le volume qui seront prévus par les plans économiques ajustés selon l'Article premier, toute aide nécessaire pour la réalisation du plan économique albanais, ainsi que pour assurer la circulation de marchandises nécessaires au maintien du Lek albanais à la parité du Dinar yougoslave.

La circulation monétaire dans la République Populaire d'Albanie sera proportionnelle à la circulation monétaire dans la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, compte tenu du nombre d'habitants et de la force économique des deux pays.

Jusqu'à ce que la reforme monétaire prévue à l'alinéa 1 de l'Article 2 du présent Traité ne

Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије:

Господина Бориса Кидрича, Претседника Привредног савета, Министра индустрије,

Президијум Народне скупштине Народне Републике Албаније:

Господина Нако Спиру, Претседника Привредног савета, Претседника Планске комисије, Министра привреде,

који су се, пошто су изменили своја пуномоћја, нађена у доброј и прописној форми, сагласили у следећем:

Члан 1

Обе високе Уговорнице обавезују се да усклађују привредне планове обеју земаља на заједничкој основи.

За остварење тога циља, образоваће се координациони органи. Координациони орган за усклађивање привредних планова обеју земаља биће образован пре 15 децембра 1946.

Члан 2

У року од три месеца од дана потписа овог Уговора, Влада Народне Републике Албаније изједначиће у вредности своју монетарну јединицу, албански лек, са југословенским динаром.

Влада Федеративне Народне Републике Југославије обавезује се да пружи Влади Народне Републике Албаније, путем увоза у Народну Републику Албанију робу и материјал намењен привредној обнови, на начин и у размери који ће бити предвиђени привредним плановима саображеним сходно Члану 1, сву неопходну помоћ за остварење албанског привредног плана, као и да осигура промет робе која је неопходна за одржавање албанског лека на паритету југословенског динара.

Новчани оптицај у Народној Републици Албанији биће сразмеран новчаном оптицају у Федеративној Народној Републици Југославији, имајући у виду бројно стање становника и привредну снагу обеју земаља.

Док се не спроведе монетарна реформа предвиђена у Члану 2, став 1 овог Уговора,

soit effectuée, le Gouvernement de la République Populaire d'Albanie introduira sur son territoire le système des prix et les prix valables sur le territoire de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie.

Article 3

Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et le Gouvernement de la République Populaire d'Albanie s'engagent à abolir dans un délai d'un mois à ière douanière et les douanes entre deux pays, créant ainsi un territoire douanier unique.

Sur le territoire douanier unique seront en vigueur les systèmes et tarifs douaniers valables dans la République Fédérative Populaire de Yougoslavie. Les marchandises seront tarifées par les organes compétents de celle des Hautes Parties Contractantes par la frontière de laquelle les marchandises ont été importées et les sommes perçues reviendront à celle des Hautes Parties Contractantes à laquelle les marchandises sont destinées.

Afin d'assurer une application efficace des dispositions de l'alinéa précédent, une commission mixte douanière albano-yougoslave sera formée sur le territoire de la République Populaire d'Albanie.

Article 4

Le présent Traité aura une durée de trente ans à partir de la signature. Il sera renouvelé partir de la signature du présent Traité, la front-par tacite reconduction de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée par écrit au moins un an avant l'expiration de chaque période prévue par l'alinéa précédent.

Article 5

Le présent Traité entre en vigueur dès la signature et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Belgrade au plus tard dans un mois à partir de la signature.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont revêtu le present Traité de leurs signatures.

Fait à Belgrade, le vingt sept novembre de l'an mille neuf cent quarante six, en français en

Влада Народне Републике Албаније увешће на својој територији систем цена и цене које постоје на територији Федеративне Народне Републике Југославије.

Члан 3

Влада Федеративне Народне Републике Југославије и Влада Народне Републике Албаније обавезују се да укину у року од месец дана, од дана потписа овог Уговора, царинску границу и царине између обеју земаља стварајући на тај начин јединствену царинску територију.

На јединственој царинској територији биће на снази систем и царински ставови који важе у Федеративној Народној Републици Југославији. Роба ће бити царинена од стране надлежних органа оне Високе Стране Уговорнице преко чије се границе роба увози, а наплаћене суме припашће оној Високој Страни Уговорници којој је роба намењена.

Да би се осигурала ефикасна примена одредаба претходног става, биће образована на територији Народне Републике Албаније албанско-југословенска мешовита царинска комисија.

Члан 4

Овај Уговор трајаће тридесет година од дана потписа. Прећутно ће бити продужаван на периоде од десет година, осим на случај отказа.

Отказ треба да се нотификује писменим путем најмање годину дана пре истека сваког периода предвиђеног у претходном ставу.

Члан 5

Овај Уговор ступа на снагу од дана потписа а размена ратификационих инструмената извршиће се у Београду најдаље месец дана од дана потписа.

У ПОТВРДУ ЧЕГА, Опуномоћеници ставили су своје потписе на овај Уговор.

Рађено у Београду, двадесет седмог новембра хиљаду девет стотина четрдесет шесте

double original, dont l'un sera remis au Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l'autre au Gouvernement de la République Populaire d'Albanie.

Pour la République Fédérative
Populaire de Yougoslavie

Boris Kidritch, m. p. (L. S.) (M. П.)

Pour la République Populaire d'Albanie

Nako Spiro, m. p. (L. S.) (M. П.)

године на француском језику у двоструком оригиналу, од којих ће један бити предат Влади Федеративне Народне Републике Југославије а други Влади Народне Републике Албаније.

За Федеративну Народну Републику
Југославију,

Борис Кидрич, с. р.

За Народну Републику Албанију,

Нако Спиру, с. р.

PROTOCOLE

faisant partie intégrante du Traité d'ajustement des plans économiques, d'union douanière et d'égalisation des monnaies entre la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et la République Populaire d'Albanie
du 27 novembre 1946.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à entreprendre toutes les mesures nécessaires en vue de remplir les obligations dérivant pour Elles du Traité susmentionné.

Si, toutefois, il était constaté que l'union douanière et l'égalisation des monnaies, pour des raisons justifiées ne pouvaient être réalisées, dans les délais prévus par le Traité précité, les Hautes Parties Contractantes pourront prolonger ces délais d'un commun accord.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au présent Protocole.

Fait à Belgrade, le 27 novembre 1946.

Pour la République Fédérative
Populaire de Yougoslavie

Boris Kidritch, m. p. (L. S.) (M. П.)

Pour la République Populaire d'Albanie

Nako Spiro, m. p. (L. S.) (M. П.)

ПРОТОКОЛ

који сачињава саставни део Уговора о усклађивању економских планова, о царинској унији и о изједначењу валуте између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Албаније од 27 новембра 1946 године

Обе Стране Уговорнице обавезују се да предузму све потребне мере у циљу испуњавања обавеза које проистичу за Њих из горе наведеног Уговора.

Ипак ако се констатује да царинска унија и изједначење валуте не би, из оправданих разлога, могле бити остварене у роковима предвиђеним Уговором о којем је напред реч, Високе Стране Уговорнице моћи ће продужити ове рокове заједничким споразумом.

У ПОТВРДУ ЧЕГА, Опуномоћеници су ставили своје потписе на овај Протокол.

Рађено у Београду, 27 новембра 1946.

За Федеративну Народну Републику
Југославију,

Борис Кидрич, с. р.

За Народну Републику Албанију,

Нако Спиру, с. р.

Овој указ влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

27 декември 1946 година
Белград.

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

759.

У К А З

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија по предлог на Владата ФНРЈ, а врз основа членот 74 точка 6 Уставот ФНРЈ и членот 4 точка 20 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ

го прогласуе

за претпријатие од општодржавно значење Заводот за контрола на лекови во Загреб.

У. бр. 733
26 декември 1946 година
Белград

Претседателство на Президиумот
на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Ивац Рибар, с. р.

760.

На основа чл. 4 ст. 1 Законот за социалното осигурување на работниците, наместениците и службениците, по предлог од Министерот на финансите ФНРЈ и Министерот на трудот ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

У Р Е Д Б А

ЗА ВИСОЧИНА НА ДОПРИНОСОТ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ

Член 1

До донесувањето на Уредбата за спроведување обврзното социално осигурување на државните службеници по прописите на Законот за социалното осигурување на работниците, наместениците и службениците, а почнувајќи од 1 јануари 1947 година ќе плаќаат:

а) сите државни службеници и државни лични и фамилијарни пензионери на име допринос за здравствена заштита, предвидена со Наредбата од Министерот на трудот ФНРЈ за здравствената заштита на државните службеници, 3% од вкупниот износ на редовните припадности.

б) сите државни службеници и лични пензионери на име на улог во Чиниовничкиот пензиски фонд односно во Потпорниот фонд на помоќниот персонал во служба на државата, 3,5% од вкупниот износ на пензија.

в) сите државни службеници на име на допринос за работнички одмаришита 0,3% од вкупниот износ на редовните припадности.

Редовните припадности и пензии се подрабираат без фамилијарни додаци.

Член 2

Со цел да не дојде до смалување на досегашните припадности на државните службеници се поголеми редовните припадности на државните службеници со плата до укупно 4.600 динари за 4,3% а со плата преку 4.600 динари за 1,8%.

Ова поголемивање не влегуе во основот за разрез на данокот на заработувањата на работниците и службениците нив во основот за одмерување доприносот и улогот од чл. 1 на оваа уредба.

Член 3

Доприносите и улогите предвидени во чл. 1 точ. а) и б) за државните лични и фамилијарни пен-

зионери ќе се обуставуат од нивните досегашни пензиски припадности без поголемивање во смисла на чл. 2 на оваа уредба.

Член 4

Доприносите и улогите од чл. 1 на оваа уредба ќе се обуставуваат при исплатувањето на плати односно пензии и ќе се плаќаваат редовно на наплатните филиали на државниот завод за социално осигурување со цел на распределба на корисниците.

Член 5

На први јануари 1947 година престануваат да важат прописите од точ. 11 ст. 2) и точ. 17 напатствието на Министерот на финансите ФНРЈ за примена на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и другите јавни службеници на сојузните министерства и установи од 20 април 1945 година, како и сите други прописи кои што се во противност со прописите на оваа уредба.

Член 6

Се овластуе Министерот на финансите ФНРЈ да во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ пропишуе поблиски одредби за извршување на оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1946 година

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Заст. Министер на финансите
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.
Министер на трудот,
Видко Крстулович, с. р.

761.

На основа чл. 7 Законот за даноците, Владата ФНРЈ пропишуе

У Р Е Д Б А

ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ТАРИФА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Член 1

Данокот на промет на производи се плаќа на прометот на производи и вршење оние услуги со кои што се допринесуе на создавање вредности, и тоа во проценти или во износи одредени во тарифата која што е составен дел на оваа уредба.*

На прометот на други добра и вршење оние услуги со кои не се допринесуе на создавање вредности данокот на промет се плаќа само ако тоа е во тарифата предвидено. Во овој случај одредбите за данокот на промет на производи се однесуваат и на овој данок.

Промет на стока која што се извозуе, увозуе или превезуе не се оданочуе со данокот на промет на производи.

* Оваа тарифа е објавена како додаток на „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 106 од 31 декември 1946 година.

Член 2

Кај што е во тарифата како основ за плаќање данок предвидена цена на стока или накнада за услуга, данокот се плаќа во процентот од одредената цена односно накнада за услуга, а кај што е како основ за плаќање предвидена количина на стока, данокот се плаќа во одреден износ спрема количина на стоката.

Член 3

Како основ за плаќање данок во тарифата кај производите е предвидена цената на производство или продавачната цена на производителот или цената во продавачка на мало во смисла чл. 25 Законот за еднообразно сметководство односно откупната цена на поделските производи или продавачната цена на добрата односно накнада за услуга наведени во членот 10 Законот за даноците.

Член 4

Ако претпријатија сами произведуваат материјал (сировини, полупроизводи) од тоа изработуваат друга стока, а во тарифата е предвидено да на промет на таков материјал се плаќа данок, тогаш се тие должни да плаќаат данок и на материјал кој што сами го произведат и утрошиле при изработувањата на друга стока.

Член 5

Данок на промет на производи се плаќа во готово ако во тарифата не е инаку одредено.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи тарифата за наплата собирниот данок на работен промет, данокот на луксуз, државната трошарина и таксите кои што се наплатуваат по Законот за таксите од 1911 година, со сите измени и дополнувања.

Дури не се донесат нови прописи за царини при увозот данок ќе се наплатува на промет и државна трошарина по прописите кои што важеле до влегувањето во сила на Законот за даноците.

~~Предмети по кои што е обвеза на плаќање данок на промет, такси и трошарина заснуваат пред 1 јануари 1947 година ќе се расправат по прописите кои што важеле до овој ден.~~

На сите државни набавки, освен на набавки на државните стопански претпријатија, кои што ќе се извршат после 1 јануари 1947 година а по договорите заклучени пред овој ден, ќе се наплатува данок во износи предвидени во новата тарифа, доколку цената на стока или услуги, кои што се предмет на договор не се променила заради примена на новата тарифа.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

762.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, пропишува

УРЕДБА ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ

Член 1

За производи на индустрија, рударство, шумарство, поделение и занаетство, како и за транспорт и разни услуги можат да се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија или единствени цени со важност само на територија на поедини народни републики.

Член 2

Единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија ќе се одредуваат по правило за производи кои што се од особено значење за стопанството на Федеративна Народна Република Југославија земени како целина или кои што се како производи на општата потрошувачка од битно влијание на трошоците на издржување на широките народни маси.

Единствени цени со важност само на територија на поедини народни републики ќе се одредуваат по правило за производи кои што се по карактерот на производството односно потрошувачката од одделно значење само за стопанството на поедини народни републики.

Член 3

Групи производи за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија ќе се утврдуваат со наредба на Владата ФНРЈ.

Групи производи за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност само на територија на поедини народни републики ќе ги утврдуваат со свои наредби владите на овие републики врз основа на начелните напатствија на Владата ФНРЈ.

Член 4

Во случај да за поедини врсти на типизирани производи не се утврдени единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, а се произведат и во претпријатијата од општо државно значење, можат и за тие производи на споменатите претпријатија, независно од условите на членот 2 на оваа уредба, да се одредат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 5

Единствените цени од оваа уредба ќе се одредуваат врз основа на просечната цена и производството односно просечната полна цена на коштането со додавање на просечната планска добивка, доколку е истата предвидена.

Кај производите за кои што се одредуваат во смисла на ставот 1 член 2 на оваа уредба единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија а кои производи се изработуваат како во претпријатијата од општо државно значење така и во претпријатија од републиканско значење, просечните цени на производството ќе се засметуваат врз основа на индивидуалните цени на производството на сите претпријатија од општодржавно и републиканско значење кои што ги изработуваат односните производи

Единствените цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, како и единствените цени со важност само на територијата на поедини народни републики го содржат уделот на општедржавната акумулација и тоа во вид на пропишана стопа односно износ на данокот на промет на производите.

Член 6

Просечните трошкови на производството за артикли за кои што се одредуат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, како и другите плански елементи и структури на просечната цена на производството ќе ги засметуе Сојузната планска комисија

Единствените цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија ги пропишуе Владата ФНРЈ. Владата ФНРЈ може да го овласти за пропишување на единствени цени за поедини групи артикли Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ или други органи.

За артикли за кои што се одредуат единствени цени со важност на територија на поедини народни републики, владите на односните народни републики ќе пропишат постапка.

Член 7

Доколку е цената на производството на поедини земски управи поголема од просечните цени на производството врз основа на кои што е одредена единствената цена со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија или доколку битните интереси на поедини народни републики бараат поголеми цени на овие единствени цени на територија на тие републики, владите на републиките со одобрење на Владата ФНРЈ можат за артикли кои што се производат и продаваат на нејзината територија да додаваат одделен износ на единствените цени.

Член 8

Додатниот износ од членот 7 на оваа уредба, претпријатијата под раководство на земските управи ќе го книжат на своја одделна банковна сметка и за тие износи ќе располагаат по напатствијата на министерот на финансите на дотичната народна република во рамките на општите прописи за распределба на добивката.

Член 9

Единствените цени од членот 2 на оваа уредба можат да бидат:

- а) единствени цени во продавачка на мало,
- б) единствени продавачки цени на производителот франко железничка односно паробродска станица на потрошувачот.

Единствените цени во продавачката на мало единствените продавачки цени на производителот можат да важат за сите истородни производи или само за производи на одреден производител.

Член 10

Трошките на трговијата вклучени се во единствените продавачки цени на мало и тие ќе им се одобруат на трговските претпријатија во форма на работи од продавачките цени на мало.

Трошките на транспорт кои што паѓаат на терет на производителот ќе се книжат на сметката на трошките на продавачката на производителот.

Член 11

Прописите на оваа уредба не се применуат на производите кои што не се обвнати со единствените цени по членот 2 на оваа уредба.

Член 12

Цените одредени по досегашните прописи важат додека надлежните влади не пропишат единствени цени по оваа уредба односно додека не се одредат поединечни цени за некои артикли односно услуги.

Член 13

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба ќе донесе Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 14

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

763.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ пропишуе:

УРЕДБА

ЗА ТРОШКОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

Член 1

Прописите на оваа уредба ќе се применуат на одредување трошките на трговијата на големо и на мало за сојузните државни трговски претпријатија, како и за сите други државни трговски претпријатија, доколку овие последни работат и со артикли за кои што се одредени единствени продајни цени на мало со важност за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

За државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење, владите на народните републики ќе донесат врз основа на оваа уредба, одделни прописи.

Член 2

Вкупните трошкови на трговијата на големо и на мало (маржи односно работи) се состоат од:

- а) нормирани трошкови на набавувањето и продавањето;
- б) издаци за рационализација на работењето и подигање на нивото на културното тргување;
- в) утврдениот допринос за Фондот на раководството на претпријатието.

Член 3

Во трошкови на набавување и продавањето влегуваат сите трошкови неопходни за рационално и културно тргување. Нивната поделба на врсти се одредуе со сметковен план за трговските претпријатија.

Член 4

Во издаците за рационализација на работењето и подигање на нивото на културното тргување влегуат издаци за поарна организација на работењето, за усовршување на рационалното и хигиенското уредување на просторите, реклами и слично.

Издаците за рационализација на работењето и подигање на нивото на културното тргување ќе се утврди во постојци врз основа на вкупниот годишен промет на претпријатието и тоа на тој начин што за претпријатија со помал вкупен годишен промет ќе биде одреден поголем граничен (плафонски) постоток. Постотокот кој што ќе се одредува спрема вкупниот годишен промет на поедини категории претпријатија ќе го пропише Сојузната планска комисија по предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ а во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ. Постотокот во поедини претпријатија во границите на општиот постоток утврден за поедини категории претпријатија, ќе го одредува надлежниот административно-оперативен раководач.

Член 5

Сите државни трговски претпријатија кои што работат со артикли со единствена продавачка цена на мало со важност за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, треба да му достават на својот непосреден административно-оперативен раководач изработен предлог на трошковите од членот 3 на оваа уредба, и тоа во постојци од вкупно предвидениот промет.

Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ ќе изработи врз основа на тие подаци предлози за просечните трошкови за набавувањето и продавачката за секоја трговска гранка одделно и истите ќе ги испрати на Сојузната планска комисија.

Член 6

За артикли на кои што се одредува единствена продавачка цена на мало со важност за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, просечната накнада во вид на работи за покривање трошковите, издаците, односно доприносот од членот 2 на оваа уредба, како и изузеци од ставот 3 и 4 на овој член, ја утврдува Сојузната планска комисија по предлог на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ а во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Работот од предниот став се состои од:

а) нормирани трошкови на набавувањето и продавачката;

б) максимални стопи за покривање издаците за планска рационализација на работењето и културното тргување;

в) одредени стопи на доприноси на Фондот на раководството, кои што доприноси за трговските претпријатија ќе бидат пропишани со одделна уредба.

Сојузната планска комисија може, со оглед на различитоста на транспортните трошкови, да одреди за една иста група артикли, било различни работи, било различита поделба на работите меѓу трговските претпријатија на големо и на мало, а спрема далечината на местото на трговското претпријатие од неговата најблиска железничка односно паробродска станица.

Сојузната планска комисија може и со оглед на други разлози да одреди за една иста група артикли, било различни работи, било различита поделба на работите меѓу трговските претпријатија на големо и на мало.

Разликата меѓу максималната стопа за покривање издаците за рационализација на работењето и културното тргување, која стопа обваната со работот одреден во смисла на предните ставови на овој член, и стопата за покривање на тие издаци индивиду-

ално одредена на претпријатието, дотичното претпријатие должно е да ја уплати на банковната сметка на својот административно-оперативен раководач.

Член 7

Постапка за одредување маржата односно работот за покривање трошковите од членот 2 на оваа уредба, за државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење, а за артикли од локално производство за кое што не е одредена единствена цена на мало за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, ги пропишуваат владите на народните републики.

Таа маржа односно работи можат да бидат поголеми но што изнесуваат трошковите на набавувањето и продавачката, издаците за рационализација на работењето и подигање на нивото на културно тргување и доприносите на Фондот на раководството на претпријатието.

Разликата меѓу така одредените маржи односно работи, кои што би требало да бидат одредени во духот на одредбите на чл. 6 на оваа уредба, државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење должни се да ја уплатат во корист на буџетот на органот кој што ги основал. Од оваа разлика надлежниот административно-оперативен раководач може да му остави на претпријатието до 25% на самостојно располагање на претпријатието. Износот кој што е ставен на располагање на претпријатието ова ќе го употреби за рационализација во цел на поарно работење.

Член 8

Доколку државните трговски претпријатија со рационализацијата на работата, со поголемието на прометот и со правилното работење постигнат пониски трошкови на набавувањето и продавачката, ќе ја употребат разликата меѓу нормираните трошкови на набавувањето и продавачката и стварните трошкови на набавувањето и продавачката во износ од 50% за рационализација на работењето и подигање на културниот ниво на тргувањето на дотичното претпријатие. Другите 50% ќе му ги доделат на Фондот на раководството на претпријатието.

Член 9

Државните трговски претпријатија се должни, без оглед на нормираната стопа на трошковите на набавувањето и продавачката, во своето книговодство точно да ги искажуваат сите свои индивидуални стварни трошкови

Член 10

Поблиски прописи за применувањето на оваа уредба ќе донесе Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

764.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Државните угостителски претпријатија со исклучение мензите се делат на:

- 1) специални угостителски претпријатија и
- 2) други јавни угостителски претпријатија.

Општи прописи за класирање државните угостителски претпријатија во прва или втора категорија ќе пропише Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Врз основа на сние општи прописи, републиканските министерства на трговијата и снабдуењето ќе донесуат поблиски прописи и ќе извршат класирање на државните угостителски претпријатија на својата територија.

Член 2

Накнадата за угостителски услуги се состои од:

- а) трошковите на материјалот,
- б) платите со додаците на техничко-помоќниот персонал,
- в) нормираните општи трошкови (режија),
- г) предвидената добивка на претпријатието и
- д) данокот на промет на производите (данок на услуги).

Член 3

Општите трошкови (режијата) и стопите на добивката се пресметуваат врз основа на одредениот постоток на трошковите на материјалот и на платите со додаците на техничко-помоќниот персонал.

Постотокот на општите трошкови (режијата) за државните угостителски претпријатија од сојузно значење и тоа одделно за секоја категорија, го одредува, по предлог од Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, Сојузната планска комисија. За претпријатијата од републиканско значење постотокот на општите трошкови (режијата), ќе го одредуваат надлежните републикански плански комисији.

Стопата на добивката одделно за секоја категорија на претпријатијата од сојузно значење ја одредува Владата ФНРЈ. Стопата на добивката одделно за секоја категорија на претпријатијата од републиканско значење ја одредуваат владите на народните републики.

Поблиски прописи за елементите од кои што се состојат поедини видови на трошковите на државните угостителски претпријатија ќе донесе Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија.

Член 4

За државните угостителски претпријатија од локално значење, владите на народните републики ќе пропишат услови под кои што можат да се овластат надлежните народни одбори сами да ги одредуваат постотците на трошковите на режијата и стопите на добивката.

Член 5

Добивката на државните угостителски претпријатија се состои од:

- а) редовна добивка,
- б) вонредна добивка.

Редовната добивка се пресметва кога стопата на добивката одредена во смисла чл. 3 на оваа уредба

ќе се помножи со износот на трошковите на материјалот и платите со додаците на техничко-помоќниот персонал и подели со 100.

Вонредната добивка се постигнува со снизување општите трошкови (режијата) на секое поедино претпријатие под нормираните од чл. 3 на оваа уредба.

На крајот на секое тромесечје претпријатијата ќе ја пресметат вонредната добивка и за тоа ќе поднесат извештај на својот административно-оперативен раководач најдоцна во рок од шест недели по истекот на тоа тромесечје. Тој извештај има да биде доставен на надлежното министерство на финансите и на надлежната планска комисија.

Доколку индивидуалните стварни трошкови на режијата на државните угостителски претпријатија се повисоки од нормираните, разликата се надокнадува од редовната добивка на претпријатијата.

Член 6

Вкупната редовна добивка на државните угостителски претпријатија од втора категорија по чл. 1 на оваа уредба, по одбитокот на доприносот за Фондот на раководството, со книги: во износ од 50% во корист на банковната сметка на самото претпријатие, а остатокот во корист на банковната сметка на непосредно административно-оперативниот раководач на претпријатието.

Вкупната редовна добивка на државните угостителски претпријатија од прва категорија по чл. 1 на оваа уредба, по одбитокот на доприносот за Фондот на раководството на претпријатието, со книги: во износ од 50% во корист на буџетот на органот кој што го основал дотичното претпријатие, во износ од 25% во корист на самото претпријатие, остатокот со книги во корист на банковната сметка на непосредно административно-оперативниот раководач.

Колкав износ ќе остане на претпријатието, а колкав износ ќе се книги во полза на непосредно административно-оперативниот раководач на претпријатието, одредува надлежниот министер на трговијата и снабдуењето, со согласност од министерот на финансите.

Член 7

Одредбите за Фондот на раководството при државните угостителски претпријатија ќе бидат пропишани со одделна уредба од Владата ФНРЈ.

Член 8

Вонредната добивка на државните угостителски претпријатија од прва и втора категорија од чл. 1 на оваа уредба ќе се додели во износ до 50% на Фондот на раководството на претпријатието, а остатокот ќе се книги во корист на самото претпријатие.

Од вкупниот износ на добивката која што се книги во корист на самото претпријатие надлежниот министер на финансите по предлог на соодветниот министер на трговијата и снабдуењето може да одреди износ од 25—75% кој што ќе биде на самостојно располагање на претпријатието за инвестиции вон од планот, за поарна организација, како и за подигање нивото на рационално и културно работење на претпријатието.

Остатокот на таа добивка претпријатието ќе го употреби за инвестиции и рационализација по планот, како и за планско поголемување на обртните средства. Неискористениот дел на оваа добивка иде во корист на буџетот на органот кој што го основал претпријатието.

Член 9

Добивката која што се книги во корист на банковната сметка на непосредно административно-оперативниот раководач ќе биде во височина од 25% до 50% на самостојно располагање на административно-оперативниот раководач.

Височината на делот од добивката која што е на самостојно располагање на административно-опера-

тивниот раководач, ќе ја одреди надлежниот министер на финансите.

Остатокот административно-оперативните раководачи ќе го употребат за инвестиции со план предвидени за планска рационализација на заостанатите претпријатија како и за со план предвидена туристичка информативно пропагандна служба. Неупотребените износи идат во корист на буџетот на органот кој што го основал претпријатието.

Член 10

Државните угостителски претпријатија се должни, без оглед на стопата на нормираните трошкови, во своето книговодство точно да ги искажуат сите свои индивидуални стварни трошкови.

Член 11

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба донесе Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 12

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија, а ќе се применува од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана.
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

765.

На основа членот 113 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА БАНКОВНИТЕ СМЕТКИ НА ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНИ РАКОВОДАЧИ

Член 1

Сите претпријатија од општодржавно и републиканско значење, на кои што се однесуваат Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија, Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија, Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивка и расподелба на овие претпријатија, се обврзани сета добивка да ја уплатуваат и книжат на одделни банковни сметки на добивката кај Народната банка. Исто така се должни и административно-оперативните раководачи на овие претпријатија да ја уплатуваат кај Народната банка добивката на одделните банковни сметки.

Сите располагања на терет на својата добивка ќе ја вршат претпријатијата односно административно-оперативните раководачи од банковните сметки на добивката.

Член 2

Претпријатијата односно нивните административно-оперативни раководачи ќе отворат кај Народната банка следни банковни сметки на добивката:

- а) за планска редовна (предвидена, редовна) добивка;
- б) за плански вишок на добивката (екстрат добивка), и
- в) за надпланска (непредвидена, вонредна) добивка.

Член 3

Претпријатијата ја полагаат на крајот на секој месец на соодветната банковна сметка на добивката третината со планот предвидена добивка за односното тромесечје.

По истекот на тромесечјето се врши утврдување и распоред на добивката спрема одделните прописи. Исто така претпријатијата ја полагаат на банковна сметка на добивката на крајот на секое тромесечје сета остварена надпланска добивка.

Конечно утврдување и распоред на добивката се врши по завршетокот на работната година.

Член 4

Се додека поедини граници на Народната банка не ќе бидат во состојба да за секое претпријатие отворат одделни банковни сметки на добивката во смисла членот 2 на оваа уредба, може Министерот на финансите ФНРЈ да одреди да привремено и исклучително банковни сметки на добивката не отвораат поедини претпријатија туку нивните административно-оперативни раководачи (управите), и тоа така да управите ќе имаат кај Народната банка собирни сметки на сите свои претпријатија по видовите на банковните сметки од чл. 2 на оваа уредба.

Претпријатијата се овластени да во границите на постоежките прописи за расподелба на добивката издаваат налози непосредно на Народната банка за исплати на терет на одделена сметка на добивката на својот административно-оперативен раководач.

Член 5

Текувата сметка на управата за нејзиното редовно работење ќе ја води Народната банка во оваа сметковна подгрупа која што одговара на стопанската гранка на претпријатието.

Банковните сметки на добивката од чл. 2 на оваа уредба Народната банка ги води одвено.

Член 6

Управите кои што имаат собирни сметки на добивката кај Народната банка за сите свои претпријатија се должни за секое претпријатие да водаат одделни сметки на добивката.

Претпријатието исто така ќе води во своите книги соодветни сметки за полна евиденција на сите облици на добивката која што ја книжеде на собирната сметка на управата.

Член 7

Народната банка е должна да со организација на сметководствената служба да му овозможи на Министерството на финансите ФНРЈ да добие потребни подаци за сите сметки на управите поделени спрема видовите на добивката како што е тоа предвидено во чл. 2 на оваа уредба.

Министерството на финансите како и Народната банка имаат право на увид и контрола во сметките на добивката на управите и претпријатијата. Службените лица мораат за вршење на оваа контрола да имаат овластување.

Член 8

Поблиски нацрти за вршење на конечното утврдување и расподелба на добивката ќе пропише Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 9

Владите на народните републики ќе донесат врз основа на начелата од оваа уредба прописи за банковните сметки на државните стопански претпријатија од локално значење.

Член 10

Прописите на оваа уредба ќе се однесуваат и на оние претпријатија за кои што ќе биде дополнително одредена обвеза на уплата и книжење добивката на одделни банковни сметки на добивката.

Член 11

Поблиски напатствија за извршување на оваа уредба донесува Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

766.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, а по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропише

УРЕДБА

ЗА ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ КОИ ШТО ГИ ВРШАТ ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ И ЗА ДОБИВКАТА И РАСПОДЕЛАТА НА ДОБИВКАТА НА ОВИЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Цената за градежни услуги се состои од:

- а) трошковите на материјалот,
- б) платите на изработувањата со додаците на ние плати,
- в) општите трошкови на градилиштата,
- г) калкулативните отписи (амортизации),
- д) трошковите на управата и продавачката,
- е) предвидената добивка на претпријатијата и
- ж) данокот на промет на производите (данок на услуги).

Трошковите под а) и б) се пресметуваат по одредените норми.

Општите трошкови на градилиштата, калкулативните отписи и трошковите на управата и продавачката се пресметуваат во проценти спрема трошковите под а) и б), и тоа врз основа на утврдените норми.

Исклучително од горните одредби нормите и одредените проценти нема да се применуваат кај оние градежни работи, кај што заради самата природа на работата не достапуваат потребни елементи за утврдување нормите на трошковите.

Поблиски прописи за елементите од кои што се состои цената на градежните услуги, како и нормите на поедини видови трошкови и височина на постото-

кот за елементите под в), г) и д) ќе пропише на предлог од надлежниот министер на градежите Претседателот на Сојузната односно републиканската планска комисија.

Член 2

Добивката на градежните претпријатија се состои од:

- 1) предвидената добивка,
- 2) непредвидената добивка.

Предвидената добивка се пресметува и утврдува во постоток од вкупните износи на трошковите на материјалот, платите на изработувањата со додаците на ние плати, како и на општите трошкови на градилиштата, доколку се овие од продуктивен карактер.

Постотокот на предвидената добивка се пресметува за поедини сорти на градежни објекти по прописите кои што ќе ги донесе Владата ФНРЈ.

Непредвидената добивка је остварува претпријатието со смалување нормираните трошкови на материјалот, платите на изработувањата и во постотокот на одредените општи трошкови на градилиштата и трошковите на управата и продавачката.

Член 3

Од предвидената добивка од 25% до 50% се книжат во корист на банковната сметка на претпријатието а остатокот во корист на банковната сметка на управата под чие раководство спаѓа претпријатието. Постотокот кој што ќе се книжи на банковната сметка на претпријатието во горе одредените граници ќе го утврди надлежниот министер на градежите со согласност од надлежниот министер на финансите.

Претпријатијата кои што не се во состав на сојузните односно земските управи сета постигната предвидена добивка ќе ја книжат на своја банковна сметка.

Од предвидената добивка која се книжи на нивна сметка, претпријатијата самостојно ќе употребат до 50% за рационализација која што не е со планот предвидена, за технички и технолошки испитувања и за поарнување сигурносните уредбаи и хигиенските услови на работата. Постотокот на добивката со која што претпријатието самостојно ќе располага ќе го одреди по предлог од надлежниот министер на градежите надлежниот министер на финансите.

Управите под чие раководство потпаѓаат претпријатијата ќе ја употребат предвидената добивка, книжена на нивната банковна сметка, за со план предвидени одделни рационализации на позаостанатите претпријатија и за поголеми инвестиции.

Член 4

Од непредвидената остварена добивка до 50% иде во корист на Фондот на раководството од дотичното претпријатие а до 25% се книжи на банковната сметка на претпријатието. Претпријатието самостојно ќе располага со постотокот кој што му е одреден, а остатокот од непредвидената остварена добивка ќе се книжи во корист на буџетот на органот кој што го основал претпријатието.

На крајот на секое тромесечје претпријатието ќе ја пресметува и остварената непредвидена добивка и за тоа ќе поднесе извештај на својот административно-оперативен раководач најдоцна во срок од 6 (шест) недели по истекот на тромесечјето. Тој извештај има да биде доставен на надлежното министерство на финансите и на надлежната планска комисија.

Член 5

Постотокот како од предвидената така и од непредвидената добивка на претпријатието, кој што иде во Фондот на раководството на претпријатието, ќе го одреди Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Постотокот на непредвидената добивка кој што во смисла од ставот 1 на членот 4 се става на самостојно располагање на претпријатието, го одредува

по предлог од надлежниот министер на градежите надлежниот министер на финансите.

Поблиски прописи за Фондот на раководството на градските претпријатија ќе пропише Владата ФНРЈ со уредба.

Член 6

Прописите за цените на градежните услуги, добивката и распределба на добивката на градежните претпријатија од локално значење ќе ги донесуат владите на народните републики на основа начелата од оваа уредба, водејќи сметка за потребите на изградбата во дотичната република.

Член 7

Државните градежни претпријатија се должни, без оглед на стопата на нормираните трошкови, да во своето книговодство точно ги искажуат сите свои индивидуални стварни трошкови.

Член 8

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесе Министерот на градежите ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 9

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

767.

На основа чл. 62 Основниот закон за државните стопански претпријатија Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛЕН ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

Член 1

Доприносот на Фондот на раководството кај државните трговски претпријатија на големо и на мало, како и Централниот фонд кај нивните административно-оперативни раководачи ќе се уплатуе спрема одредбите на оваа уредба.

Член 2

Средствата на Фондот на раководството се осигуруваат од одредениот допринос кој што се утврдуе во промили од вкупниот годишен промет на дотичното претпријатие.

Покрај тоа во Фондот на раководството влегуваат и средствата во височина и на начин предвиден во чл.

8 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало.

Височината на доприносот од ставот 1 на овој член ќе ја утврди во границите долу одредени административно-оперативниот раководач, водејќи сметка за бројот на упослените работници и службеници во дотичното претпријатие.

Максималниот допринос за Фондот на раководството кај државните трговски претпријатија ќе го пропише Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ по претходното мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија.

Член 3

Сите претпријатија под раководство на еден административно-оперативен раководач должни се да му уплатуваат на Централниот фонд 5% од износот на својот фонд на раководството.

Член 4

Фонд на раководство ќе оснуат претпријатијата со 1 јануари 1947 година.

Централен фонд ќе оснуат административно-оперативните раководачи со 1 јануари 1947 година.

Колкав постоток на добивката за 1946 година ќе влегуе во Фондот на раководството ќе пропише Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ по претходното мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија.

Член 5

Поблиски одредби за спроведувањето на оваа уредба ќе донесе Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 6

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

768.

На основа членот 62 Основниот закон за државните стопански претпријатија Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛЕН ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Доприносот на Фондот на раководството кај државните градежни претпријатија како и Централниот фонд при надлежните административно-оперативни раководства на тие претпријатија ќе се уплатуе спрема прописите на оваа уредба.

Член 2

Средствата на Фондот на раководството се остваруат од одредени постотки на предвидена и непредвидена добивка на претпријатието.

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ ќе го одреди по претходно мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија општиот сметковен фактор врз основа кој ќе се пресметуе постотокот на предвидената добивка која што оди во Фондот на раководството.

Член 3

Врз основа на одредениот општ сметковен фактор претпријатието ќе го пресметуе постотокот на доприносот на Фондот на раководството од предвидената добивка, која што се одредуе спрема членот 2 Уредбата за цените на градежните услуги по следниот образец:

$$P = \frac{B \cdot F}{D}$$

при што значат:

П — постоток од предвидената добивка за односниот градежен објект кој што оди во Фондот на раководството;

Б — број на потребните работни саати (спрема нормата) за одредениот градежен објект;

Ф — општ сметковен фактор од членот 2 став 2 на оваа уредба;

Д — износ на предвидената добивка за односниот градежен објект.

Претпријатијата кои што имаат градежни трошкови неоправдано поголеми од нормираните и во постотокот одредените градежни трошкови го губат за односното време правото на допринос за Фондот на раководството, што важи и за работи засметани на база на дополнителна анализа.

За оправданоста на поголеми градежни трошкови одлучуе непосредниот административно-оперативен раководач.

Член 4

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ ќе одреди, по претходното мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија, постоток на доприносот на Фондот на раководството од непредвидената добивка која што градежните претпријатија ја остваруат со смалуењето на нормираните трошкови на материјалот, платите на изработката и во постотокот одредените општи трошкови на градилишта и трошкови на управата и продавачката.

Основата за пресметуењето на непредвидената добивка кај трошковите за кои што од разлози наведени во членот 1 став 4 Уредбата за цените на градежните услуги не било возможно да се утврдат нормите на трошковите ја одредуе надлежното министерство на градежите во согласност со надлежната планска комисија.

Постотокот на смалуењето овие трошкови кои што се утврдуат со пресметковна калкулација не може да го премине постотокот на смалуењето кој што на дотичното претпријатие му е признат за работи извршени во текот на текујќата година со нормираните градежни трошкови.

Член 5

На име на доприносот на Централниот фонд овие претпријатија се должни да уплатуат 5% на својот фонд на раководството на својот надлежен непосреден административно-оперативен раководач.

Член 6

Фонд на раководството ќе оснуат претпријатијата со 1 јануари 1947 година.

Централен фонд ќе оснуат административно-оперативните раководачи со 1 јануари 1947 година.

Колкав постоток на добивката за 1946 година ќе влегуе во Фондот на раководството ќе пропише Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ по претходното мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија.

Член 7

Прописи за Фондот на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и за Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните градежни претпријатија од локално значење ќе донесат владите на народните републики врз основа на начелата на оваа уредба.

Член 8

Поблиски одредби за спроведуењето на оваа уредба ќе донесуе Министерот на градежите ФНРЈ.

Член 9

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ а ќе се примекуе од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

769.

На основа членот 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛЕН ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Допринос на Фондот на раководството кај државните угостителски претпријатија како и Централниот фонд при нивните административно-оперативни раководства ќе се уплатуе спрема прописите на оваа уредба.

Член 2

Средствата на Фондот на раководството се остваруат од одредените постотки на редовната и вои-редната добивка на претпријатието.

Постотокот на доприносот во Фондот на раководството од редовната добивка се пресметуе врз основа на општиот сметковен фактор кој што ќе го одреди по претходното мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Постотокот на доприносот на Фондот на раководството од редовната добивка на претпријатието ќе се пресметуе по следниот образец:

$$P = \frac{S \cdot F}{D}$$

при што значат:

P — постоток на доприносот на Фондот за раководството од редовната добивка;

S — износ на платите со додаци на техничко-помошниот персонал на претпријатието;

F = општ сметковен фактор;

D = вкупен износ на редовната добивка на претпријатието.

Претпријатија, кои што имаат режиски трошкови неоправдано поголеми од нормираните и во постотокот одредените, го губат за односното време правото на допринос на Фондот на раководството.

За оправданоста на поголеми трошкови на режиската одлучува непосредниот административно-оперативен раководач.

Член 3

Доприносот на Фондот на раководството од вонредната добивка се остварува во смисла на прописите на чл. 5 ст. 3 и чл. 8 ст. 1 Уредбата за трошките и добивката на државните угостителски претпријатија, со тоа да постотокот во границите, горе предвидени, ќе го одреди надлежниот административно-оперативен раководач.

Член 4

Сите претпријатија под управа на еден административно-оперативен раководач должни се да му уплатуваат на Централниот фонд 5% од износот на својот фонд на раководството.

Член 5

Фонд на раководство ќе оснува претпријатието со 1 јануари 1947 година.

Централен фонд ќе оснуваат непосредните административно-оперативни раководачи со 1 јануари 1947 година.

Член 6

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба ќе донесе Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ а ќе се применува од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Борис Кидрич, с. р.

770.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за доношување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот за трудот ФНРЈ, пропишува

УРЕДБА

ЗА РАБОТЕЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ-СПЛАВАРИ НА ДРИНА, САВА И ДУНАВ

Член 1

Работењето на транспортните работници-сплавари (склопување — врзување — сплавови, утовар и истовар на градежен материјал и огревно дрво од сплавови и сплаварење) на Дрина, Сава и Дунав се уредува по прописите на оваа уредба.

Член 2

Работењето на транспортните работници — сплавари се плаќа редовно во акорд по тарифните табели на оваа уредба.

Акордните ставови од оваа уредба одредени се спрема местото на работењето, тежината на работењето, должината на патот и видот на градежниот материјал и огревно дрво.

Член 3

Ако акордно работене заради исклучителни прилики или тешкотии или технички разлози не може да се примени за работењето од членот 1 на оваа уредба се плаќа, и тоа:

на предњаци — 14,25 динари

на задњаци — 11,75 динари на саат.

Невозможност на применување на акордниот работење ја утврдуваат согласно работодавачот и синдикалната организација на транспортните работници-сплавари.

Член 4

Работници кои што работат на склопување (врзување) на сплавови во сплавништа се плаќаат како што следи:

Тарифни став		Сплавниште	Тарифна таблица I Цена по 1м ³ во динари
1	Брод на Фоча	— — — — —	12.—
2	Фоча	— — — — —	12.—
3	Горажде	— — — — —	12.50
4	Копачи	— — — — —	15.—
5	Устипрача	— — — — —	12.50
6	Вишеград—Мост	— — — — —	15.—
7	Вишеград	— — — — —	10.—
8	Слап	— — — — —	10.—
9	Перучац	— — — — —	12.50
10	Бајина Башта (под мостот)	— — — — —	12.50
11	Бајина Башта (над мостот)	— — — — —	12.—
12	Љубовија	— — — — —	12.50
13	Дрињача	— — — — —	18.—
14	Дивич	— — — — —	12.50
15	Бања Ковиљача	— — — — —	12.50
16	Сремска Рача	— — — — —	12.50

Сиот потребен материјал за склопување (врзување) на сплавови, како што се на пр., шајки, ортоми од тел. поврати, думење, баби и пераи, должен е да го даде работодавачот.

Член 5

Работниците кои што вршат сплаварање (возење) на Дрина, Сава и Дунав се плаќаат по следните табели:

РЕЛАЦИЈА: БАСТАСИ—ВИШЕГРАД

Тарифни став		Од	До	Тарифна таблица II Цена по 1 м ³ во динари
17	Брод на Фоча	Вишеград	—	25.50
18	Фоча	„	—	24.25
19	Горажде	„	—	17.50
20	Копач	„	—	11.25
21	Устипрача	„	—	10.25

РЕЛАЦИЈА: ВИШЕГРАД—БАЈИНА БАШТА

Тарифни став		Од	До	Тарифна таблица III Цена по 1м ³ во Динари
22	Вишеград	Бајина Башта	—	37.—
23	Перучац	„	—	5.—

РЕЛАЦИЈА: БАЈИНА БАШТА—ЗВОРНИК

Тарифни став		Од	До	Тарифна таблица IV Цена по 1м ³ во Динари
24	Бајина Башта	Зворник	—	40.—
25	Љубовија	Зворник	—	23.75
26	Дивич	Мали Зворник	—	3.50

РЕЛАЦИЈА: СЛАП—ЗВОРНИК

Тарифна таблица V

Тарифни став	Од	До	Цена по 1м ³ во Динари
27	Слап	Зворник	66,50

РЕЛАЦИЈА: БАЈИНА БАШТА—СРЕМСКА РАЧА—БАНАТСКА ПАЛАНКА

Тарифна таблица VI

Тарифни став	Од	До	Цена по 1м ³ во Динари
23	Бајина Башта	Сремска Рача	91.—
29	"	Сремска Митровица	59.—
30	"	Шабац	103.—
31	"	Забрeжје	110.—
32	"	Остружница	116.—
33	"	Панчево	120.—
34	"	Смедерево	120.—
35	"	Београд	116.—
36	"	Костолац	131.—
37	"	Банатска Паланка	133.—

РЕЛАЦИЈА: ЗВОРНИК—СРЕМСКА РАЧА — БАНАТСКА ПАЛАНКА

Тарифна таблица VII

Тарифни став	Од	До	Цена по 1м ³ во Динари
38	Зворник	Ковиљача	12.—
39	"	Сремска Рача	51.—
40	"	Сремска Митровица	59.—
41	"	Шабац	63.—
42	"	Забрeжје	70.—
43	"	Белград	76.—
44	"	Панчево	80.—
45	"	Смедерево	81.—
46	"	Ковин	89.—
47	"	Дубравица	90.—
48	"	Костолац	91.—
49	"	Банатска Паланка	93.—

Член 6

Утоварот на огревното дрво и градежниот материјал на сплавови како и истоварот се плаќа по следната тарифна таблица:

Тарифна таблица VIII

Тарифни став	Врста на дрвото (на градежниот материјал)	Цена по 1м ³ во Динари
50	Огревно дрво	15.—
51	Храстов градежни материјал	23.—
52	Орахово дрво (панџеви)	23.—
53	Преработен градежни материјал (штици и летви)	18.—

Член 7

54. За сплаварење на листач и црна боровина се плаќа 30% повеќе од основните износи предвидени во тарифните табели на оваа уредба.

55. Кога е состојбата на водостајот за сплаварење на Дрина, на релациите Бастаси—Вишеград, Вишеград—Зворник и Слап—Зворник, под нормалниот водостај за сплаварење, тарифните ставови од 17 до 27 се поголеми за 25%.

Како нормален водостај за сплаварење се смета:

- 1) на водомерната станица во Фоча кај мостот на Дрина над—30;
- 2) на водомерната станица во Бистрац над—30;
- 3) на водомерната станица во Бајина Башта над—30;
- 4) на водомерната станица во Зворник над—20.

Член 8

Работодавачот е должен пред поимкуењето на транспортните работници-сплавари на работење да исплати се што е потребно за почетокот на работењето, како си можеле работниците сами да започнат со работењето.

Во за секое чекање на полеток на работењето заради неизвршени поимкуења, работниците имаат право на отштета и тоа:

предваци — — — — — 14,25 а

задваци — — — — — 11,5 динари за

секој започнат саат на чекањето.

Стабот 2 на овој член ќе се применува во случај ако во текот на работењето настанало прекинуење со вина на работодавачот.

Ако започнатото сплаварење (возење) не е возможно заради ветар или други елементарни непогоди да се продолжи, а тоа прекинуење трае повеќе од 12 саати, работодавачот е должен да им плати на транспортните работници-сплавари надница за изгубеното време, и тоа:

на предваци просечна надница на квалификуван работник за секој ден (24 саати) — 114 — динари, а на задваци просечна надница на полуквалификуван работник за секој ден (24 саати) 94.— динари.

Член 9

Транспортните работници-сплавари должни се сплавите солидно и арно да ги врзат (склопат) и да примениот градежен материјал односно огревното дрво како и самиот сплав да го предадат во исправна состојба на договореното место на работодавачот.

Ако по вина на транспортните работници-сплавари — се оштети сплавот или се упропасти, особено заради небрежноста на сплавот, па заради тоа се изгуби цел товар или еден негов дел, транспортните работници-сплавари должни се на работодавачот да му ја надокнадат штетата во височина на наставната цена на градежниот материјал односно огревното дрво.

Ако заради елементарни непогоди се оштети сплавот, упропасти или изгуби некој кубни метар на утоварениот градежни материјал односно огревно дрво, транспортните работници-сплавари должни се за тоа да го извештаат најблискиот местен народен одбор.

Месниот народен одбор од како ќе утврди оти штетата настанала заради елементарни непогоди, ќе им издаде на транспортните работници-сплавари уверење за причините на настанатата штета, со кое што овие ќе ја правдаат наставната штета пред работодавачот.

Член 10

Работодавачот е должен

1) да им даде на транспортните работници-сплавари на употреба, заради заштита од дожд, ветер и снег, потребен број кабиници за дожд и шаторски крила, кои што овие по употребувањето се должни да му ги вратат на работодавачот во исправна состојба, а во случај на нивно оштетување или упропаст сѐ да му ја надокнадат штетата;

2) да им обезбеди на транспортните работници-сплавари за време на возењето потребна количина дрва за огрев и варење;

3) да им исплати на транспортните работници-сплавари одма поимкуењето на сплавот со товарот или

најдоцна 24 саати после стасуењето на сплавот на договореното место, износи по соодветните тарифни ставови за односната релација;

4) да им исплати по тарифниот став 56 на транспортните работници-сплавари надокнада за секое чекање повеќе од 12 саати заради непревземање на градежниот материјал или огревното дрво и неисплатата на заработувањата во рок од 24 саати;

5) да им исплати на транспортните работници-сплавари трошок за возна карта (со железница или автобус), и тоа за најкус пат од местото на предавањето на сплавот до местото на нивното постојано живеење, или ако на односните релации нема превозни средства, да им исплати на име на трошкови за повраток по еден динар од километар;

6) да им надокнади на транспортните работници-сплавари стварните трошкови кои што тие ги имале околу присобирањето на градежниот материјал односно огревното дрво од оштетен или утрупастен сплав.

Член 11

Работодавачот е должен, при исплатата на заработувањата на транспортните работници-сплавари, да им одбие данок на доход и други давачки како и приноси за социјалното осигурување кои што по законот паѓаат на работодавците.

Член 12

На транспортните работи од членот 1 на оваа уредба можат по правило да се запослат само работници кои што се кај орган на државната управа регистрирани како редовни транспортни работници-сплавари. Регистрацијата на транспортните работници-сплавари се врши во согласност со синдикалната организација, а нивниот број се одредува спрема просечниот промет на складиштата, со тоа да поедини работници можат да бидат регистрирани само на едно место.

Во случај на поголемен промет или моментално поголема потреба, покрај регистрираните транспортни работници-сплавари можат во согласност со синдикалната организација да се запослат и нерегистрирани работници.

Член 13

За решавањето на работни спорови, кои што ќе настанат во врска со применувањето на оваа уредба, надлежни се работните судови.

Странките можат, во случај на настанати спорови а преди то што ќе се изнесе спорот пред надлежниот работен суд, да побараат посредување од месниот односно градскиот народен одбор за мирно решавање.

Член 14

Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да може по потреба да издава напатствија за применување на оваа уредба, како и да во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија да може да ги менува тарифите предвидени со оваа уредба и да пропишуе тарифи за транспортни работници-сплавари и на други реки.

Член 15

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот,
Видко Крстуловиќ, с. р.

771.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог на Министерот на трудот ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТИТЕ И ДОДАТОКОТ НА ШОФЕРИ, КОНДУКТЕРИ И ШОФЕРСКИ ПОМОШНИЦИ

Член 1

На шофери, кондуктери и шоферски помошници, запослени во државните надлештва, државни, кооперативни и приватни претпријатија, установи и организации, како и на шофери и шоферски помошници запослени кај приватни лица се одредуваат следните месечни плати:

а) на шофери на теретни автомобили на носивост преку 5 тони, како и на шофери на автобуси од 3.000 до 3.200 динари;

б) на шофери на теретни автомобили од 2,5 тони до 5 тони носивост од 2.800 до 3.000 динари;

в) на шофери на патнички автомобили, како и на шофери на теретни автомобили до 2,5 тони носивост од 2.400 до 2.800 динари;

г) на кондуктери на автобуси и на шоферски помошници на теретни автомобили од 1.800 до 2.400 динари.

Раководител на државно надлештво, претпријатие, установа или организација односно приватно лице (сопственик на возило) ќе им одредува, по преслушувањето на надлежната синдикална организација, на шоферите, кондуктерите и шоферските помошници, месечни плати во границите на предниот став, со оглед на нивната стручна квалификација, савесност и марливост во работата, како и на обемот на работата.

Член 2

На шофери запослени на специални автомобили како што се: автомобили со уредба за чистење сливови или со автодизалици, автомобили за хитна техничка и санитарска помош, ватрогасни автомобили и на нив слични возила, им се поголеми месечната плата, заради усилената работа и особена одговорност на ракувањето со овие специални возила, до 25% од износот на платите од чл. 1 на оваа уредба.

Височината на месечната плата во границите на поголемиот постоток ја одредува работодавачот, а со оглед на усиленоста на работата и одговорноста.

На шофери на автомобили кои што постојано работат со приколица им се поголеми месечната плата од чл. 1 на оваа уредба, и тоа:

- а) со едноосна приколица со 5%,
- б) со една двоосна приколица со 8%,
- в) со две двоосни приколицы со 12%.

Член 3

На шофери од патнички автомобили им припаѓа како накнада заради ненормирано работно време додаток од 20% до 50% од месечната плата одредена во чл. 1 на оваа уредба.

На шофери и кондуктери на автобуси во градски сообраќај им припаѓа како накнада на усилената работа заради жив градски промет и заради пречекорување на работното време додаток од 10% до 30% од износот на месечните плати одредени по чл. 1 на оваа уредба.

Височината на додатокот од овој член ја одредува работодавачот, а со оглед на временската заземеност на шоферот и усиленоста на работата.

Член 4

На шофери на теретни автомобили им припаѓа како накнада заради ненормирано работно време за секој преминат тона-километар, и тоа:

а) во меѓуградски сообраќај	Динари
за теретни автомобили од 2,5 тони носивост	0,20.—
од 2,5 тони до 5 тони носивост	0,15.—
преку 5 тони носивост	0,12.—
б) во градски сообраќај за	
теретни автомобили од 2,5 тони носивост	0,30.—
од 2,5 тони до 5 тони носивост	0,22.—
преку 5 тони носивост	0,18.—

На шоферски помошници од теретни автомобили во меѓуградски и градски сообраќај им припаѓа додаток за секој преминат тона-километар во височина од 50% од додатокот кој што му припаѓа на шоферот.

Член 5

На шофери на автобуси во меѓуградски сообраќај им припаѓа како накнада заради ненормирано работно време додаток за секој превезен патник-километар, и тоа:

за автобуси до 30 седишта	Динари
за автобуси преку 30 седишта	0,015.—
Кондуктери на автобуси во меѓуградски сообраќај ќе добиваат додаток за секој превезен патник-километар во височина од 50% од додатокот кој што му припаѓа на шоферот.	0,0125.—

Член 6

Шофери, шоферски помошници и кондуктери на сите врсти автомобили, кога возат во местото на постојаното службување, имаат право на дневници по Уредбата за регулирање надниците на работниците и намештениците во државно-стопанските и приватните претпријатија, приватните усанови и организации и Решението за дневниците за службени патувања на службениците од сојузната државна управа и работниците и намештениците кои што се плаќаат по Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците од 20 април 1945 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 37/46), и тоа:

а) ако ова возење трае 24 саати и подолго од 24 саати, на полна дневница.

б) ако ова возење трае помалу од 24 саати а преку 12 саати, на половина дневница.

На шофери, шоферски помошници и кондуктери, кои што се навогаат на теренско работење во смисла на Решението за теренскиот додаток („Службен лист ФНРЈ“ бр. 75/46), им припаѓа теренски додаток по одделот I на наведеното решение како на стручни работници.

Шофери, шоферски помошници и кондуктери, кои што вршат постојано возење на одредени патнички релации имаат право на половина дневница по прописите од ст. 1 на овој член ако нивното бавање во местото на службувањето трае преку 12 саати а скопчано е со плаќање на преноќиште. За возење кое што трае 12 и помалу од 12 саати не им припаѓа никаква дневница.

Во основот за одредување дневницата влегуе само платата предвидена со чл. 1 на оваа уредба.

Член 7

На шофери од сите врсти автомобили им припаѓаат одделни премии, и тоа:

1) за уштеда на гориво под одредените експлоатациони норми 25% од вредноста на уштеденото гориво;

2) за уштеда на надворешните авто гуми од одредените експлоатациони норми 25% од стварно

уштедената сума на пари добивена со префрлувањето километража на гумите над нормата;

3) за поголемена километража на автомобилот и автобусот без поправка над одредените норми на километража меѓу поправките, под услов автомобилот или автобусот после преминатата поголема километража да остане во технички поглед исправен, и тоа во износ од 15% од стварно уштедените средства за поправање на односниот автомобил или автобус;

4) за префрлувањето на одредената месечна планска задача, и тоа:

а) на шофери од теретни автомобили за градски превози по 25 динари за секој 50 тона-километри извршени над месечната планска задача, а за меѓуградски превози по 30 динари за секој 100 тона-километри извршени над месечната планска задача;

б) на шофери и кондуктери на автобуси по 2% од нето сумата добивена за превоз на патници над сумата одредена со месечната планска задача;

в) на шофери на такси 3% од сумата добивена за превоз на патници над сумата одредена со месечната планска задача.

Член 8

На механичари од прирачни (сервис) работилници и на механичари на автомобилски гаражи им припаѓа на име награда за поправање на автомобили, и тоа:

а) премија за уштеда на гориво во износ од 10% од општата сума на стварната вредност на уштеденото гориво на сите шофери од гаражата односно прирачната работилница за поправање автомобили;

б) премија за поголемување километража на сите автомобили од гаражата односно прирачната работилница без поправки, над одредените норми на километража меѓу поправки, под услов автомобилите после предвидената поголемена километража да останале во технички поглед исправни, во износ на 10% од стварно уштедените средства за поправка на односните автомобили

Член 9

На шофери на служба кај врховните раководачи на сојузните и републиканските органи на власта и управата и општонародните организации може раководителот, покрај додаците од чл. 3 на оваа уредба, да им даде и специален месечен додаток до 1000 динари, а на шоферите на служба кај општите раководачи на сојузните и републиканските органи на власта и управата и општонародните организации специален месечен додаток до 500 динари. Раководачот на дотичниот орган односно организација ќе го извести за тоа сојузниот Министер на трудот, доколку се работи за сојузни органи или раководства на наведените организации, а министерот на трудот на народната република доколку се во прашање републикански органи односно републикански раководства на споменатите организации.

Член 10

Претпријатие, установа или организација односно приватно лице ќе одбиваат при исплатата на платите, додатокот и премииите предвидени со оваа уредба, данок на доход и други давачки во врска со примањето на плати, како и социален допринос кој што по законот паѓа на терет на работникот.

Додаците и накнадите од чл. 2, 3, 4, 5 и 9 на оваа уредба се засметуваат во месечна плата и влегуваат во основот во поглед на доприносот за социалното осигурување.

Член 11

Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да може да издава потребни напатствија за применување на оваа уредба.

Технички напатствија во врска со применување на оваа уредба ќе издава Извонредната комисија за авто-сообраќај при Претседателството на Владата ФНРЈ во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 12

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот,
Викто Крстулович, с. р.

772.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ДОПРИНОС НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ

Член 1

Трговски, индустриски и занаетски комори можат во 1947 година да наплатуат допринос за исполнување коморските задачи.

Член 2

Поморски допринос се наплатуе од членовите на комората и може да изнесуе најповеќе 1% од чистиот приход на нивните заведенија, претпријатија и занимавања.

Член 3

Одобрување за наплата доприносот дава Министерот на финансите ФНРЈ врз основа на поднесен предлог на буџетот и образложение на комората.

Разрез и наплата на доприносот ќе се врши по Нпатствието на Министерството на финансите ФНРЈ V број 7783/46 („Службен лист ФНРЈ“ број 53/46), а спрема утврдениот приход за 1947 година. До утврдувањето на приходот членовите на комората ќе полагаат допринос во вид на аконтации.

Член 4

Оваа уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

773.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШУМАРСКОТО

1. Органи за управување со шумарската служба

Член 1

Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ врши општо раководење со шумарската служба на цела територија на Федеративна Народна Република Југославија и други работи на шумарството од сојузна надлежност, а особено подготвуе општ државен план на потигање, узгој, уредување и експлоатација на шумите и план на изградба на шумските сообраќајни средства и шумско-индустриските постројки, го контролира нивното извршување и непосредно управуе со шумските стопанства од општодржавно значење и со шумските индустриски постројки во состав на тие стопанства.

Член 2

За административно-оперативно раководење со шумските стопанства од општодржавно значење се оснива во состав на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ Сојузна управа на шумските стопанства

Член 3

Раководство со шумската служба во народните републики вршат министерствата на поделството и шумарството односно министерствата на шумарството на народните републики.

Во надлежност на овие министерства спаѓа:

- а) раководство со сите органи на шумарската служба во народна република;
- б) непосредно управување со шумските стопанства од републиканско значење и со шумските индустриски постројки во состав на тие стопанства;
- в) давање на народните одбори смерници и начела за управување со шумите и шумските стопанства под нивната управа;
- г) контрола над сите органи на шумската служба во народна република

Член 4

Народните одбори непосредно раководат во областа на шумарството со следните работи:

- 1) управуат со шумските стопанства од локално значење;
- 2) управуат со претпријатијата на шумската индустрија од локално значење во состав на селските стопанства;
- 3) се грижат за пошумување голетите, за мелiorација на шумите и шумското земјиште и за уредување порите, доколку тоа не вршат шумските стопанства од републиканско или сојузно значење;
- 4) се грижат за подмирување на сите народни потреби во шумските производи (огревно и техничко дрво, шумско семе и плодови, шумско пасиште, стоља, шаш и тн.) и тоа првенствено од приватните и задружните шуми како и од шумите кои што се под нивната непосредна управа, а потоа и од државните шуми кои што се наоѓаат во состав на републиканските шумски стопанства, склопувајќи со нив договори;
- 5) вршат надзор над недржавните шуми и шумско земјиште;

6) се грижат за испаша, живарење и искористување споредните шумски производи во шумите;

7) се грижат за чување шумите од оштетуења и бесправно и неправилно искористување на шумите и шумското земјиште;

8) вршат пропаганда за подигање и чување на шумите и рационално искористување на шумските производи и штедња на дрвото.

Член 5

Под непосредна управа на народните одбори спаѓаат државните шуми од локално значење. За такви се сметаат шуми што се во непосредна близокост на населбите со исклучива или првенствена задача на подмирување народните потреби, а кои што заради поарна аранжација на републиканските и општодржавните шумски стопанства по својата големина и положба не можат да се вклучат во состав на републиканските и општодржавните шумски стопанства.

Под непосредна управа на народните одбори спаѓаат и оние шуми и шумски земјишта на кои што производство на дрво не им е главна цел, туку служат како одморалиште или како украс (парк-шуми) или служат за заштита на земјиштето и објектите во самата шума или во околна неа, како и шумите и шумските земјишта кои што треба да се амелиорираат или пошумат.

Со месните шуми можат да управуваат народните одбори непосредно не образувајќи шумски стопанства.

Член 6

Кои шуми ќе сочинуваат шумски стопанства од републиканско значење а кои шумски стопанства од локално значење одредува, согласно со прописите на народна република, президиумот на народната скупштина на република.

Владата ФНРЈ ќе одлучи кои шуми остануваат во состав на поделески имот од општодржавно значење, а владата на народна република ќе одлучи кои шуми остануваат во состав на поделеските имоти од републиканско и локално значење.

Член 7

Народните републики со своите прописи ќе одредат, во склад со Општиот закон за народните одбори, кои од работите од чл. 5 на оваа уредба спаѓаат во надлежност на окружните, а кои во надлежност на околските односно месните народни одбори, како и должности на народните одбори на подрачјето од шумарството.

Член 8

Надзорот над недржавните шуми и шумските земјишта обвржува:

а) надзор во поглед на правилно искористување шумите, да се сечат само зрели шуми, шумите правилно да се негуваат, исечените одма да се пошумат, а старите исечени и голетите во одреден срок; шумите да не се крчат без дозвола, површините на шумските земјишта што се ставени под забран да не се пасат, стеларат и не брстат;

б) грижа да се спроведат сите мерки за заштита на шумите и шумското земјиште, како што се: чување од напаѓање од инсекти и печурки, чување од оштетување и пустосување, одржување прописите за паљење огњи и организација на службата за заштита од огњи, подигање и одржување ветробраните појаси, регулирање на искористувањето на споредните шумски производи, заштита на земјиштето од одронување, испирање и однесување од ветерот;

в) регулирање извозот на шумските производи од шумите и донесување одлуки за шумските прелазни;

г) одредување стопански задачи во рамките на стопанскиот план и контрола на живното и живиното;

д) водење евиденција за исеченото дрво.

II Шумски стопанства

Член 9

Стопанските органи за непосредно управување со шумите се шумските стопанства кои што можат да бидат:

- а) сојузни шумски стопанства;
- б) републикански шумски стопанства;
- в) шумски стопанства од месно значење.

Шумските стопанства се државни стопански претпријатија кои што се осниваат по прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија.

Член 10

За општонароден имот кој што се дава на управа на шумските стопанства се сметаат следните шуми и шумските земјишта:

- а) шуми и шумски земјишта на бившиот „Државен шумски епар“;
- б) бивши бановински, околски, општински, градски и селски шуми и шумски земјишта;
- в) експроприрани и конфискувани шуми и шумски земјишта, кои што не ќе бидат употребени за делување или замена;
- г) државни земјишта за кои ќе се утврди да имаат карактер на шумски земјишта.

Член 11

Како основни средства се внесуваат во шумско стопанство од локално значење државните шуми од месно значење (чл. 5 ст. 1) шумските индустриски постројки што се дадени на народниот одбор на управа.

Член 12

Шумски стопанства можат да осниваат по правило околските и градските народни одбори а по одлука од владата на народна република и областните и окружните народни одбори.

Член 13

На чело на шумското стопанство како на стопанско претпријатие се наоѓа директор.

Член 14

Во делокруг на шумското стопанство спаѓаат особено следните работи:

а) соработувачка со земскиот уред за таксација на сите работи на уредување шумите;

б) изработување предлогот на планот особено за: уредување шумскиот посед (утврдување големината и видовите на предвидените приходи), подигање и нега на шумите, мелиорација и врзување шумските земјишта; шумско производство, дистрибуција на производите во локалното снабдување, изградба, обнова и одржување на шумско-индустриските постројки, сообраќајните средства и зградите, сопствените потреби и финансиското работење.

в) реализирање стопанскиот план на шумското стопанство кое што се состои особено во следното: искористување на главните шумски производи со сечење на стаблата, изработување шумските сортименти, извоз на истите од шумата, довоз до комуникацијата и превоз со комуникациите на понатамошна преработувачка во постројките на тоа шумско стопанство или продавачка на шумските сортименти; искористување на споредните шумски производи, живното, присобирање, извоз, довоз и превоз заради преработување, употреба или продавачка;

искористување главните и споредните шумски производи со продавачка на истите во примарна состојба во шумите првенствено за локално снабдување на населението;

преработуачка на техничкото дрво од сопствено производство и друго потекло со шумско-индустриските постројки со кои што управуе тоа шумско стопанство;

продавачка на производите од сопствена шумска индустрија;

обнова, изградба и одржување на шумско-индустриските постројки;

изградба, обнова и одржување на шумските сообраќајни средства и објекти;

изградба, обнова и одржување зградите;

пошумување на исечените и голи земјишта, негаста состоини и одржување шумските расадници;

мелиорација на шумските земјишта;

реализација на приходот и расхотот во рамките на финансискиот план на шумското стопанство;

г) евиденција на количината и вредноста на производите односно на потрошените средства на шумското стопанство по видовите особено за: производи во примарна состојба, шумските сортименти, производите на шумската индустрија, пошумувањето, мелиорацијата на шумското земјиште, изградба и обнова на шумско-индустриските постројки, сообраќајните средства, зградите и шумско-узгојните објекти;

д) служба на чување и заштита шумите и шумското земјиште од бесправно и неправилно користување, оштетување и оштети во шумите од елементарни непогоди, болести и зарази. Во таа цел шумското стопанство ќе има свои шумари и чувари на шумите организирани по прописите од министерството за шумарството на народна република;

г) узгој, нега и чување на дивјачот и надзор во поглед на правилно извршување ловот на своето подрачје;

е) узгој, нега и чување рибите во салмонитните води и надзор над правилното извршување на риболовот во тие води на подрачјето на шумското стопанство;

ж) соработуачка и помоќ на надлежните државни органи, особено во поглед на снабдување населението со шумски производи, пошумувања, мелиорација на земјиштето, обнови, изградби и одржувања на сообраќајните средства и граѓевини и во поглед на просветување народот во шумарството;

з) одлучување за примање во служба, разместување, разврстување и престанок на службата за службениците на шумското стопанство во границите на овластувањата дадени од управата на шумските стопанства;

и) издигање нови кадрови преку курсеви спрема одредбите на министерството и управата на шумските стопанства;

ј) објавување на останатите работи чие извршување со решение на Управата на шумските стопанства ќе биде доделено на шумското стопанство.

Член 15

Шумското стопанство управуе по правило со шумско-индустриските постројки кои што претежно се снабдуат од шумското стопанство во чиј се состав.

Член 16

Планот на шумското стопанство ја одредуе сортата, капацитетот и местото за постројки на шумската индустрија која што шумското стопанство во својот состав ќе ја обнови, стави во пјон или повторно подигање. Во рамките на планот шумските стопанства можат да осниваат индустриски претпријатија на база на комбинати.

Кај составувањето на планот, извршните одбори на околските народни одбори на чие подрачје се наоѓаат шумите кои што влегуат во состав на шумското стопанство, имаат право да ставаат свои предлози во поглед на изработувањето на планот.

Доколку предлозите на околските народни одбори не би биле усвоени, тие можат да бараат да за тоа одлучи Управата на шумските стопанства.

Член 17

За алиментација на шумската дрвна индустрија која што не е во состав на шумските стопанства, шумските стопанства во рамките на планот обвезно склопуат договори со индустриските претпријатија во кои што ќе биде договорена и мерката на участнето на индустриските претпријатија во експлоатација на шумите, доколку тоа ќе биде нужно за правилна експлоатација на шумите и алиментација на индустријата.

Член 18

Во цел на снабдување народот со дрво, потоа заради испаша, жирарење, искористување службеноста и слично, шумските стопанства ќе склопуат договори со околските народни одбори односно со стопанските претпријатија на околските народни одбори.

Член 19

Во цел на координација на работата и правилно искористување на шумите се образуат при месните и околските народни одбори шумски совети.

Во шумските совети влегуат претставници на месните народни одбори, како и претставници на кооперациите, организациите за искористување шумите, на шумските стопанства, на друштвените организации и синдикати кои што ги одредуе околскиот извршни одбор.

Шумските совети работат под раководство на извршниот одбор на народниот одбор. Тие даваат совети при склопување на договорите, при составувањето на планот и при донесување мерките за чување, искористување и подигање на шумите.

III Преодни и завршни наредби

Член 20

Народните републики ќе донесат на оснива од оваа уредба и во рамките од неа поставените општи начела прописи за организацијата на шумарството на територија на народна република.

Член 21

Владата ФНРЈ ќе му предложи на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ кои шумски стопанства ќе бидат од општодржавно значење и кои шуми влегуат како основни средства на овие стопанства.

Владите на народните републики ќе му предложат на президиумот на народната скупштина на народна република кои од основните шумски стопанства на територијата на народна република ќе бидат од републиканско а кои од месно значење, како и кои шуми ќе влезат во кое стопанство како основно средство.

Владата ФНРЈ ќе одреди кои од индустриските постројки од општодржавно значење ќе влезат во состав на сојузните шумски стопанства, а владата на република кои индустриски постројења (претпријатија) од републиканско значење ќе влезат во состав на републиканските шумски стопанства.

Член 22

Се овластуе Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ да во согласност со Министерот на индустријата ФНРЈ донесе поблиски прописи за извршување на оваа уредба.

Член 23

Оваа уредба влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството
и шумарството,
др Васо Чубрилович, с. р.

774.

На основа членот 48 Уставот ФНРЈ Владата
ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ВО ЖИВОТ УРЕДБИТЕ ЗА ДОБИВКА, РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ЗА ТРОШКОВИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА РАКОВОД- СТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДОНЕСЕНИ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1947 ГОДИНА

Член 1

До донесување прописи на основа следните уредби:

- 1) Уредбата за одредување добивка на рударските и индустриските претпријатија,
- 2) Уредбата за распределба на добивката на државните рударски и индустриски претпријатија,
- 3) Уредбата за трошковите на управата и трошкови-те на продавачката во државните рударски и инду-стриски претпријатија од сојузно и републиканско значење,

4) Уредбата за трошковите на трговијата на голе-мо и на мало,

5) Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за доовивка и распределба добивката на овие претпријатија,

6) Уредбата за трошковите и добивката на др-жавните угостителски претпријатија,

7) Уредбата за Фондот на раководството на прет-пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на др-жавните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење,

8) Уредбата за Фондот на раководството на прет-пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на др-жавните трговски претпријатија на големо и на мало,

9) Уредбата за Фондот на раководството на прет-пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на држав-ните градежни претпријатија од општодржавно и ре-публиканско значење,

10) Уредбата за единствените цени,

11) Уредбата за Фондот на раководството на прет-пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на држав-ните угостителски претпријатија, и

12) Уредбата за банковни сметки на добивката на државните стопански претпријатија и нивните ад-министративно-оперативни раководачи;

државните стопански претпријатија ќе постапат на следен начин:

а) ќе ја задржат стопата на планската (предви-дена редовна) добивка на досегашната височина и оваа добивка ќе ја книжат на одделна банковна сметка;

б) ќе вршат уплати на сметка на буџетот како и за сметка на административно-оперативниот рако-водач во максимални износи предвидени во соод-ветните уредби од чл. 1 на оваа наредба;

в) делот на вкупната добивка (планска, предви-дена, редовна, надпланска, непредвидена, вонредна) кој што се предвидуе за самостојно располагање на претпријатија се утврдуе привремено со 50% од мак-сималниот постоток на добивката кој што е предви-ден со споменатите уредби;

г) претпријатијата ќе дозначат на банковната сметка на добивката до понатаму сесема 25% екстра добивка. Остатокот ќе го дозначат на банковната сметка на надлежните управи (чл. 6 Уредбата за од-редување добивка на рударските и индустриските претпријатија);

д) до донесување нови маржи и работи за покри-вање трошковите на трговијата на државните трго-вински претпријатија, тие претпријатија ќе ги задр-жат своите досегашни маржи и работи.

Разликата меѓу досегашните маржи и работи од една страна, и работите одредени во смисла Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало, од друга страна, овие претпријатија ќе ги снижат на банковна сметка на органот кој што го основал прет-пријатието;

г) угостителските и градежните претпријатија ќе постапат по точките а) и б) на овој член;

е) доприносот на Фондот на раководството од планската (предвидена, редовна) добивка ќе изне-суде до донесување поблиски прописи и одредби 7 (седум) промил од вкупниот износ на платите и над-ниците за соодветниот период.

Член 2

Одма по донесување поблиски прописи и одред-би на основа уредбите од членот 1 сите државни стопански претпријатија ќе бидат должни своето работење почнувајќи од 1 јануари 1947 година да го пресметаат и сообразат спрема тие прописи и од-редби.

Доколку извесни книжења, доприноси, издаци и тн. се вршени во смисла на прописите од чл. 1 на оваа наредба во поголем или помал износ но што ќе бидат утврдени со поблиските прописи и одред-би, претпријатија тие сметки ќе ги израмнуат од ре-зултатите на понатамошното работење, а најдоцна до 1 јули 1947 година.

Член 3

Државните органи кои што се овластени да до-несуваат поблиски прописи и одредби за спроведу-вање во живот на уредбите од чл. 1 на оваа наредба, се должни најдалеку до 1 февруари 1947 година и тоа:

1) производните министерства, во согласност со надлежната планска комисија да ги одредат норми-раните трошкови на управата и продавачката на претпријатијата (чл. 3 Уредбата за трошковите на продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење);

2) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да доне-се поблиски одредби за спроведување Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавач-ката во државните рударски и индустриски претпри-јатија од сојузно и републиканско значење (чл. 4 истата Уредба);

3) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет-ходното мислење од Централниот одбор на Един-ствените синдикати на Југославија да одреди општ постоток на планската и надпланската добивка кој што иде во Фонд на раководството (ст. 2 Уредбата за Фондот на раководството на претпријатијата и Централниот фонд на претпријатијата на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење);

4) Сојузната планска комисија, да одреди сре-ден постоток на планската добивка за Фонд на ра-ководството за секоја производна гранка врз основа на општиот постоток (чл. 7 Уредбата за Фондот на раководството и Централниот фонд на претпријати-јата на државните рударски и индустриски прет-пријатија од сојузно и републиканско значење);

5) главните, сојузните и земските управи, да пресметаат за поедини претпријатија постоток на планската добивка кој што иде во Фонд на раковод-ство на основа на средниот постоток (чл. 8 Уредба-та за Фондот на раководството на претпријатијата и Централниот фонд на претпријатијата на држав-ните рударски и индустриски претпријатија од со-јузно и републиканско значење);

6) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет-ходното мислење од Централниот одбор на Един-ствените синдикати на Југославија да одреди по-стоток на доприносот на Фондот на раководство-то и надпланската добивка (чл. 10 Уредбата за Фондот на раководството на претпријатијата и Централни-от фонд на претпријатијата на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републи-канско значење);

7) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по претходното мислење од Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија да одреди постоток на добивката за година 1946 во Фондот на раководството (ст. 3 чл. 12 Уредбата за Фондот на раководството на претпријатија и Централниот фонд на претпријатијата на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење);

8) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да донесе поблиски одредби за спроведување Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење (чл. 13 истата Уредба);

9) Владата ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да пропише општа стопа на добивката за рударското и индустриското производство (ст. 2 чл. 3 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриски претпријатија);

10) Сојузната планска комисија, да пресмета и објави средни стопи на добивката во поедини производни гранки (ст. 4 чл. 3 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија);

11) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да донесе поблиски напатствија за пресметување индивидуалната стопа на добивката (ст. 2 чл. 5 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија);

12) главните, сојузните и земските управи, да ги пресметат индивидуалните стопи на редовната добивка за поедини претпријатија (ст. 3 чл. 5 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија);

13) министерствата на финансите, по предлог од надлежното производно министерство да одредат постоток на плански предвидениот вишок кој што може да се одобри на сметката на претпријатието (ст. 2 чл. 6 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија);

14) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да дава обвезни толкувања на Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија (чл. 10 истата Уредба);

15) министерствата на финансите, да одредат височина на делот од добивката со кој што претпријатието и управата можат слободно да располагаат (ст. 2 чл. 4 Уредбата за распределба добивката на државните рударски и индустриски претпријатија);

16) Министерот на финансите ФНРЈ, во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да донесат поблиски одредби за спроведување Уредбата за распределба на добивката на државните рударски и индустриски претпријатија (чл. 6 истата Уредба);

17) владите на народните републики, за државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење да донесат одделни прописи врз основа на Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало (ст. 2 чл. 1 истата Уредба);

18) Сојузната планска комисија, по предлог од Министерот на финансите во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да го одреди постотокот врз основа на кој ќе се утврдат издаците за рационализација на работењето и тн.; — за надлежните административно-оперативни раководачи, да го одредат тој постоток во поедини претпријатија во границите на општиот постоток (ст. 2 чл. 4 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало);

19) Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ да изврши и достави на Сојузната планска комисија предлози за средните трошкови на набавката и продавањата за секоја трговска гранка одделно (ст. 2 чл. 5 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало);

20) Сојузната планска комисија, по предлог од Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, а во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да утврди средна накнада во вид на работ за покривање трошковите, издаците, односно доприносот од чл. 2 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало за артикли на кои што се одредуваат единствени малопродажни цени со важност на сета територија ФНРЈ — на основа Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало (ст. 1 чл. 6 истата Уредба);

21) владите на народните републики, да пропишат постоток за одредување маржи, односно работи за покривање трошковите од чл. 3 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало за државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење а за артиклите од локално производство за кои што не е одредена единствена малопродажна цена за целата територија ФНРЈ (ст. 1 чл. 7 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало);

22) Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да донесат поблиски прописи за примена на Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало (чл. 10 истата Уредба);

23) Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да донесат општи прописи за класирање на државните угостителски претпријатија во категории (ст. 2 чл. 1 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

24) републиканските министерства на трговијата и снабдувањето, да донесат поблиски прописи за класирање на државните угостителски претпријатија во категории на териториите на поедини народни републики (ст. 2 чл. 1 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

25) Сојузната планска комисија, по предлог од Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ да одреди постоток на општите трошкови (режиј) и стопи на добивката одделно за секоја категорија на државните угостителски претпријатија; — за републиканските плански комисии постотокот на општите трошкови (режиј) да го одредат за претпријатија од републиканско значење — (ст. 2 чл. 3 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

26) Владата ФНРЈ, да ја одреди стопата на добивката одделно за секоја категорија на претпријатија од општодржавно значење; — владите на народните републики, да ја одредат стопата на добивката одделно за секоја категорија на претпријатијата од републиканско значење (ст. 3 чл. 3 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

27) Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да донесат поблиски прописи за елементите од кои што се состоат поедини сорти на трошковите на државните угостителски претпријатија (ст. 4 чл. 5 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

28) владите на народните републики, да пропишат услови под кои што можат да се овластат народни одбори сами да ги одредуваат постотите на трошковите на режијата и стопата на добивката за државните угостителски претпријатија од локално значење (чл. 4 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

29) министрите на трговијата и снабдувањето, со согласност од надлежниот министер на финансите да одредуваат колкав износ од вкупната редовна добивка на државните угостителски претпријатија

ке остануе на претпријатието, а колкав износ ќе се книжи во корист на непосредното административно-оперативниот раководач на претпријатието (ст. 3 чл. 4 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

30) министрите на финансите, по предлог од надлежниот министер на трговијата и снабдуењето да го одредат износот кој што ќе биде на самостојно располагање на претпријатијата за инвестиции вон од планот и тн. (ст. 2 чл. 8 Уредбата за трошковите и добивката на угостителските претпријатија);

31) министрите на финансите, да ја одредат височината на делот на добивката кој што е на самостојно располагање на административно-оперативниот раководач (ст. 2 чл. 9 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија);

32) Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да донесуат поблиски прописи за извршување Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија (чл. 11 истата Уредба);

33) Претседателот на Сојузната планска комисија, односно претседателите на републиканските плански комисији, по предлог од надлежниот министер на градежите да донесуат поблиски прописи за елементите од кои што се состоат цените за градежните услуги, како и нормите на поедини сорти на трошковите и височината на постотокот за елементите под точ. в), г) и д) ставот 1 од членот 1 на Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за распределбата на добивката на овие претпријатија (ст. 5 чл. 1 истата Уредба);

34) Владата ФНРЈ, да донесе прописи по кои што за поедини сорти на градежните објекти ќе се пресметуе постотокот на предвидената добивка (ст. 3 чл. 2 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределба на добивката на овие претпријатија);

35) министрите на градежите, со согласност од надлежниот министер на финансите да го утврдат постотокот кој што ќе се книжи на банковна сметка на претпријатието (ст. 1 чл. 3 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределба на добивката на овие претпријатија);

36) министрите на финансите, по предлог од надлежниот министер на градежите да ја одредат височината на делот на добивката со кој што самостојно ќе располага претпријатието во цел на национализација која што со план не е предвидена и тн. (ст. 3 чл. 3 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределба на добивката на овие претпријатија);

37) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да го одреди постотокот на добивката на претпријатието кој што иде во Фонд на раководството на претпријатието (ст. 1 чл. 5 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределбата на добивката на овие претпријатија);

38) министрите на финансите, по предлог од надлежниот министер на градежите да го одредуат постотокот на непредвидената добивка која што се остава на претпријатието (ст. 2 чл. 5 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределбата на добивката на овие претпријатија);

39) Владата ФНРЈ, да пропише поблиски одредби за Фондот на раководството на градежните претпријатија (ст. 3 чл. 5 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределбата на добивката на овие претпријатија);

40) владите на народните републики да донесуат прописи за градежните услуги, добивката и распределба на добивката на градежните претпријатија од локално значење (чл. 6 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределба на добивката на овие претпријатија);

41) Министерот на градежите ФНРЈ, да во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ донесе поблиски напатствија за спроведување Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределба на добивката на овие претпријатија (чл. 8 истата Уредба);

42) Владата ФНРЈ, да утврдуе групи на производи за кои што ќе се одредуат единствени мало-продавачни цени со важност на целата територија ФНРЈ (ст. 1 чл. 3 Уредбата за единствените цени);

43) владите на народните републики, да врз основа на начелни напатствија на Владата ФНРЈ утврдуат групи на производи за кои што ќе се утврдуат единствени цени со важност само на територија на поедини народни републики (ст. 2 чл. 3 Уредбата за единствените цени);

44) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да донесе поблиски одредби за извршување Уредбата за единствените цени (чл. 13 истата Уредба);

45) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да по претходно сослушување од Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија, одреди општ сметковен фактор врз основа на кој што ќе се пресмета општ постоток на предвидената добивка кој што иде во Фонд на раководството (ст. 2 чл. 2 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење);

46) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по претходно сослушување на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија да одреди постоток на доприносот за Фондот на раководството од непредвидената добивка која што градежните претпријатија ја остваруат со смалување нормираните трошкови на материјал и тн. (ст. 1 чл. 4 Уредбата за Фонд на раководство на претпријатијата и Централен фонд на претпријатија на државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење);

47) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ по претходно сослушување од Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија да пропише височина на постотокот на добивката за 1946 година кој што влегуе во Фондот на раководството (ст. 3 чл. 6 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните градежни претпријатија од општодржавно значење);

48) владите на народните републики, да донесат прописи за Фондот на раководството на претпријатија и Централниот фонд на претпријатија на државните градежни претпријатија од локално значење (чл. 7 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење);

49) надлежните административно-оперативни раководачи, да одредат височина на допринос во Фонд на раководството (ст. 3 чл. 2 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните трговски претпријатија на големо и на мало);

50) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да по претходно сослушување од Централниот одбор Единствените синдикати на Југославија пропише максимален допринос за Фонд на раководството на државните трговски претпријатија (ст. 4 чл. 2 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните трговски претпријатија на големо и на мало);

51) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да по претходно сослушување од Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија пропише височина на постотокот на добивката за година 1946, кој што ќе влезе во Фонд на раководството (ст. 3 чл. 4 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните трговски претпријатија на големо и на мало);

52) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по претходно сослушување на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија да одреди општ сметковен фактор врз основа на кој што ќе се пресметуе постотокот на доприносот во Фонд на раководството (ст. 2 чл. 2 Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните угостителски претпријатија);

53) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да донесе поблиски одредби за извршување Уредбата за Фонд на раководството на претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата на државните угостителски претпријатија (чл. 6 истата Уредба);

54) Министерството на финансите ФНРЈ, да донесе поблиски напатствија за евидентирање работниот резултат и вршење конечната пресметка (чл. 10 Уредбата за банковните сметки на добивката на државните претпријатија и нивните административно-оперативни раководачи);

55) владите на народните републики, да донесат прописи за банковните сметки на државните стопански претпријатија од локално значење (чл. 11 Уредбата за банковните сметки на добивката на државните стопански претпријатија и нивните административно-оперативни раководачи);

56) Министерот на финансите ФНРЈ, да донесе поблиски напатствија за извршување Уредбата за банковните сметки на добивката на државните стопански претпријатија и нивните административно-оперативни раководачи (чл. 12 истата Уредба).

Член 4

Сите државни органи кои што донесуваат горни поблиски прописи и одредби должни се да организираат извршување на овие прописи од страна на поделените органи и претпријатија најдалеку на 1 март 1947 година.

Член 5

Неприменување на прописите, донесени заради извршување уредбите од чл. 1 на оваа наредба после 1 март 1947 година ќе се смета за дисциплинската престапка, а во случаите кога во каква работа односно пропуштање постоат обележја на кривични дела, државните органи се должни против одговорниот службеник да поднесат пријава до јавниот обвинител.

Член 6

Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

775.

Во смисла на членот 3 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија, по предлог на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПШТА СТОПА НА ДОБИВКАТА ЗА РУДАРСКОТО И ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Член 1

Општата стопа на добивката за рударското и индустриското производство, а во смисла на одредбата на чл. 3 Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија, се одредуе на 7(сепум) проценти

Член 2

Ова решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

776.

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ ОДРЕДБИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ

Во врска Решението за укинување и ликвидација на државните фондови бр. 421 од 25 септември 1946 година, а по предлог на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, Владата ФНРЈ

решава

да од 1 јануари 1947 година престануваат да важат одредбите за приходите кои што се наплатувани како принос на Фондот за пошумување, установен со Правилникот бр. 855 од 11 јануари 1928 година.

31 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството и шумарството,
др Васо Чубрилович, с. р.

777.

На основа чл. 37 Законот за уредувањето и работењето на кредитниот систем, издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИТЕ НА БАНКАРСКИТЕ КРЕДИТИ

1) Банкарските кредити одобрени врз основа на Наредбата на Министерот на финансите ФНРЈ за основниот кредитен план за 1946 година VII бр. 9680 од 3 јуни 1946 година, како и врз основа на дополнувањата на оваа наредба VII бр. 12203, 16016, 19659 и 25982/1946 остануваат во сила до влегувањето во сила на Наредбата за кредитниот план за 1947 година.

2) Банкарските кредити одобрени извон планот се продолжуваат до донесувањето Наредбата за кре-

дитниот план за 1947 година. Овие кредити кои што не ќе бидат предвидени во кредитниот план за 1947 година се продолжуат за месец дена од влегуењето во сила на Наредбата за кредитниот план за 1947 година.

3) Со оваа наредба не се докачуе на сроковите одредени со наредбите за сезонските кредити за откуп на поделелските производи.

4) Се овластуат државните кредитни претпријатија, да до влегуењето во сила на Наредбата за кредитниот план за 1947 година, да можат да одобруваат нови кредити на стопанските претпријатија за оправдани цели, а по важекјата постапка.

5) Искористените износи по кредитите кои што ќе бидат во сила на денот на влегуењето во сила на Наредбата за кредитниот план за 1947 година, ќе се сообразат кон износите на кредитите кои што ќе бидат предвидени во таа наредба како и кон прописите на таа наредба, во срок кој што ќе биде во неа одреден

VII бр. 27040

23 декември 1946 година

Белград

Заст. Министерот на финансите
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

778.

На основа чл. 37 Законот за уредуењето и работењето на кредитниот систем, а во врска со Уредбата за максимирање на каматните стопи издавам

НАРЕДБА ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ ПО АКТИВНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Државните кредитни претпријатија ќе ги применуваат на своите активни работи за обртни средства следните каматни стопи:

А. — Во поделелството

- | | |
|---|-----|
| 1) на државни поделелски претпријатија — — — — | 1½% |
| 2) на кооперации за заедничко обработување на земјиште — — — — | 1½% |
| 3) на останатото поделелско производачко и преработуачко кооператорство — — — — | 2½% |
| 4) на водни кооперации — — — — | 2% |
| б) на останати поделелски кредити — — — — | 3% |

Б. — Во рударство и топлинчарство

- | | |
|---|-----|
| 1) на рудници на метални руди — — — — | 2½% |
| 2) на рудници на неметал — — — — | 3½% |
| 3) на јагленокопи — — — — | 3½% |
| 4) на претпријатија кои што експлоатираат извори на нафта, рударски солани или земни плин — — — — | 4% |
| б) на поморски солани — — — — | 2½% |
| 6) на претпријатија на црната металургија — — — — | 3% |
| 7) на претпријатија на обоената металургија: а) кои што работат за извоз — — — — | 2½% |
| б) кои што работат за потрошувачка во земјата — — — — | 3½% |

В. — Во индустрија

- | | |
|--|-----|
| 1) на електрични центри — — — — | 3½% |
| 2) на електрична индустрија — — — — | 3½% |
| 3) на метална индустрија: а) тешка — — — — | 2½% |
| б) лесна — — — — | 3½% |
| 4) на хемиска индустрија: а) на фабрики за кјибрит — — — — | 4% |
| б) на штампарски претпријатија — — — — | 3% |
| в) на останата — — — — | 3½% |

Б) на дрвена индустрија и индустрија на градежен материјал:

- | | |
|--|-----|
| а) хемиска преработувачка на дрво — — — — | 3½% |
| б) пилани — — — — | 4% |
| в) експлоатација на шуми — — — — | 3% |
| г) цемент — — — — | 3% |
| д) друг градежни материјал (цреп, тула и друг материјал) — — — — | 3½% |
| 6) на текстилна и кожна индустрија — — — — | 4% |

7) на прехранбена индустрија:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| а) мелници — — — — | 4% |
| б) останата — — — — | 3% |
| 8) на останатата индустрија — — — — | 4% |

Г. — Во занаетството

- | | |
|--|----|
| 1) на кооперации — — — — | 3% |
| 2) на индивидуални кредити на занаетчи — — — — | 4% |

Д. — Во граѓевинарство

- | | |
|---|-----|
| Градежни и монтажни претпријатија — — — — | 3½% |
|---|-----|

Гј. — Во трговија

1) на увоз и извоз:

- | | |
|---|-----|
| а) снот, освен нафта и нафтените деривати — — — — | 3% |
| б) нафта и нафтени деривати — — — — | 3½% |

2) на внатрешен промет:

- | | |
|---|-----|
| а) житарици — — — — | 3% |
| б) брашно и производи од брашно — — — — | 3½% |
| в) свеже и сушено овоштие и зарзават и нивни преработувачки — — — — | 3½% |
| г) алкохолни пијалаци — — — — | 4% |
| д) други предмети на исхраната — — — — | 4% |
| гј) текстилни сировини — — — — | 3% |
| е) текстил и облекло — — — — | 3½% |
| ж) обувки — — — — | 4% |
| з) огревно дрво (производачка и трговија) — — — — | 4% |
| и) јаглен на сите видови — — — — | 4% |
| ј) нафта и нафтни деривати — — — — | 3½% |
| к) градежен материјал (дрво, тула и друго) — — — — | 4% |
| л) кукјен и канцелариски намештај — — — — | 3½% |
| м) железарски производи — — — — | 3½% |
| н) поделелски и други строеви — — — — | 3% |
| н) аптеки — — — — | 4% |
| њ) биоскопи и театри — — — — | 4% |
| о) издавачки и книжарски претпријатија — — — — | 3% |
| п) купатила ладни (речни) и топли (парни) — — — — | 4% |
| р) набавувачко-потрошувачки кооперации — — — — | 3% |
| с) државни трговски складишта за колониал и тутунски преработувачки — — — — | 3½% |
| т) останата трговија — — — — | 4% |

Е. — Есконт на работни меници

без оглед од која производствена гранка се — — — — 4%

Ж. — Кредити на подлога

„Потврда на стока, која што ја купуе државата“
На овие кредити се применуе каматната стопи пропишана за односната стопанска гранка.

З. — На кредитни претпријатија

- | | |
|---|----|
| а) месни државни кредитни претпријатија — — — — | 1% |
| б) останати кредитни претпријатија — — — — | 3% |

II

Државните кредитни претпријатија ќе ги сметаат каматите по горните каматни стопи на своите комитенти, без оглед на тоа да ли се работи за државни, секвестрирани или приватни претпријатија.

III

Во случај да едно претпријатие врши разни работи, кои што не можат точно да се одвојат и за кои што се пропишани разни каматни стопи, ќе ја одреди Министерството на финансите ФНРЈ каматната стопа по предлог на кредитното претпријатие.

IV

Каматните стопи по оваа наредба има да се применуваат на нови работи одма, а на стари ако се работи за работи по кои што е плаќање на каматата договорено во одреден срок (есконт, ломбард, ануитетски заем), од следниот срок на плаќањето на каматата, а ако се работи за текуќи сметки, почнувајќи од 1 јануари 1947 година.

V

Секое прекршување на оваа наредба ќе биде казнето.

VI

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ со тоа Наредбата за каматните стопи по активните работи на сојузните и земските државни кредитни претпријатија VII бр. 8250 од 15 мај 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 45 од 4 јуни 1946 година) и VII бр. 19179 од 31 октомври 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 90 од 8 ноември 1946 година) како и Наредбата за каматната стопа по работните меници VII бр. 17734 од 9 октомври 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 83 од 15 октомври 1946 година) на тој ден престануваат да важат.

VII бр. 27039

23 декември 1946 година

Белград

Заст. Министерот на финансите
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

779.

На основа чл. 24 Девизниот закон, а по врска
Бл. 33 Девизниот правилник, донесуам

НАРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБЛАСТУЕЊА НА ДОМАШНИТЕ ШПЕДИТЕРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ може да издава овластуења на домашните сообраќајни претпријатија кои што се занимаваат или посредуваат при превозот на стока и патници меѓу нашата земја и иностранството да можат да вршат девизни работи кои што се во врска со нивната дејност, под следни услови:

1) да во поглед на плаќање подвозните трошоци, како и другите споредни трошоци, по увозот и извозот на стока, имаат во се да се придржуваат на одредбите од Девизниот закон, Девизниот правилник и Правилникот за извршување надзорот над увозот

и извозот, како и на сите други напатствија и решења донесени со тоа во врска;

2) под споредни трошоци се разбираат следните работи:

а) превземање и превоз на стока во смисла чл. 8 Правилникот за извршување надзорот над увозот и извозот;

б) пакување на стока, амбалажа (материал за пакување и труд);

в) набавка на разни документи како уверења за потеклото, сертификати за здравственоста, фитопатолошки сертификати и други слични сертификати, обрасци на извозните статистики, извозни царински декларации;

г) евентуално заверување документите и преведување на истите;

д) телеграми, поштарина и телефони во врска со транспортите;

г) провизија на шпедитерите за нивната манипулација;

е) трошоци на складиштето и лежарината и вагонски стојарини;

ж) осигуруења на транспортот;

з) лучки такси и пристојби;

и) позајмување на циради за заштита на бариите и нивните манипулации;

ј) трошоци на пратилецот на вагоните;

к) потрага за транспортите, и

л) железнички и други пристојби;

3) сите трошоци кои што не се обванати во фактурата на иностраниот лифрант имаат да се пријават на царинските органи при царинењето на стоката, што домашните шпедитери ќе заверуваат со свој потпис на самата фактура (бордерото);

4) да транспортните трошоци можат да се плаќаат само на начин на кој што се плаќа и увезената стока, врз основа на одобруењето од Министерството на надворешната трговија, со оглед да сите овие трошоци имаат да се сметаат како составен дел на вредноста на стоката;

5) да домашните шпедитери своите долговања и побарувања, настанати од плаќањата предвидени во точ. 1 спрема иностраниите шпедитери, можат да ги пребиваат и со нив да ја дозначуваат само разликата (салдото) во смисла чл. 8 Правилникот за извршување надзорот над увозот и извозот односно од нив да ја примат разликата во смисла на девизните прописи. Овие пребивања можат да се вршат само со шпедитери од една земја а не со шпедитерите од други земји. За пребивање долговањата или побарувањата спрема шпедитерот од друга земја е потребно претходно да се прибави одобрување од Министерството на надворешната трговија;

6) домашните шпедитери можат да примаат од домашните увозници на стока, и пред но што истата ќе им ја предадат, против-вредност во динари под услов да е стоката на основа вредна увозна дозвола векје увезена и оцаринета. Така примените износи на динари шпедитерите ќе ги одобруваат со сметките на домашните увозници, со тоа да по извршената дефинитивна пресметка на платените износи имаат одма да ги дозначат во иностранство во смисла на девизните прописи;

7) сите свои побарувања создадени кај иностраниите врски домашните шпедитери се должни да ги внесат во земјата, во смисла на девизните прописи;

8) домашните шпедитери можат да поднесуваат на нашите извозници и увозници понуди за транспорт на стока и во тугја валута, ама само за оние работи кои што имаат да се извршат со иностранство и во иностранство;

9) сите домашни шпедитери кои што работат со иностранство се должни да доставуваат на Народната

банка тромесечни извештаи за своите долгуења и побаруења во иностранство, со назначување на сите свои врски во иностранство со кои што одржува конткорентни односи.

Банковно-валутното одделение на Министерството на финансиие ФНРЈ може горните услови во конкретни случаи да ги мењава, нови да додава, постоејќите да ги изостави, со одобрење од Министерот на финансиие ФНРЈ.

VII бр. 21119/3

24 декември 1946 година

Белград

Заст. Министер на финансиие
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

780.

На основа чл. 24 Девизниот закон и чл. 48 и 50 Девизниот правилник, а по укажаната потреба, издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРАБОТУАЧКА И ЗАМЕНА НА ИСКРШЕНО ЗЛАТО ЗА ЗЛАТЕН ЛИМ ВО ЦЕЛ НА ПОПРАВКА ЗАБИ

1) Рафинеријата на племенитите метали, Љубљана, може во цел на производство на златен лим за заботехнички потреби да врши преработуачка на искршено злато во златен лим за заботехнички потреби;

2) Рафинеријата на племенитите метали, како и нејзините филиали, може изработениот златен лим да го продава за заботехнички потреби, со тоа да купувачите на овој лим имаат да и предадат на Рафинеријата на племенитите метали односно на нејзините филиали во замена соодветна количина искршено злато, засметуејќи го во таа количина нормалниот растур на искршеното злато при изработуачката на златен лим, трошковите на изработуачката и пропишаната заработуачка, а евентуалниот вишок во искршено злато Рафинеријата на племенитите метали како и нејзините филиали ќе го наплатат на купувачите во ефективни домашни пари по пропишаната цена за чистото злато;

3) Рафинеријата на племенитите метали односно нејзините филиали се должни да водат подробна евиденција за сите количини на преработеното и заменетото искршено злато, како и на заменетиот златен лим од која што треба да се види: дата на извршената преработуачка и добиена количина на златниот лим, дата на извршената замена, име и точна адреса на купувачот, количина на применото искршено злато, количина на издадениот златен лим, износ на разликата исплатена во динари;

4) До штампање на специални контролници, Рафинеријата на племенитите метали, како и нејзините филиали се должни да набават одделна книга и истата претходно да ја заверат кај надлежните власти, во која што имаат да ја водат односната евиденција предвидена во точ. 2) на оваа наредба;

5) Рафинеријата на племенитите метали, како и нејзините филиали се должни да доставуваат на Народната банка ФНРЈ тромесечни извештаи до 5-иот ден во идното тромесечје за сите количини на преработеното како и на применото искршено злато, а исто така и за сите количини на издадениот златен лим;

6) Со оваа наредба се става во сила Решењето VII бр. 13162 од 15 август 1946 година.

VII бр. 22291/3

24 декември 1946 година

Белград

Заст. Министер на финансиие
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

781.

На основа чл. 29 ст. 3 Законот за социалното осигурување на работниците, намештениците и службениците, издавам

НАРЕДБА

ЗА ДОПРИНОСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА РЕНТИ И ПЕНЗИИ ОД СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПРОШИРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

Член 1

Уживателите на лични и фамилијарни ренти и пензии од социалното осигурување, кои што имаат право на здравствена заштита по прописите од чл. 29 Законот за социалното осигурување, се должни да плаќаат за таа здравствена заштита допринос во височина 3% од вкупниот износ на нивните ренти односно пензии.

Доприносот од претходниот став го наплатува Државниот завод за социално осигурување со одбиток кај исплатата на рентите односно пензиите.

Член 2

Од должноста на плаќање доприносот за здравствена заштита се исклучуваат оние уживатели на ренти односно пензии од социалното осигурување чии ренти односно пензии по одбитокот на доприносот од чл. 1 на оваа наредба би изнесувале помалку од пропишаните минимални износи, кои што имаат да се исплатуваат на име рента и пензија од социалното осигурување.

Член 3

На уживателите на пензии и ренти од социалното осигурување кои што, по прописите од чл. 29 ст. 1 Законот за социалното осигурување, имаат право на здравствена заштита ќе им се дава здравствена заштита во еднаков обем и за членовите на нивните фамилии со кои што живеат во заедничко домаќинство и кои што стварно ги издржуваат.

Член 4

Прописите на оваа наредба ќе се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1947 година.

Член 5

Оваа наредба влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 11328

26 декември 1946 година

Белград

Министер на трудот,
Видко Крстулович, с. р.

782.

На основа чл. 23 Законот за заштита авторското право, Комитетот за култура и уметност на Владата СФРЈ пропишуе

ОПШТИ НАПАТСТВИЈА ЗА ВИСОЧИНА НА АВТОРСКИТЕ ХОНОРАРИ ЗА КНИЖЕВНО-УМЕТНИЧКИТЕ ДЕЛА И НАУЧНИТЕ РАБОТИ

Височината на авторските хонорари за книжевно-уметнички дела и научни работи ќе пропишат со правилници министрите на просветата на народните републики врз основа на следните одредби:

За книжевно-уметнички дела и научни работи ќе се плаќа авторски хонорар спрема сортата на книжевно-уметничките дела и научните работи:

а) за книжевно-уметнички дела во проза и научни работи по штампан табак или паушално за цело дело;

б) за поезија по еден ред на песната.

и тоа спрема долната табела која што со помали измени во поглед на тиражот и височината на хонорарот може да примени во народните републики на Србија и Хрватска. Во останатите народни републики тиражот и авторските хонорари ќе се одредат спрема тамошните услови и можности држејќи се при тоа што повеќе е возможно на долната табела.

Вид на литература	Тираж (во хиљади) до	Височина на хо- норарот по шам- пан табак (околу 36.000 знакови)	Височина на пау- шалниот хонорар за цело дело
		Д и н а р и	
1	2	3	4
1) Уметничка проза — — — — —	10	2.500—6.000	
2) Уметничка приказка (до половина штампан табак)			1.000—2.800
3) Поезија — за еден ред на песна 20—50 динари — Забелешка: за песна до 30 штампани реда која што има особена уметничко-книжевна вредност награда може да се качуе на — — — — —	7		1.500—2.500 700—1.500
4) Песна во проза — — — — —			
5) Детска уметничка проза — — — — —	10	2.000—5.000	
6) Илустрирани приказки и книшки за дошколско доба (не повеќе од еден табак) — — — — —			1.500—3.500
7) Теоретски работи од социално-економски, при- родни науки, филозофија, право, историја, умет- ност и критика — — — — —	7	2.500—6.000	
8) Научно-техничка и научно-поледелска литература	7	1.600—4.000	
9) Научно популарна литература — — — — —	25	1.600—4.500	
10) Пропагандно-масовна литература, пропагандно- техничка и популарно-поледелска литература —	35	1.600—4.000	
11) Уџбеници за високи школа — — — — —	3	2.000—4.000	
12) Уџбеници за средни школа — — — — —	40	1.800—3.500	
13) Уџбеници за основни школа — — — — —	50	1.500—3.500	
14) Буквари — — — — —	100	1.500—3.500	
15) Расправи за енциклопедии и речници — — — — —			2.000—5.000
16) Преводи:			
а) уметничка литература во проза (уклучувајќи ја и детската) — — — — —		600—2.500	
б) поезија — еден ред на песна — — — — —		12— 35	
в) социално-економски и философски дела — —		600—2.500	
г) други преводи — — — — —		500—1.200	
17) Составување лексиконски речници — — — — —		1.000—2.500	
18) Составување антологии на уметничка литература —		400—1.000	
19) Составување други антологии — — — — —		200— 800	
20) Избор на литература и материјал за собрани дела во една свеска на предметни и други каталози или библиографски приручници — — — — —		300— 800	
21) Составување зборници на правни прописи — —		200— 600	
22) Составување зборници на архивски материјал — —		200— 600	
23) Коментари и забелешки — — — — —		600—3.000	

Авторските хонорари назначени во точките: 2, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се одредуваат независно од тиражот.

Највисоките стопи на авторските хонорари одредени за преводи во точ. 16 можат да се плаќаат само за одговорен превод т. е. за превод спремен за штампа на кој што не му е потребна никаква редакција.

Назначените авторски хонорари во горната табела ќе се исплатуваат за првото издавање. Ако ти-

ражот назначен во табелата ја прејдуе назначената цифра остатокот се смета за второ издавање.

За второто издавање се плаќа 60% од сумата предвидена за првото издавање, ако е тиражот поголем од половината на првото издавање. Ако е тиражот помал од половината на првото издавање, ќе се плаќа како трето издавање.

За третото издавање се плаќа 40%, за четвртото 30%, а петото 20% од сумата предвидена за првото издавање, без оглед на височината на тиражот.

При договорувањето за авторскиот хонорар во границите на ставките предвидени во оваа табела издавачките претпријатија ќе ја земаат во оглед уметничката и научната вредност на делата кои што се издаваат.

Авторските хонорари предвидени во оваа табела ќе се плаќаат и за оние книжевни уметнички дела и научни работи кај кои што носителот на авторските права е државата.

Ако е делото еднаш векје издадено кај друг издавач на подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија, тоа се плаќа кај новиот издавач како второ издавање.

За целокупните собрани дела автори се плаќаат хонорари одредени за првото издавање.

Кога авторот го преработува своето дело и преработувачката сочинува најмалку 25% од обемот на првобитното дело, авторскиот хонорар ќе се плати како за првото издавање.

Штампаните драмски дела (во проза или стих) се плаќаат по прописите на оваа табела.

Сите сорти на литература штампани во весници се плаќаат по оваа табела.

За издавање композиции ќе се плаќа на авторите 10—15% од продаваачната цена.

Од договорениот авторски хонорар врз основа на оваа табела, ќе се плаќа 60% кога ракописот се утврдува, а остатокот кога делото излегува од штампа.

Дозволено е давање аконтации на име на хонорар пред горните срокови.

Во извонредни случаи и со одобрење од министерствата на просветата на народните републики можат да се договорат меѓу носителот на авторското право и издавачот и подолги срокови за плаќање на авторскиот хонорар.

Бр. 5455

16 декември 1946 година

Белград

Претседател

на Комитетот за култура и уметност.

Влад. Рибникар, с. р.

783.

На основа чл. 23 Законот за заштита на авторското право. Комитетот за култура и уметност на Владата ФНРЈ проишчува

ОПШТИ НАПАТСТВИЈА

ЗА НАКНАДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ЗА ИЗВОДЕЊЕ И ПРИКАЖУЕЊЕ КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА

Накнадите на носителите на авторските права од страна на лица кои што ги изводат или прикажуваат книжевните и уметничките дела ќе ги пропишат со правилници министрите на просветата на народните републики врз основа на следните одредби:

НАКНАДИ ЗА ИЗВОДЕЊЕ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА

1) Повремени приредби:

а) концерти без играшка од бруто на приходот 4%;

б) школски концерти во школски простории од приредба динари — — — — 10.—

в) школски концерти извон школски простории од приредба динари — — — — 25.—

г) свечани играшки, забави, посела, матинеи и чајанки. Височината на накнадата се одредува спрема местото во кое што се одржува приредбата, височината на улазниците, траењето на приредбата, целта на приредувањето и треба да се движи од динари 100 до — — — — — 1.500.—

д) доколку на овие приредби се приредуваат и концерти накнадата треба да изнесува динари 250 до — — — — — 1.800.—

г) школски приредби со играшка во школото динари — — — — — 50.—

За сите овие приредби може со масовните народни организации да се склучуваат паушални договори за накнадата.

2) Радио-станции

а) радио-станции плаќаат за т. нар. мали правци (несценска музика, рецитации и тн.) од бруто претплатата 3%;

б) за пренос на сценски дела со музика (опери, оперети, балети и тн., доколку изводењето на овие дела се врши континуирано) ќе се плаќа накнадата на минут динари — — — — — 6.—

в) за сценски без музика (драми, комедии и тн.) на минут динари — — — — — 3.—

3) Биоскопи

За право на изводење на музика пред и после прикажувањето на филмот (плочи), како и за изводење музика со журнал и тонфилмови се плаќа по посетител:

а) биоскопи со улазница од 4, 6 и 8 динари, како и биоскопи со улазница од 6, 8 и 10 динари — — — — — 0,05.—

б) биоскопи со улазница од 8, 10 и 12 динари — — — — — 0,10.—

в) биоскопи со улазница од 9, 12 и 15 и повеќе — — — — — 0,12.—

Пресметките и плаќањата се вршат на крај секој месец, а најдоцна до 5-от во идниот месец.

4) Угостителски дукјани

а) Угостителски дукјани кои што имаат постојана музика се уврстуваат спрема големината на местата, опсегот на работењето и видот на музичките изводења. Овие дукјани треба да се поделат на четири категории, а на име на авторскиот хонорар плаќањето треба да изнесува месечно динари — — — — — 300—3.000

б) вариеи, барови и слични локали плаќаат преку зима месечно динари — — — — — 3.000—6.000

а преку лето динари — — — — — 1.500—3.000

Ако им е на овие локали главната сезона в лето (на приморје и други туристички места) плаќаат динари — — — — — 3.000—6.000

в) за употреба на механичка музика (радио, грамофон, оркестрион и тн.) се плаќа 50% од сумата под а) или б);

г) за поединечно свирење во приредба на власникот на угостителски дукјан се плаќа спрема категоризацијата од а) — — — — — 50— 700

5) Останато

а) за употреба на радио апарат во трговски дукјани, сластичарни и тн. се плаќа месечно динари — — — — — 60— 300

б) школа за играње, спрема бројот на учениците, плаќаат месечно динари — — — — — 100— 500

в) свирење на панарјури, вртешки, циркуси и тн. месечно од динари — — — — — 30— 250

г) воени музика за службено свирење годишно динари — — — — — 100— 150

д) домови на Југословенската армија за другарски вечери и други приредби плаќаат наизменска сума која што е одредена за дотичното место;

г) за изводење на музика на јавни места и летовалишта, капалишта, се плаќа спрема одделната согласност со централните установи за летовалишта и туристички места.

II

НАКНАДИ КОИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ПРИКАЖУЕЊЕ НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА

1) Државни театри

а) за дела на домашни автори, за премиера 20%, за други претстави 15% од бруто приходот (делото мора да го исполнуе целото вече). Комитетот за култура и уметност при Владата ФНРЈ може од случај до случај да одобри и за други претстави 20% од бруто приходот.

Кај покуси дела, сразмерно по чинот, земено за еден чин за премиера 6%, за други претстави 5%;

б) за странски дела 8% од бруто приходот;

в) за преводи на странски дела се плаќа спрема тарифата за книжевни дела.

За преводи на текстови од странски музички дела се плаќа спрема тарифата за книжевните дела повеќе 30%

2) Останати театри

а) за домашни дела 15% а најмалку

динари — — — — — 150— 400

б) за странски дела динари — — — 100— 300

в) за дела со музика износот од а)

до б) повеќе — — — — — 100

Пресметката и исплатата се вршат за секоја претстава односно од театрите кои што работат постојано — неделно.

Во горните суми не се засметани позајмица за музички материјал.

Овие општи напатствија служат за регулирање на односите меѓу носителите на авторското право и лицата кои што ги прикажуваат или изводе книжевните и уметничките дела пред објавувањето на овие општи напатствија доколку тие односи не се регулирани со посебен договор.

Бр. 5641

26 декември 1946 година

Белград

Претседател на

Комитетот за култура и уметност.

Влад. Рибњикар, с. р.

784.

РЕШЕЊЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ ОДДЕЛ ВО ЗАЛОГ И УКИНУЕЊЕ ЦАРИНСКИОТ ОДДЕЛ ВО ЧАКОВЕЦ

На основа § 20 Одлуката за организација на државната финансиска управа, а по укажаната потреба

решава м:

1) во Залог да се отвори царински оддел на Главната царинарница во Љубљана за царинење на извозната стока.

2) да се укине царинскиот оддел во Чаковец на царинарницата Коториба.

VI бр. 13797

21 декември 1946 година

Белград

Заст. Министерот на финансите

Министер на индустријата,

Борис Кидрич, с. р.

785.

На основа чл. 13 т. в) а по исполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 Законот за удружења, собори и други јавни скупови донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ЛЕКАРСКИТЕ ДРУШТВА ФНРЈ

Спрема поднесените правила и програмата се одобруе оснивањето и работењето на Сојузот на лекарските друштва ФНРЈ со седиште во Белград а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Таксата од Тар. бр. 1 и 7 Законот за таксите е наплатена

IV бр. 13052

24 декември 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранкович, с. р.

786.

На основа чл. 8 Законот за поштенско-телеграфско-телефонските такси од 4 октомври 1946 година се заклучуе

СОГЛАСНОСТ

ЗА МЕГЈУСЕБНИ УСЛУГИ МЕГЈУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОШТИТЕ И НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ

Член 1

Министерот на поштите и Народната банка ФНРЈ се согласиле да меѓусебните услуги по платниот промет и другото работење од областа на нивната надлежност ги регулираат по одредбите на оваа согласност.

Член 2

Поштенските установи во државата вршат за сметка на Народната банка овие работи:

- 1) уплати и исплати по штедна служба;
- 2) уплати и исплати по службата на текуќите сметки;
- 3) исплата на купоните од државните и од државата гарантираните хартии од вредност;
- 4) посредување при упис, купувачка, продавачка, депонување и залагање на хартии од вредност;
- 5) исплати по перманентни акредитиви;
- 6) други работи за кои што дополнително ќе се донесе согласна одлука.

Член 3

Министерството на поштите ја ослободуе Народната банка од плаќање на поштенско-телеграфско-телефонски такси, и тоа за:

- 1) сите видови на испратки кои што главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите ги испраќаат на поштенските установи;
- 2) писмоносни испратки кои што главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите ги упатуваат во меѓусебниот однос;
- 3) писмоносни испратки кои што главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите ги упатуваат на сопствениците на штедните книжици;

4) писмоносни испратки во кои што главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите праќаат дневни изводи на сопствениците на текуќите сметки;

5) сите вредносни испратки до износ од динари 5.000.000.— кои што главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите ги упатуваат во меѓусебниот однос;

6) упатници и чекови за исплата кај поштите;

7) телеграми кои што главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите ги упатуваат во меѓусебен однос или на поедини поштенски установи;

8) меѓусебни телефонски разговори кои што ги водат главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите со поштите на своето подрачје и со териториално надлежната Дирекција на поштите.

Испратките од точ. 1, 2 и 3 кои што содржат важни и ненадокнадиви документи можат да се праќаат и препорачено, а испратките од точ. 6 и 8 повратница без исплата поштенски такси.

Други препорачени испратки како и испратки со други одделни ракуења подлежат на плаќање на такси.

Ослободувањето од точ. 1—6 на овој член важи и во месниот сообраќај.

Член 4

Народната банка врши за Министерството на поштите книговодствена евиденција и контрола на поштенско упатничката служба и сите работи во врска со таа контрола.

Срокот на важењето на поштенските упатници за исплата не може да биде подолг од месец дена од денот на издавањето.

Член 5

Народната банка ги ослободува од сите трошоци на текуќите и штедните сметки кои што Министерството на поштите и неговите подрачни установи имзат кај Главната централа, централите, филиалите, агенциите и експозитурите на Народната банка.

Член 6

Готовината во благајните на поштите е сопственост на Народната банка. Народната банка ги снабдува поштите со пари за вршење платниот промет.

Височината на благајничкиот максимум кај поштите го утврдува надлежната централа на Народната банка во согласност со надлежната дирекција на поштите.

Член 7

Книговодствената контрола на благајничкото работење кај поштите ја врши Народната банка врз основа на дневникот на исплатите и уплатите како и состојбата на таксата.

Исто така таа има и право на преглед на благајните кај поштите.

Член 8

Министерството на поштите одговара за готовината на Народната банка во благајните на поштите, како и за накнадата на штетата која што ќе настане од работите наведени во чл. 2 на оваа согласност.

Обештетувањето на испраќачат односно корисникот го врши Народната банка штом ќе се утврди обештетување, со право на наклада од Министерството на поштите.

Министерството на поштите има право на регрес спрема одговорните поштенски службеници и трети лица по општите законски прописи.

Член 9

Доколку Министерството на поштите во врска со чл. 8 ст. 1 ќе смета за потребно да ја осигура

готовината во поштите кај Државниот осигурителен завод, трошковите на осигурување ќе ги сноси Народната банка.

Обезбедување готовината и вредноста кај поштите е должност на Министерството на поштите.

Доколку касите и касети затечени кај поштите на денот на влегувањето во сила на оваа согласност не бидат достаточни за обезбедување на готовината и вредноста, Народната банка, во согласност со Министерството на поштите, ќе ги снабдува поштите со каси и касети кои што остануваат неизјена сопственост.

Во цел на поточно и побрзо работење, Народната банка, ќе ги снабдува поштите по потреба со сметковни машини, кои што такагјере остануваат неизјена сопственост.

Член 10

Работите од чл. 2 на оваа согласност поштенските установи ги вршат по прописите кои што ги донесува Народната банка во согласност со Министерството на поштите.

Внатрешното работење на поштите во врска со работите со чл. 2 на оваа согласност, доколку не е регулирано со заеднички прописи, го регулира Министерството на поштите.

Прописите за вршење работи од чл. 6 и 7 на оваа согласност ги донесува Народната банка.

Член 11

Обрасците за работи од чл. 2 ги набавува Народната банка за свој трошок и ги става на поштите на располагање.

Обрасците кои што имаат продајна цена му ги уступува Народната банка на Министерството на поштите на кредит со 10% попуст, а Министерството на поштите ги продава по одредена цена во своја корист како и поштенските вредносници. Пресметката на кредитираните обрасци се врши тромесечно.

Член 12

Сите такси кои што поштите за свои услуги ги наплатуваат од странките при вршењето на работите од чл. 2 на оваа согласност му припаѓаат на Министерството на поштите.

Таксите од претходниот став ги пропишува Министерот на поштите во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ а по претходна согласност со Народната банка.

Член 13

Народната банка ќе му дава на Министерството на поштите за исплата накнадите за забројување на поштенските службеници кои што вршат благајничка уплатна и исплатна служба износ од динари 6.000.000.— годишно. Исплатата на овие накнади се врши по прописите кои што ги донесува Министерот на поштите во согласност со Народната банка.

Член 14

Затечените готовини во благајните на поштите на ден 31 декември 1946 година ќе ги книжи Народната банка на ден 1 јануари 1947 година како своја готовина кај поштите и истиот износ ќе го одобри на текуќата сметка на Министерството на поштите — пролазни пари.

Книжењата кои што ќе се вршат во текот на 1947 година преку текуќата сметка на Министерството на поштите — прелазните пари ќе се регулираат согласно со наредбите на Министерството на поштите и Народната банка.

Член 15

Оваа согласност ќе се применува од 1 јануари 1947 година а може да се мењава и на барање на секоја договорна страна.

Член 16

Согласноста влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

16 ноември 1946 година
Белград

Министер на поштите,
др Драго Марушич, с. р.

Народна банка ФНРЈ,
Р. Стефановиц, с. р. Долиншек, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 64 од 21 декември 1946 година објавуе: Правилник за водење биоскопи (кина);

Објаснуење на Правилникот за накнада трошковите за службени патуења и селидби на државните службеници на републиката, службениците на окружните и околските народни одбори и ти заедно со неговите измени;

Наредба на Министерот на поделството за сузбивање калифорниската и штитаста вошка на сливи;

Наредба на Министерот на поделството за обвезниот преглед на државните, кооперативните и приватните расадници и војковани.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине у Народној Републици Србији“ во бројот 54 од 18 декември 1946 година објавуе:

Одлука за одредуење претпријатија од покраинско и локално значење;

Изменуења на Правилникот за испитите за раководачи на парните турбини и машини и котларски постројки

СОДРЖАЈ:

	Страна
768. Указ за ратификација Договорот за ускладуење стопанските планови, за царинската унија и за изедначуење валутата меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија — — — — —	1421
759. Указ за прогласуење за претпријатие од општодржавно значење Заводот за контрола на лекови во Загреб — — —	1425
760. Уредба за височина на доприносот за социјално осигуруење на државните службеници и пензионери — — — — —	1425
761. Уредба за привремената тарифа на данокот на промет на производи — — — —	1425
762. Уредба за единствени цени — — — —	1426
763. Уредба за трошковите на трговијата на големо и на мало — — — — —	1427
764. Уредба за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија — — — — —	1429
765. Уредба за банковите сметки на добивката на државните стопански претпријатија и нивните административно-оперативни раководачи — — — — —	1430
766. Уредба за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни	

претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и расподелбата на добивката на овие претпријатија — — — — —	1431
767. Уредба за Фонд на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централен фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните трговски претпријатија на големо и на мало — — — — —	1432
768. Уредба за Фонд на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централен фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните градежни претпријатија од општодржавно значење — — — — —	1432
769. Уредба за Фонд на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централен фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните угостителски претпријатија — — — — —	1433
770. Уредба за работење и плаќање на транспортните работници-сплавари на Дрина, Сава и Дунав — — — — —	1434
771. Уредба за регулирање платите и додатокот на шофери, кондуктери и шоферски помошници — — — — —	1436
772. Уредба за допринос на стопанските комори — — — — —	1438
773. Уредба за организација на шумарството	1438
774. Наредба за спроведуење во живот уредбите за добивка, расподелба на добивката, за трошковите и фондовите на раководството на стопанските претпријатија донесени пред 1 јануари 1947 година — — — — —	1441
775. Решење за општата стопа на добивката за рударското и индустриското производство — — — — —	1444
776. Решење за укинуење одредбите за приходите на Фондот за пошумуење — — —	1444
777. Наредба за продолжуење сроковите на банкарските кредити — — — — —	1444
778. Наредба за каматните стопи по активните работи на државните кредитни претпријатија за обртни средства — — —	1445
779. Наредба за издавање овластуења на домашните шедитерски претпријатија за девизно работење — — — — —	1446
780. Наредба за преработувачка и замена на искршено злато за златен лим во цел на поправка заби — — — — —	1447
781. Наредба за доприносот за здравствена заштита на уживателите на пензии и пензии од социјалното осигуруење и за прошируење здравствената заштита на членовите од нивните фамилии — — — — —	1447
782. Општи напатствија за височина на авторските хонорари за книжевно-уметнички дела и научни работи — — — — —	1448
783. Општи напатствија за накнади на носителите на авторските права за изводење и прикажуење книжевни и уметнички дела — — — — —	1449
784. Решење за отворање царински оддел во Залог и укинуење царинскиот оддел во Чаковец — — — — —	1450
785. Решење за одобруење оснивањето и работењето на Сојузот на лекарски друштва ФНРЈ — — — — —	1450
786. Согласноост за меѓусебни услуги меѓу Министерството на поштите и Народната банка ФНРЈ — — — — —	1450

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободаи М. Нешовиц, Мајке Јевросиме бр. 20. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград

СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ

ДОДАТАК



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

БРОЈ 106

Београд, уторак 31 децембра 1946

ГОД. II

ПРИВРЕМЕНА

ТАРИФА

ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА

А — ТАРИФА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ДРУГИХ ДОБАРА

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	Наименовање робе (добара)	Пер. стопа у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
	І Д Е О ПРОИЗВОДИ ЗЕМЉОРАДЊЕ, СТОЧАРСТВА И ШУМАРСТВА; ОСТАЛИ ЖИВОТИЊСКИ И БИЉНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ХРАНУ И ПИЋЕ 1. Производи земљорадње: а) Жита и пиринач				
1	Све врсте пшенице, раж и крупник	4	откупна цена	купнац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Промет овим производима који се употребљавају као семе, ради култивисања бољих врста, ослобођен је плаћања овога пореза, под условима које пропише Министар пољопривреде ФНРЈ у споразуму са Министром финансија ФНРЈ.
2	Јечам и овас	4	„	„	Важи примедба уз ТБр. 1
3	Кукуруз	4	„	„	Важи примедба уз ТБр. 1
4	Све остале непоменуте врсте жита	4	„	„	Важи примедба уз ТБр. 1
5	Пиринач ољуштен	9	откупна цена односно цена производње	љуштионица	Ушурно љуштење пиринча, изузев за рачун земљорадника, подлежи плаћању пореза према продајној цени. Ако се љуштионица не бави продајом ољуштеног пиринча, платиће порез на промет према утврђеној цени ољуштеног пиринча. Накнада примљена у новцу за љуштење пиринча подлежи плаћању пореза по тарифи за услуге. Ако се накнада за ушурно љуштење пиринча прими у неољуштеном пиринчу, и исти љуштионица продаје, платиће порез од продајне цене неољуштеног пиринча по стопи од 13%, чиме је обухваћен промет ољуштеним пиринчем. Ако се накнада за ушурно љуштење прима у ољуштеном пиринчу, или се примљени неољуштени пиринач љушти, плаћеним порезом на ољуштени пиринач обухваћен је и порез на накнаду за љуштење. Промет неољуштеним пиринчем, намењеним за индустријску прераду (сем за љуштење), подлежи порези на промет по стопи од 13%. За продају ољуштеног пиринча на пијацама наплаћиваће месни народни одбори порез на

					промет од сваког оног лица, које не докаже рачунима да је порез плаћен. Плаћеном царином на увезен неољуштени пиринач од стране љуштионица обухваћен је порез на промет ољуштеним пиринчем и порез на накнаду за љуштење. Ако се неољуштен пиринач увози од стране трговачког предузећа, плаћеном царином на неољуштени пиринач обухваћен је само порез на промет ољуштеним пиринчем, а накнада у новцу за љуштење подлежи порезу на промет по стопи за услуге.
6	Слад свих врста жита, изузимајући пржен и млевен	5	цена производње	произвођач	
7	б) Вариво и поврће Вариво и поврће зелено или свеже	6	откупна цена	купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	1. Важи примедба уз ТБр. 1 2. На промет робом из овог тарифног броја која је намењена за индустријску прераду плаћа се порез по стопи од 4%.
8	Вариво зрело, у зрну па и у маунама	6	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 7
9	Вариво и поврће ако је у бурадима или сличним судовима у укупној тежини најмање 5 кгр.: 1. осушено или на други начин просто припремљено па и уситњено али немлевено 2 а) у саламури, сланој води или сирћету, изузев укуваног парадајса б) укувани парадајс	6 27 30	цена производње " "	" " "	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
10	Паприка туцана или млевена	11	продајна цена на мало	произвођач	Приликом продаје млене и туцане паприке на пијаци, месне народне власти наплатиће порез на промет од сваког лица, које не може рачунима да докаже да је порез плаћен код произвођача. Туцање или млевање паприке без обзира за кога је, подлежи плаћању пореза на промет по овом тар. броју од одређене вредности самлене паприке. Овај порез дужан је да плати млин и о томе да изда рачун. Накнада за млевање или туцање паприке примљена у готовом новцу подлежи плаћању пореза на промет по тарифи за услуге. Када се ушур прима у паприци, плаћеним порезом на паприку обухваћен је и порез на накнаду за услугу.
11	Печурке свеже или суве	6	откупна цена	купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
12	Грожђе: 1. свеже 2. суво в) Воће	6 12	" "	" "	Важи примедба 2 уз ТБр. 7

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. /о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
13	Ораси, јабуке, крушке, дуње, кајсије, вишње, трешње, брескве, шљиве, мушмуле и остало без шећера: 1. свеже; осушено па и истуцано или уситњено 2. у саламури, сланој води или сирћету ако су у бурадима или сличним судовима	6 15	откупна цена цена производње	купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
14	Остало непоменуто воће без шећера: 1. свеже, осушено па и истуцано и уситњено 2. у саламури, сланој води или у сирћету ако је у бурадима или сл. судовима	6 15	откупна цена цена производње	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
15	г) Јужно воће Ананас и пистације свеже или суве	31	откупна цена	„	
16	Урме свеже или суве	31	„	„	
17	Земљани орах (кикирики) и лешник	6	„	купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
18	Лимуни, поморанџе, китре, незреле поморанџе (зелене или жуте), с кором или ољуштене; кора од лимуна и поморанџе	6	„	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
19	Нарови	6	„	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
20	Бадем и коштице од кајсија, бресака и шљива	6	„	„	
21	Смокве свеже или суве	6	„	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7 за свеже смокве.
22	Маслинке свеже или суве па и у саламури, ако су у бурадима или сличним судовима	12	„	„	Промет робом из овог тарифног броја која служи за индустриску прераду у уље обухваћен је порезом на промет уља по ТБр. 104
23	Пиньоли, кокосов орах и други екзотични ораси за јело; рошчићи, кестење обично и марони, све ово и ољуштено: 1. екзотични орах 2. остало	31 6	„ „	„ „	Важи примедба код ТБр. 22 само за језгро кокосовог ораха, пошто је обухваћено порезом на производе по ТБр. 106.
24	Све непоменуто јужно воће и кора непоменутог јужног воћа, свеже, осушено па и истуцано, или уситњено, али без шећера; у саламури, сланој води или сирћету	31	„	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
25	д) Колонијална роба и њени сурогати Кафа: сирова; пржена па и млевена	70	продајна цена на мало	увозник	
26	Сурогати кафе, пржени па и млевени	20	продајна цена на мало	произвођач	
27	Какао у зрну или у љусци; љуска од какао-а: силов и пржен	15	продајна цена на мало	увозник	

28	Цветови, плодови, биље, лишће, кора, дрво, корење и слично за чај, па и са ушутствима за њихову употребу	6	откупна цена односно цена производње	аскупац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	На увезени чај плаћа увозник порез по стопи од 90% од продајне цене на мало.
29	Зачин у зрну, љусци, ољуштени, истуцани или самлевени на другом месту непоменути	12	"	"	Заменици зачина подлеже плаћању пореза по стопи од 6%.
30	Уљани плодови, уљано семење и разво друго семење Уљани плодови: репица, кинеска уљана ротква, буков жир и други уљани плодови на другом месту непоменути	—	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 1 2. Обухваћено порезом на уља из ТБр. 104
31	Уљано семење: ланено и конопљино; сунцокрето, тиквино и памуково; маково; сезамово; палимне коштице; остало	—	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 1 2. Обухваћено порезом на уља из ТБр. 104
32	Анис, ким, коријандер и остало семење за јело и зачин, свеже или суво	6	"	"	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
33	Све остало семење: свих врста детелине; дуванско; шећерне и сточне репе; пшекле и других непоменутих репа; зелени, мркве, мирођије и остало поврћа; семе цвећа и остало нигде непоменуто	6	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 1 2. Набавка семена од стране индустријских предузећа ради сетве индустријских биљака не подлежи плаћању пореза.
34	е) Цвеће и биље за украс и расађивање Цвеће за украс или кићење узабрано, расплетано или пупољало; лишће и гранчице с цвећем и плодовима; свеже; осушено ма на који начин, па и бојено	26	"	"	
35	Палмове гранчице и палмово лишће изрезано или неизрезано; морска маховина; траве и граме — све ово за украс, за венце и за кићење, свеже или осушено ма на који начин па и бојено	26	"	"	
36	Биље за расађивање и гајење са корењем и земљом или без њих, па и у засебним саксијама или на ма који други начин завијено	6	"	"	
37	ж) Биље за сточну храну Сточна храна зелена или сува, као: сено, слама, плева, сточна репа, сточни боб, вучак, грахорица, и остала на другом месту непоменути	6	"	"	
38	з) Биље за индустрију и лекарију Биљена влакна која се преду, сирова, мочена, трљана: памучна; ланена и конопљина; јутина и остала	6	"	"	Промет робе из овог тарифног броја намењене за индустријску прераду не подлежи плаћању пореза на промет
39	Дуван у листу и отпаци дувана	—	—	—	Обухваћено порезом на промет под ТБр. 146

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
40	Хмељ и брашно од хмеља (лупулин)	6	откупна цена односно цена производње	купац (откупно преду- зеће или друго лице) који се обртно бази продајом или прера- дом ове робе	Роба из овог тарифног броја када је на- бављају пиваре за производњу пива не подле- жи плаћању пореза.
41	Биље и биљни делови за израду боја и бојење	6	„	„	Роба из овог тарифног броја, када се упо- требљава за индустриску израду боја, не под- лежи порезу.
42	Шећерна репа и цикорија, па и уситњене и пресоване	—	—	—	Обухваћено порезом на шећер и кафине сурогате.
43	Луфа, ламинарије (морски купус) и друге алге; лика, рафија, трска, палмово лишће суво (изузев оно за украсе и венце), пијасава, рогоз (шевар), слама и све друге биљне материје за плетење и за израду четака, у сваком облику, па и обојене или белене	6	откупна цена односно цена производње	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
44	Еспарто (алфа), шпанска трска и остала фина трска	—	—	„	
45	Биље, биљни плодови, цветови, пупољци, лиш- ће, корење, семење и остали биљни делови за ин- дустрију и занатство, на другом месту непоменути	6	откупна цена односно цена производње	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
46	Биље, биљни плодови, цветови, пупољци, лиш- ће, корење, семење и остали биљни делови за ле- карију и прављење прашка против инсеката, на другом месту непоменути	6	„	„	1) Роба из овог тарифног броја када се спрема за чајеве плаћа порез још и по Тбр. 28 2) Важи примедба 2 уз ТБр. 7
47	и) Сокови биљних плодова и биљака Сокови воћних или биљних плодова за јело (изузев ширу) непреврели, без етра, алкохола и шећера, кувани или некувани; воћни пекмези без шећера изузев од шљива	7	цена производње	произвођач	Промет пекмеза од шљива подлежи пла- ћању пореза по стопи од 34% од цене про- изводње.
48	Сокови воћних или биљних плодова и биља који се употребљавају у индустрији или за лече- ње, и сви други на другом месту непоменути, без шећера, етра и алкохола, стерилизовани, кувани и цеђени (некувани)	7	„	„	Набавка марка, пулпе и сукуса од стране индустријских предузећа за прераду не подле- жи плаћању пореза.
49	Биљни восак сваке врсте (карнаупски, јапан- ски, церозин и т. д.) па и изливен или не прерађен	6	„	произвођач односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба 2 уз ТБр. 7

50	2. Производи сточарства: а) Живе животиње				1. Порез се плаћа од сваке продаје живе стоке, сем ако се стока набавља за приплод по одобрењу Министарства пољопривреде, а под надзором народне власти. 2. Када се стока из овог тарифног броја коље, плаћа се порез према напмени уз ТБр. 50—55 закључно.
	Коњи, кобиле и ждребад	4	продајна цена	продавац изузева земаљског радника	
	Мазге, магарци и њихова ждребад	4	„	„	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50
	Говеда, волови, бикови и краве; телед и јунад	4	„	„	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50
	Козе, јарчеви, овце, овнови	4	„	„	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50
	Јагњад и јарад	4	„	„	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50
55	Свиње и прасад	4	„	„	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50

УЗ ТБР. 50—55 НАПОМЕНА: I

При клању стоке из ТБР. 50—55 плаћа се порез и то:

- ако се коље стока на чији је промет у живом стању плаћен порез — по стопи од 10%;
- ако се коље стока на чији промет у живом стању није плаћен порез — по стопи од 14%.

II Порески обвезници, који су према постојећим прописима обавезни да воде пословне књиге, плаћају порез на клање стоке према набавној вредности на следећи начин: у месечним обрачунима дужни су ови обвезници исказати: 1. — број заклане стоке по врстама; 2. — њихову тежину у живом стању на дан клања; 3. — њихову набавну вредност; 4. — износ отпадајућег пореза на промет. Као набавна вредност узима се цена стоке по којој је иста купљена и њој се додају: споредни трошкови око утовара и истовара стоке, плаћена мерина, претиз колима, провизије сензала и томе слично, уколико се ови трошкови одвојено књиже, а одбијају се доказано плаћени трошкови подвоза стоке железницом или паробродом од места куповине до кланице. Ако је на овај начин добијена вредност нижа од месне тржне односно утврђене цене живе стоке, онда се за пореску основу узима месна тржна односно утврђена цена живе стоке. Ова предузећа морају водити дневник о клању стоке по прописаном обрасцу. Тачност вођења дневника оверава сваког дана ветеринар — прегледач стоке.

Ако ови обвезници набављају месо, маст или остале прерађевине од меса од кога другог, морају уверењем надлежног месног народног одбора односно кланице доказати да је продавац на ту робу платио порез на промет приликом тражења дозволе за клање стоке, у противном дужни су поступити по примедби ТБР. 58.

О угинулим комадима стоке мора се водити нарочита евиденција, која мора садржати следеће податке: редни број, датум, врста стоке, број комада, тежина угинуле стоке, њена набавна вредност и шта је са истом учињено. Ову евиденцију такође оверава ветеринар-прегледач стоке.

За извезену робу у иностранство извршиће се обрачун пореза крајем сваког месеца на следећи начин:

По истеку месеца утврђује се колико обвезник мора платити на име пореза на промет на заклану стоку у том месецу. Тај износ има се умањити за износ пореза који отпада на робу извезену у иностранство. У ту сврху сваки килограм извезене робе узима се једнако килограму живе стоке, а за

базу вредности узима се из дневника за клање просечна цена стоке у том месецу одвојено за сваку врсту стоке. На тако утврђену вредност извезене робе израчунава се порез по стопи по којој је порез плаћен приликом клања.

За укупан износ пореза који отпада на робу извезену у иностранство, има се умањити њити порез на заклану стоку у односном месецу, а остатак се предаје надлежном финансиском органу.

У року од 30 дана по истеку године дужни су ови обвезници поднети обрачун о целокупном промету — клању стоке у протеклој години.

III Остали порески обвезници плаћају порез на клање стоке код кланице односно код месног народног одбора приликом предаје пасоша и тражења дозвола за клање, а на основу месне односно утврђене тржне цене живе стоке на дан клања, коју ће прегледач на самом пасошу уписати и својим потписом потврдити.

Клање се неће дозволити док односно лице не докаже да је порез на односно грло плаћен. Потврду ће прегледач одузети од лица које је донесе и са пасошем здружити. Кланице односно месни народни одбори дужни су водити засебне дневнике о закланој стоци у дубликату по прописаном образцу. Дневник се мора крајем сваког месеца закључити и са наплаћеном сумом пореза најдаље до 10 наредног месеца предати финансиском отсеку надлежног народног одбора, који уникат задржава за себе, а на дубликату потврђује пријем наплаћене суме и враћа га кланици. На самом пасошу, који остаје код кланице, има се уписати дан, број дневника и сума пореза на промет која је примљена.

Тачност у дневник унетих података у погледу цене и тежине стоке потврђује орган који врши преглед.

Уколико ова лица извозе робу у иностранство извршиће им се повраћај уплаћеног пореза на промет на тај начин, што ће се килограм извезене робе узети једнако килограму живе стоке, а за базу вредности просечна цена живе стоке у месецу клања, те на добивену вредност вратиће се порез по стопи по којој је платио порез приликом клања.

IV Доказ о извозу заклане стоке (царинска декларација и дубликат товарног листа) имају се приложити решењу о повраћају пореза.

Бр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. ‰	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
56	Перната живина	6	продајна цена	продавац односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба 1 уз ТБр. 50
57	Пчеле у кошницама, па и са медом и саћем	4	„	„	Важи примедба 1 уз ТБр. 50
58	б) Животињски производи 1. месо домаћих животиња, па и са сланином или без сланине: свеже, усољено или у саламури; суво или надимљено 2. месо пернате живине	6	„	„	За тач. 1: 1. Обухваћено плаћеним порезом на промет приликом клања стоке. 2. На робу из овог тарифног броја, на којој приликом клања није доказано да је плаћен порез, платиће се порез на промет од продајне цене по стопи која важи за клање стоке. За тач. 2: 3. Важи примедба 2 уз ТБр. 7
59	Дивљач убијена, распорена, очишћена, одрана или неодрана, за јело употребљива па и месо дивљачи	20	„	продавац односно прерађивач	
60	Сланина и сало: свеже, усољено или у саламури; суви или надимљени	—	„	„	Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58
61	Прерађевине од меса и сланине: шунке, кобасице, саламе и остало	—	„	„	Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58

62	Млеко: свеже или кисело; павлака	6	„	продавац односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
63	Јаја и жуманца: јаја од живине дивље или пите; жуманца од јаја, осушена или течна	6	„	„	
64	Мед: природни и вештачки	6	цена производње	продавац односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
65	Восак од пчела чист или помешан са другим животињским материјама непрерађен, па и изливен	6	„	„	Важи примедба 2 уз ТБр. 7
66	1. Маст свињска 2. Гушчија маст 3. Вештачке масти, које имитирају свињску и гушчију маст за јело	— 8 8	„ „ „	„ „ „	За тач. 1: 1. Промет свињском машћу обухваћен порезом на заклану стоку. 2. Важи примедба 2 уз ТБр. 58. 3. На маст добијену од угинутих животиња плаћа се порез по стопи од 7% од продајне цене, а исто тако и на покварену маст за техничку употребу.
67	Лој сиров, топљен и пресован	—	„	„	Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 66
68	Маст и уља из костију, коштане сржи и остале вештачке масти за машћење кожа; маст од вуне, дегра маст и остале вештачке масти за машћење кожа	4	„	произвођач	
69	Рибља маст (китова, туљанова, делфинова и др. рибе уље непречишћено и пречишћено; спермацет и спермацетно уље	4	„	„	
70	Све остале животињске претилине (масноће) непречишћене или пречишћене уколико нису нарочито поменуте	—	„	„	Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 66

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. ‰	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
71	Овчија вуна, па и табачка, сирова или прана	6	откупна цена	купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба уз ТБр. 38
72	Козина домаће и ангорске козе и длака од камила, зечева, јелена, јазаваца, паса и свију осталих животиња без разлике, сирова или прана, и длака из коњске гриве и репа: 1. козина домаћа, длаке из коњске гриве и репа 2. длака од зечева, изузев поменутих у тач. 3, јелена, јазаваца и свих осталих животиња без разлике, сирова или прана 3. длака ангорске козе, камиллина длака, длака ангорских зечева	6 8 12	" " "	" " "	
73	Перје животињско; постељно очишћено; остало па и главе и крила од тица, целе тице, све то непрерађено или припремљено колико је потребно да се сачува од мољаца и трулежи: 1. перје постељно очишћено 2. остало	6 10	" "	" "	
74	Кокони (чаурице свилених буба) и отпади од непредене свиле	—	"	"	Обухваћено порезом на свилено предиво и тканине.
75	Бисер и корали, сирови	6	"	"	
76	Коже: 1. домаћих животиња са длаком или без длаке: сирове, мокро сољене или у креч стављане; суве 2. коже дивљачи, сирове или суве са длаком или без длаке: а) просте б) fine 3. коже риба и осталих водоземаца, сирове или суве	— 10 10 10	" " " "	продавац односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе " " "	За тач. 1: 1. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 58 2. За кожу угинулих животиња плаћа се порез по стопи од 10% од продајне цене.
77	1. рогови, папоњци, копита и зуби 2. птичији кљунови, љуске од шкољака и пужева, штит од корњаче (корњачевина)	— 6	" "	" "	За тач. 1: 1. Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58 За тач. 2: 2. Набавка ове робе за индустриску прераду подлежи плаћању пореза по стопи од 4%
78	Чекиње (животињске бодље)	—	"	"	Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58
79	Слонова и рибља кост и остале непоменуте животињске материје за рецкарију, сирове: 1. слонова кост 2. рибља кост и остало	15 6	" "	" "	Важи примедба 2 уз ТБр. 77

80	1. Црева или желудац осушен и усољен, али не за јело; животињске бешике свеже и суве 2. рибље бешике, изузимајући бешике од моруне	— 6	" "	" "	За тач. 1: 1. Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58 За тач. 2: 2. Важи примедба 2 уз ТБр. 77
81	Сунђер (спужва): 1. сиров 2. пречишћен: за купање и умивање, остали	4 10	" цена производње	" "	
82	Дабровина, амбра, бизам (мошус) цибет, шпанска буба (кантариде) и слично	6	"	продавац односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
83	1. Крв од заклане стоке, свежа или осушена, чварци и остали животињски отпаци који се не могу употребити за јело; кости животињске 2. Животињско ђубре (шталско), отпаци од риба, животињски остаци после фабриковања, који се за ђубрење употребљавају; мртве животиње	— 6	" "	" "	За тач. 1: Важе примедбе под 1 и 2 из ТБр. 50
84	1. Икра и мрест, јаја (семе) свилене бубе 2. Говећа жуч, животињске жиле и на другом месту непоменуте животињске материје	6 —	" "	" "	За тач. 1: 1. Набавка ове робе од стране народних власти ради одгајивања риба и свилених буба, не подлежи плаћању пореза. За тач. 2: 2. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБ. 58
85	в) Риба и производи од рибе Риба свежа	6	"	"	Рибарске задруге и земљорадници, који се баве рибарством као споредним занимањем, нису платци пореза. 2. Важи примедба 2 уз ТБр. 77
86	Риба сува, надимљена, усољена или иначе просто припремљена: 1. а) без уља, зачина и сирћета б) слане сарделе 2. са уљем, сирћетом, зачинима и поврћем зготовљена и просто припремљена у бурадима или сличним судовима	6 15 15	" " "	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	За тач. 1: 1. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 85
87	Ајвар и сурогати његови, свежи или усољени: 1. црни и августар, па и у херметички затвореним судовима 2. жути	32 12	" "	" "	
88	г) Остале животиње Морске и све друге шкољке; морски ракови и корњаче; као и све друге корњаче: свеже; куване или усољене, са ђушком	6	"	"	

Тор.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
89	Ракови из слатких вода и пужевн: свежи, ку- взни	16	продајна цена	продавац односно купац	
90	Све остале живе животиње или животињски производи који нису на другом месту поменути: 1. Живе животиње 2. Животињски производи	4 6	..	продавац изузев зе- мљорадника продавац односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	За тач. 1 Важи примедба 1 уз ТБр. 50
91	3. Производи шумарства Дрво за гориво до 1,20 мет. дужине и остали материјал за развијање топлоте, на другом месту непоменути	8	продајна цена произвођача	произвођач односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	1. Под овај тарифни број спада: А) дрво, као и остало за гориво: целанице, облице, сеченице, класе (гуле), пилански от- паци, ниверје, гране, пилотина (струготина), дрво за генераторе, поздер, шаша и све оста- ло на другом месту непоменуто, што се упо- требљава као гориво за производњу топлоте. Б) дрво за хемиско искоришћавање: а) целулозно: јасика смрча, јела, бор, буква, меки лишћари и пилански отпаци смр- че и јеле; б) танинско: храст и кестен и в) дрво за дестилацију: свако гориво дрво (обично лошијег квалитета). 2. Набавка дрвета, наведеног у одељку Б, претходне примедбе, од стране индустри- ских предузећа ради прераде, не подлежи плаћању пореза на промет, док производи прераде подлеже плаћању пореза по односним стопама. За осталу употребу роба наведена у горњој примедби под Б, подлеже плаћању пореза по предвиђеним стопама.
92	Дрвени угаљ у комадима и прашини; брикети дрвеног угља: 1. дрвени угаљ, ретортни угаљ, брикети (ли- калит) за индустрију 2. дрвени угаљ и реторни за домаћинства 3. брикети (ликалит) за домаћинства	5 51 68			
93	Дрво за грађу: 1. четинари и лишћари: а) обло дрво б) трупци: неурађени, само исечени или пре- тестерисани, дужине преко 1,8 мет. (орахови преко 1,5 мет), пречника од 0,23 мет. па навише	8 6	продајна цена произвођача ..	произвођач односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	1. Непосредна набавка робе из тач. 1 а) и б) овога броја, од стране предузећа ради прераде, не подлежи плаћању пореза на про- мет, док производи прераде подлеже пла- ћању пореза по односним стопама. За осталу употребу робе из тач. 1а) и б) подлежи пла- ћању пореза по предвиђеним стопама.

83	в) јамско дрво (рударско) дужине 2—7 метара, пречника 0,12 до 0,25 мет.	4,5	продајна цена произвођача	„	2. Резање или прерада туђе робе из тач. 1а) и б) овога тарифног броја, подлежи плаћању пореза на промет од продајне вредности произведене робе по предвиђеним стопама. 3. Телеграфски, телефонски, и слични ди-реци, даље обрађени (заострени, нагорени, катранисани итд.), али без усека, клинова и профила, плаћају порез на промет по зване броју; са усецима, клиновима и профилима по ТБр. 422; у вези са гвозденим деловима или на други начин обрађени по ТБр. 435. 4. На накнаду примљену за услугу импрегнирања и уопште хемијског препарирања дрвета за другога, плаћа се порез на промет по тарифи за услуге.
	г) телеграфски и телефонски стубови дужине 6—12 мет., пречника 0,12 мет. и више (на тањем крају)	4	„	„	
	д) пилоти за фундаирање, дужине 5 мет. и више, пречника 0,20 мет. и више	4	„	„	
	ђ) скеле дужине 9 метара и више, пречника 0,13 метара и више	6	„	„	
	е) стубови и мотке за хмељ и дуван: дужине 6—9 мет., пречника 0,08 до 0,15 мет.	6	„	„	
	ж) остало: виноградарско коље, коље за војке и слично, дужине 1,20 до 1,5 мет.	5	„	„	
	2. само отесано:				
	а) меркантилно тесана грађа (паралелно и конично) и то: од јеле, смрче и бора профила: 8/8 до 15/15 см.	5	„	„	
	16/16 до 25/25 см	11	„	„	
	б) храстово меркантилно тесано дрво свих профила; јелово, смрчево и борово тесано дрво профила 27/27 см. на више, као и оштробридно тесано дрво свих врста дрвета и профила	4,5	„	„	
	в) железнички прагови и скретничка грађа	4	„	„	
	3. Резана грађа свих сортимана:				
	а) четинара (јела, смрча, бор, ариш, муника)	15	„	„	
	б) лишћара: храст	12	„	„	
94	букова	20	„	„	Дрво за калдрмисање, за коларску грађу (на-платци, главчине, паоци, руде, левче и слично), за катарке, за весла, за дуге, за данца, за обру-чеве, за притке, за кундаке и слично, пруже за пле-тење, дењци од прућа, дрва за палице, чибукe и пискове: 1. коларска грађа 2. бачварско дрво (за дуге, данца, обруче и томе слично) 3. остало
	граб	12	„	„	
	топола и врба	16	„	„	
	остали: јасен, јавор, брест, багрем, клен, цер, липа, јова, бреза, орах, трешња, крушка и други	8	„	„	
	в) железнички прагови	4	„	„	
95	Дрво за бојење у комадима, трупцима и цепа-ницама	20	цена произвођача	произвођач	
96	Плута сирова, неизрађена	—			
97	Дрво, кора од дрвета, плодови, семе, биље и биљни делови за чињење кожа, изузев на другом месту поменуте	4	цена произвођача	произвођач односно купац (откупно пре-дузеће или друго ли-це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	

Тбр.	Наименовање робе (добара)	II. ст. o/o	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
98	Жир свеж и осушен или ољуштен; дивљи кестен и остали шумски плодови и семење на другом месту непоменуто	6	цена производње	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба 2 уз ТБр. 77
99	Сита, трска, лишће, тресетна влакна, лишће четинара, маховина и томе сличне материје	6	"	"	Важи примедба 2 уз ТБр. 77
100	Природне гуме и смоле, тврде или меке; природни балсами: 1. Каучук, гутаперка и балата; уљани каучук и други сурогати каучука непрерађени 2. Терпентин и друге меке и тврде смоле, где се подразумева и сторакс (течан и тврд); гумилак у зрну и шипкама; шелак, копал, мастике, дамар, аждајина крв и друге смоле нигде непоменуте; трагант, басора гума, трешњева гума 3. Арапска гума у зрну и раствору 4. Калофонијум: а) сиров, даље непрерађен у комадима или истопљен б) прерађен: за виолине в) остали 5. Природни балсами: сирови или пречишћени: тамјан и измирна; камфор и остали: а) тамјан б) остало	4 6 8 6 10 8 12 5	" " " " " " " "	" " " " " " " "	За тач. 3: 1. Производња растопљене гуме обухваћена је плаћеним порезом на гуму у зрну. За тач. 5: 2. На дозирани камфор плаћа се порез само по ТБр. 234.
101	Катран од дрвета без разлике	6	"	"	Важи примедба 2 уз ТБр. 77
102	Нигде непоменути шумски производи	6	"	"	Важи примедба 2 уз ТБр. 77
103	4. Производи пољопривредне и прехранбене индустрије а) Млинарски и други производи Брашно: 1. а) Брашно и гриз свих врста жита, изузимајући брашно од кукуруза, пиринча, варива и кромпира б) кукурузно 2. Брашно од пиринча 3. Брашно од кромпира и слађених жита; остали млинарски производи: прекрупа и ољуштена жита (гершла) и варива	6,6 5 4 10	" " " "	млн (воденице) " " "	

НАПОМЕНА уз ТБр. 103:

Ушурни и трговачки млинови плаћају порез на промет по овом тарифном броју за сваку количину издате мељаве. О издатим количинама мељаве мора се издати рачун, и то како за продају за сопствени рачун, тако и за ушурну мељаву. У рачун се уписује: количина, врста и продајна односно утврђена цена издате мељаве.

На мељаву самлевену лицима која се не сматрају земљорадницима, од њиховог жита, дужан је млин да плати порез на сву издату количину на основу продајне односно утврђене цене мељаве. На брашно самлевено земљорадницима, од њихове пшенице, не плаћа се порез на промет.

На убрани ушур у житу млинари су дужни платити порез по стопи која важи за жито и то: како на продају убраног ушура овлашћеним предузећима и установама, тако и на количине, које су остављене за исхрану чланова домаћинства власника или закупца млина.

Ако се накнада за мељаву прима у новцу, дужан је млин да плати порез на промет по тарифи за услуге.

Ако млин убрани ушур у житу самеле, дужан је на продајну односно утврђену цену жита да плати порез на жито. Сем тога у овом случају дужан је млин на добивену мељаву да плати порез по овом тарифном броју при продаји, односно сопственој потрошњи, чиме је обухваћен порез на услугу мељења.

Лица, која се обртно баве прерадом брашна, морају имати рачун о купљеном брашну. Ова лица дужна су овлашћеном финансијском органу на његов захтев поднети доказ о купљеном брашну и плаћеном порезу, у противном наплатиће се од њих порез на сву нађену количину брашна. Ако се на основу прикупљених података утврди да су ова лица у промет стављала односно прерађивала брашно, на које порез није плаћен, оцениће пореска комисија висину тога промета и према овоме наплатиће се порез.

За продају брашна на пијацама наплаћиваће месни народни одбори порез на промет од свакога лица, које не докаже рачунима да је порез плаћен.

Прекрупа за сточну храну и сви други остаци од прераде жита, који служе искључиво за сточну храну подлеже плаћању пореза на промет по стопи од 4%. У свему осталом важе одредбе претходних ставова.

Тбр	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
104	Масна уља: 1. Уље за јело: а) репице, буковог жира, земљаног ораха, мака, сунцокрета, сезамова семена, кукуруза и остала масна уља за јело изузав маслиново б) од маслина 2. Рицинусово, ланено, конопљино уље и остала масна уља, која служе за индустријску потребу	15 9 7	продајна цена на мало откупна цена односно цена производње цена производње	произвођач " "	1. На цеђено уље за друга лица од њиховог семена или плодова, дужан је млин да плати порез на сву издату количину уља, на основу продајне, односно утврђене цене уља. 2. Ако уљаре убрани ушур од цеђења семена и плодова приме у натури, па исти прераде у уље, дужне су да плате порез на уље приликом стављања у промет или сопствену потрошњу, чиме је обухваћен и порез на накнаду за услугу цеђења. 3. Накнада за цеђење примљена у готову подлежи плаћању пореза по тарифи за услуге. 4. Када се из техничког (сировог) уља производи јестиво уље, подлежи плаћању пореза по тач. 1 овога броја.
105	Биљна масла: 1. какаово 2. мускатово и лавориково (уље)	— 8	"	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	За тач. 1: Обухваћено плаћеним порезом на какао у зрну по ТБр. 27.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основаца	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
106	Остала биљна масла која се не могу употребити за јело	8	цена производње	произвођач	Биљно масло, које се може употребити за јело, плаћа порез по ТБр. 137
107	Уљана киселина (олеин) и остале течне масне киселине и њима сличне материје испод 40°C топљења	7	"	"	Под масним киселинама подразумевају се сва уљаста тела, која садрже 50% и више слободне масне киселине. Уљаста тела испод 50% слободне масне киселине подлеже порезу на промет по ТБр. 104—106. Масне киселине са тачком топљења преко 40° С подлеже порезу по ТБр. 183 тачка 2
108	Скроб (штирак), скробни декстрин, шликта и друге апретурне масе: 1. скроб (штирак) у праху и зрну: а) за индустрије сем прехранбене б) за прехранбену индустрију, занатство и трговину в) за прераду у концентрисаним предузећима (сопствена потрошња) 2. скробни декстрин: а) за индустрије сем прехранбене б) за прехранбену индустрију, занатство и трговину в) за прераду у концентрисаним предузећима (сопствена потрошња) 3. шликта и друге апретурне масе	2,5 32 48 24 34 44 5	продајна цена на мало " " " " цена производње	произвођач " " " " " "	
109	Аморут, саго, брашно од сага, тапиока, мандиока, салепово брашно, сурогати сага, саго од кромпира: 1. салепово брашно 2. остало	8 4	цена производње "	" "	
110	Шећер: I. шећер израђен од шећерне репе или трске: а) у коцкама, груменима, главама или у праху б) у кристалу рафинисан в) нерафинисан сиров II. све друге врсте шећера или сирупа које се уместо шећера могу употребити за заслађивање, као: скробни шећер, шећер од воћа, грожђа, слада или кромпира (декстроза, левулоза, малтоза, гликоза) уколико садрже више од 30% шећера и то: а) за потребе индустрије (осим прехранбене) у денатурисаном стању б) за прехранбену индустрију, занатство и трговину: 1. шећер у чврстом стању 2. сируп у течном или житком стању	48 50 47 23 35 37	продајна цена на мало " " " " " "	" " " " " "	1. Порез на шећер плаћа произвођач сваких 10 дана на оне количине шећера које је у току протеклих 10 дана ставио у промет. 2. На предлог Министра пољопривреде ФНРЈ, а по одобрењу Министра финансија ФНРЈ може се у неповољним годинама употребити шећер без плаћања пореза на промет за заслађивање винске шире и исхрану чина.

	в) за прераду у комбинованим предузећима:				
	1. шећер у чврстом стању	45	"	"	
	2. сируп у течном или житком стању	47	"	"	
111	Меласа	4	цена производње	произвођач	
112	6) Пића Јака алкохолна пића: 1. арак, рум и слично 2. ракија од вина — коњак 3. ликери и заслађена и зачињена пића				Промет робе из овог тарифног броја плаћа порез по ТБр. 701.
113	Остала непоменута алкохолна пића				На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 702.
114	Алкохол				На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 703.
115	Вино				На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 704.
116	Шампањ и друга вина која пене и кипе				На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 704.
117	Шира укувана до 30% шећера или без шећера, или уопште згуснута (сируп) без алкохола	6	цена производње	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	1. Роба из овог броја са преко 30% шећера плаћа порез на промет по ТБр. 110. 2. У овај број спада само шира од грожђа до 1% алкохола, преко овог процента иде по ТБр. 115.
118	Вино с додацима за лечење (медицинско) и остала пића од вина приправљена				На промет робе из овог тар. броја плаћа се порез по ТБр. 704.
119	Вино и шира од осталог воћа и јагода; друга преврела пића из сокова и плодова биљака, до 10% алкохола, па и у херметички затвореним судовима	6	цена производње	произвођач	1. Вина од воћа када пене и кипе подлеже порезу по ТБр. 116. 2. Роба из овог тарифног броја, када садржи преко 10% алкохола, подлежи порезу по ТБр. 112 као ликери.
120	Остала вештачки спремљена пића, али без додатка винског или ракиског алкохола; медовина и вино малтона, кумис и кефир, до 10% алкохола, па и у херметички затвореним судовима	12	"		Важи примедба 2 по ТБр. 110
121	Пиво свију врста				На промет робе из овог тар. броја плаћа се порез по ТБр. 705

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П.ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
122	Екстракт од слада, жидак или течан	4	цена производње	произвођач односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
123	в) Сирће и квасац Сирће: 1. од шпирита 2. од вина и осталог воћа	4	"	"	За тач. 1: 1. На промет робе из овог тар. броја плаћа се порез по ТБр. 703 2. Ако у сирћету од шпирита има више од 100 грама сирћетне киселине на 1 литар, пла- ћа се порез по ТБр. 223 26)
124	Квасац: 1. вински и пивски чисти 2. пекарски и остали	8	"	произвођач	За тач. 2: На промет робе из овог тар. броја плаћа се порез по ТБр. 706
125	г) Вода и лед Минералне воде: 1. природне 2. вештачке	6 15	"	"	Бесплатно течење природних минералних вода не подлежи плаћању пореза.
126	1. остале природне воде, па и дестиловане 2. лед природни и вештачки	6 27	"	продавац односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
127	д) Остаци при преради пољопривредних производа Мекиње и сви други остаци при преради жита или пиринча	4	цена производње	млин (воденице)	Важи напомена из ТБр. 103
128	Остаци при преради осталих пољопривредних производа: 1. бадемове мекиње без мириса 2. остаци при справљању скроба и алкохола 3. остаци при цеђењу воћа и плодова за јело 4. клице од слада, пивска дрождина и на дру- гом месту непоменути остаци; чврсти остаци при фабрикацији уља од семена, клице од кукуруза	8 4 4 4	" " " "	" произвођач " "	На промет клица од кукуруза за цеђење уља плаћа се порез по ТБр. 30
129	5. Остала јестива и предмети за храну Пецива од брашна без шећера, меда, јаја, ма- сти и зачина: обичан хлеб; дволек и остала пецива	—	"	"	Промет ове робе обухваћен је прометним порезом на брашно код ТБр. 103
130	Пецива од брашна са зачинима, јајима, машћу, бутером и сличним додацима заслађена шећером, медом, сирупом или незаслађена; облатне за јело и остало на другом месту непоменуто: 1. са преко 15% шећера, меда или сирупа 2. испод 15% шећера, меда или сирупа 3. остало	38 33 7	продајна цена на мало "цена производње	произвођач " "	На промет робе из овог броја кад је пре- ливена чоколадом плаћа се порез по највећој стопа ТБр. 134

131	Резанци, макароне и тарана; остали слични производи непечени, од брашна и криза	7	продајна цена на мало	"	
132	Бонбоне просте, шећерлеме, ратлук, алве; воће, изузев јужног, поврће, семење, ушећерени (кандирани): 1. киселе бонбоне 2. остале	60 60	цена производње	"	
133	Бонбоне fine (т. зв. свилене) напуњене мармеладом, чоколадом и другим; фондани без чоколаде, марципан, желе, пралине; јужно воће, семе за зачине, кора од јужног воћа, ушећерени (кандирани): 1. свилене бонбоне 2. остале	56 56	продајна цена на мало цена производње	"	
134	Какао и чоколада: 1. какао у праху 2. чоколада и њени сурогати у таблама или комадима, какаова маса: а) чоколада у таблама б) остала 3. роба сасвим или делимице од какаове масе, чоколаде или њених сурогата, уколико није на другом месту поменута	20 52 20 25	" продајна цена на мало цена производње "	" " "	Израда робе од чоколаде или њених сурогата, на које је доказано плаћен порез на промет по тач. 2 овога броја, подлежи плаћању пореза и по односној стопи истог броја.
135	Конзервирано млеко у таблама, праху или згуснуто са шећером или без шећера, па и у херметички затвореним судовима	4	"	"	
136	Производи од млека: 1. скоруп свеж и усољен; масло свеже, усољено и претопљено 2. сиреви: а) фини б) обични: кашкавал, овчији сир, трапист, ементалер, прогрушано млеко, сурутка и слично	4 81 4	" " "	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Као фини сиреви сматрају се: империјал, ајдам, рокфор, горгонцола, грана, стракино, сале, лајден, гуда, пармезан, лимбург, понлеват, бри и слични.
137	Вештачко масло (маргарин) и препарати чија масноћа није искључиво од млека	6	"	произвођач	
138	Слачица: самлевена, са широм и другим додацима припремљена	10	"	"	
139	Есенције и екстракти без етера и алкохола: 1. за справљање кафе, лимунaде и томе сличних пића 2. за справљање и зачињавање јела 3. остали на другом месту непоменути	82 27 7	" " "	" " "	
140	1. Капсле од желатина са шећером; брашно кестеново и осталог воћа па и са шећером, прашак за развијање теста, прашак за лимунaду или за слична освежавајућа пића па и у херметички затвореним судовима 2. Брашно за децу са шећером, брашно за снажење, брашно са шећером 3. Капсле од желатина без шећера	26 — 6	" " "	" " "	За тачку 2: Обухваћено плаћеним порезом на шећер и брашно.

	2. земља за боју: веронска и келнска, остале непоменути	—	„	„	За тач. 2: Обухваћено плаћеним порезом на промет код ТБр. 236
148	Шљунак и песак: 1. кварц песак 2. шљунак и песак напред непоменути	5 4	продајна цена произвођача „	произвођач односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	
149	Камен сваке врсте, изузимајући нарочито по- менути, ломљен, нетесан	4	„	„	
150	Инфузоријска земља	4	„	„	
151	Пловућац, шмиргл, бечки креч, трипла, карбо- фундум и њима сличне материје за чишћење и полирање: 1. сирови 2. узрнчани, самлевени, па и препрани и уде- шени за ситну продају	4 6	цена производње „	произвођач односно купац (откупно пре- дузеће или друго ли- це) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе „	
152	Креда и талк у природној боји: 1. сирови 2. самлевени 3. бир (брдска) креда	12 7 20	„ „ „	„ „ „	
153	Гипс: 1) сиров 2) печен; млевен, па и бојен	4 17	„ „	„ „	
154	Магнезит и доломит: у комадима; млевени и печени	5	„	„	
155	Барит и витерит: у комадима; млевени	5	„	„	
156	Стронцијанит и целестин, флуорит и бауксит у комадима или у праху	5	„	„	
157	Креч обичан; малтер од креча, пуцолан, трас, санторинска земља	7	„	„	
158	Цементи: 1. роман цемент, хидраулички креч 2. портланд цемент 3. Цемент од шљаке или згуре; пуцолан и маг- незија цемент, помешани цементи и остали напред непоменути				На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 707
159	Азбест-амијант и хризолит сиров, па и самле- вен; влакна од азбеста па и очишћена	4	цена производње	произвођач	
160	Шкриљац у комадима	4	„	„	

Гр	Наименовање робе (добара)	П, ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
161	Морска пена (истива), природна или вештачка, непрерађена	4	цена производње	произвођач	
162	5. Лава порозна или једра, у природном стању, необрађена	4	"	"	
163	Драго и полудраго камење у природном стању, необрађено	4	"	"	
164	1. Земље и остале минералне материје које нису на другом месту нарочито поменуте: сирове, печене, млевене или препране 2. млевени мермер	4 25	" "	" "	
165	2. Руде, згуре и пепели Руде металне сваке врсте	1	продајна цена произвођача	"	Овде долазе: оловне, хромове, гвоздене, ко балтове, бакарне, манганске, молибдене, живине, арсенове, пирит, ванадијумове, никло-ве, уранове, титанове, бизмутове, волфрамове, цинкане, калајне, антимонове, златне и сребрне руде. Све то пржено, тучено, грубо сортирано па и добивено флотацијом. Млевене и препране руде, које служе као земљане боје, подлежу порезу по ТБр. 236.
166	Згуре и уопште све силикатне масе	1	"	"	
167	Влакна и вуна од згуре	1	"	"	Израде од влакна и вуна од згуре подлежу порезу као израда од стакла.
168	Пепели без разлике, изузимајући пепео од ко-стију и металне оксиде, зване пепели	1	"	"	
169	3. Фосилн за горење Угаљ: 1. антрацит 2. камели угаљ и брикети од њега: а) за индустрију б) за домаћинства 3. мрки угаљ и брикети од њега: а) за индустрију б) за домаћинства 4. лигнит и тресет и брикети од њих: а) за индустрију б) за домаћинства 5. кокс	— 4 20 4 15 4 7 4	цена производње " " " " " " "	" " " " " " "	На продају угља непосредно индустриском предузећу плаћа рудник порез по стопи одређеној за индустрију, а на сваку другу продају плаћа порез по стопи одређеној за домаћинство. Ако индустриско предузеће купује угаљ од трговца, трговац ће на основу захтева инд. предузећа тражити од рудника одобрење разлике пореза између стопе одређене за домаћинство и за индустрију, да би ову разлику трговац могао потом одобрити индустриском предузећу. Поред захтева индустриског предузећа за одобрење разлике пореза трговац ће доставити руднику и рачун о продаји индустриском предузећу и наруџбеницу и означити када је предметни угаљ и по коме рачуну купио од рудника. Рудник ће овако одобрене разлике пореза трговцу одбити при првом наредном пла-

					Нању пореза на промет с тим да ће уз обрачун о плаћању пореза који подноси надлежном фин. органу приложити и доказе на основу којих је одобрио разлику.
170	Чврсти остаци при дестилацији нафте и минералног уља у виду кокса, па и брикети од таквих остатака	4	цена производње	"	
171	4. Минерална уља и остали фосили; катран, уља и смоле каменог угља и осталих минералних материја Нафта сирова, црна и непречишћена, остаци од нафте при добијању бензина и петролеума: у цистернама или танковима; у другим судовима	—	"	"	
172	Асфалт (асфалтов камен) самлевен и несамлевен; смоле од катрана каменог угља, мрког угља и дрвета као и смоле од нафте; асфалт мастикс и све остале земљане смоле, чврсте, у праху или течне; асфалт кит	5	"	"	
173	Озокерит сиров и претопљен; монтањ-восак добивши екстракцијом мрког угља	6	"	"	Непосредна набавка ове робе за индустријска предузећа ради прераде слободна је од плаћања пореза на промет, док се за остале потребе плаћа по предвиђеној стопи.
174	Жути и црни ђилибар (гагат) у необрађеним комадима, у маси или у праху	—	"	"	
175	Катран од каменог угља и других минералних материја	—	"	"	Обухваћено плаћеним порезом на сировине.
176	Уља од катрана каменог угља: 1. лака, као: бензол, толуол, ксилол 2. тешка, као: антраценско, карболно, креозотно	—	"	"	Обухваћено плаћеним порезом на сировине.
177	Производи дестилације нафте, катрана мрког угља или парафинског шкриљца, као бензини, петролеум (керозин), уља за подмазивање, уље звано парафинско, соларно уље и остала, изузима нарочито поменути; катран од нафте: 1. бензини 2. петролеум (керозин) 3. плинско уље, соларно уље нечисто, плаво и зелено уље и слична уља која не служе за осветљење, подмазивање и растварање; катран од нафте 4. уље звано парафинско, чисто соларно уље, уље за подмазивање и остала, изузима нарочито поменутих	— — — —		"	На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 708
178	Нафталин, антрацен, фенол (карболна киселина), пиридинске базе; анилин уље, нитробензол	6	цена производње	"	

Тбр.	Називање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
179	Лизол, креолин и слични препарати	6	цена производње		Произвођач
180	Ш Д Е О ПРЕРАЂЕНИ ВОСАК, ЖИВОТИЊСКИ, БИЉНИ И МИНЕРАЛНИ, И РОБА НАЧИЊЕНА УПОТРЕБОМ МАСТИ, УЉА И ВОСКА 1. Восак Восак: 1. од пчела, па и помешан са другим материјама, прерађен (бељен или бојен) 2. Биљни восак сваке врсте (карнаупски, јапански и т. д.) прерађен (бељен или бојен)	10 10	" "	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе "	За тач. 1 и 2: Набавка ове робе за индустријска предузећа ради даљње прераде, сем за израду свећа подлежи плаћању пореза од 4%, док за остале потребе плаћа порез по предвиђеним стопама.
181	Остаци и отпади при изради воска од пчела (восковарина)	10	"	"	Важи примедба под ТБр. 180
182	Церезин, па и помешан с парафином	20	"	"	Плаћеним порезом на ову робу покривен је промет свећа из ТБр. 184, 2 и 3
183	Чврста масна тела: пречишћен парафин; стеаринска и палмитинска киселина и њима сличне материје са преко 40°C тачке топљења, спермацет	20	цена производње	произвођач	1. Важи примедба уз ТБр. 182 2. Набавка стеаринске киселине од стране индустријских предузећа само ради прераде у косметичке препарате подлежи плаћању пореза по стопи од 6%.
184	2. Свеће Свеће и свећице: 1. Лојане и воштане 2. Од церезина, парафина, стеарина, спермацета и сличних материја	10	" "	" "	За тач. 2: Роба из ове тачке обухваћена је доказано плаћеним порезом по ТБр. 182 и 183
185	3. Воштана роба Воштана роба и роба од церезина (изузев свећа, свећица и воштаних жижица): 1. Појединачни делови за цвеће: прашници и тучкови па и са дршком, цветни (крунични) листови, лишће, границе, пулољи, плодови и слично; цвеће па и везано у букете; венци; остало 2. Вештачко саће; технички артикли, и	30 10	" "	" "	На делове за цвеће, цвеће и венце у вези са текстилним материјалом плаћа се порез по ТБр. 366
186	4. Сапуни, мазива, материје за пластичне радове и израде од сапуна, стеарина, парафина и сличних материја Сапун прост, тврди или мек, у тесту, праху или љускама: 1. Пераћи сапун за рубље до 42% закључно масне киселине 2. Остали	14 20	продајна цена на мало цена производње	" "	Сурогати сапуна подлежу порезу као сапуни.

187	Остали сапуни сваке врсте и облика, са додатком мириса или косметичких или медицинских средстава: 1. сапун за умивање 2. сапун за бријање 3. дечији тоалетни сапун (по јединственој малопродајној цени од 75 дина. по 1 кгр.) до закључно 78% масних киселина 4. медицински, без обзира на вредност 5. Остали сапуни скупљи од 65 дина. по 1 кгр.	14 15 17 25 33	продајна цена на мало " " цена производње	произвођач " " " "	1) На мешу косметичких средстава са сапуном у облику теста, која поглавито служи косметички, а тако исто и сапунских кремова, плаћа се порез по ТБр. 261, 2 а) 2) Важи примедба уз ТБр. 186
188	Течности и препарати удешени за прање, апретовање или оплемењивање текстилног материјала, приправљени мешањем алкалија, сапуна и воде или виших алкохола; препарати ричиновог уља за бојење и апретовање, и разни цеђеви	6	цена производње	"	
189	Глицерин: сиров и пречишћен	6	"	"	
190	Парафинска маст, вазелин и вазелинска маст (без мириса и укуса); ланолин и разне ланолинске смесе такође без мириса	20	"	"	На парафинску маст, вазелин и вазелинске масти уколико се употребљавају за подмазивање плаћа се порез по ТБр. 708
191	Коломасти и остала средства за подмазивање приправљена од масти и уља течних и чврстих, па и са дометањем других материја: 1. коломаст 2. остало: а) за занатство и трговину б) за индустрију	28 25 5	" " "	" " "	
192	Обично црно мазило за обућу; масти, кремови и слични препарати израђени помоћу воска, масти, уља или других средстава за чишћење, полирање или одржавање метала, намештаја, паркета, мрамора, пећи, штедњака, коже, обуће, линолеума и слично: 1. маст и вазелин за обућу 2. маст за паркет 3. остало	25 40 20	" " "	" " "	На препарате за кожную обућу, који нису приправљени употребом уља, масти или воска, ако су то по завоју, етикетама, препорукама итд. — плаћа се порез по овоме броју таб. 2
193	Течности или средства за чишћење, полирање или одржавање металних и других предмета, приправљени од разних материја па и са додавањем сапуна: 1. „Вим“, прашак „Сидол“ течност и слично 2. остало	25 35	" "	" "	
194	Материје за пластичне радове, добивене из минералних материја дометањем стеарина, палмитина, парафина, воска и смоле	10	"	"	

Гр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/п	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
195	Израде од сапуна, стеарина, парафина и сличних материја: 1. у вези с простим и финим материјалом 2. у вези с најфинијим материјалом	20 40	цена производње "	произвођач "	
	IV Д Е О ХЕМИЈСКИ И АПОТЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ; БОЈЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ; ФИРНИСИ, ЛАКОВИ, ЕТРИ; АЛКОХОЛИ НЕПОМЕНУТИ НА ДРУГОМ МЕСТУ; ЕТАРСКА УЉА И МИ- РИСИ; ВЕШТАЧКА СРЕДСТВА ЗА ЉУБРЕЊЕ И ЗАПАЉИВЕ И ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ 1. Хемијски и апотекарски производи а) Неорганске материје		цена производње	"	
196	Жива, живине легуре (амалгами) и живине соли	6	"	"	
197	Сумпор и метални сулфиди: сиров, непречишћен; пречишћен и сумпорни цвет; метални сулфиди	4	"	"	
198	Фосфор, обични и црвени	4	"	"	
199	Антимон: метални; антимонов стреш и његови сурогати	6	"	"	
200	Боракс и борни препарати	4	"	"	
201	Амонијак и амонијачни препарати: нишадор (амонијум хлорид), амонијев карбонат, амонијев гас (плин) компримован, амонијак течан, амонијев сулфат и остало; амонијум нитрат	6	"	"	
202	Соли: 1. камена и морска (натриум хлорид) 2. минералне, изворске и екстракти блата	30 50	пролазна цена на мало "	" "	За тач. 2 Промет сланом водом (за индустријску употребу) подлежи порезу на промет по стопи од 6%
203	Штаасфуртска со (абраум-сали)	4	цена производње	"	
204	Бром и бромне соли, јод и јодне соли	6	"	"	
205	Арсен метални: бели (арсенаста киселина, арсеник или сичан); сумпор арсеник-опермент (жути), реалгар (црвени)	6	"	"	
206	Фероцијанкалије (жути), фероцијанатрије и фероцијанкалије, фероцијанкалије (црвен) и фероцијанатрије; роданкалије, цијанкалије и калијев манганат, калијев хиперманганат и соли хромове киселине; остало	6	"	"	
207	Стипсе: алуминијеве, хромове, бакарне и гвоздене, па и с калијем, натријем и амонијем; алуминијев сулфат, натријев алуминат и алуминијев хлорид:		цена производње		

207	1. за занатство и трговину 2. за индустрију	80 6	"	"	
208	Оксиди (водни и безводни): баријеви (баријев хидроксид, баријев супероксид), натријев супероксид и водонични супероксид, оксид стронцијев и алуминијев хидроксид (вештачка глина), манганови оксиди, глеђа жута и црвена у комадима и љушчицама па и млевена; смесе за глеђосање, пепели од оложа и калаја	6	"	"	
209	Хлориди: магнезијев, баријев, калцијев, хромов, манганов; магнезијев сулфат (горка со); манганов борат	6	"	"	
210	Магнезијев карбонат вештачки; магнезијев оксид чист, стронцијев карбонат, стронцијев хлорид, баријев карбонат и сулфат (вештачки барит); баријев и стронцијев нитрат, баријев хлорат; калцијев фосфат и сулфат (вештачки); калцијев сулфат, бисулфит и хидросулфит; калцијев карбонат таложен	6	"	"	
211	Шалитра: натријум нитрат природан (чилска шалитра) или вештачки, сиров некрстализован и нерафинован, амонијум нитрит; натријум нитрит; калијум нитрат (калијева шалитра) сиров или рафинован, натријум нитрат кристализован или рафинован	5	"	"	
212	Натријева и калијева једињења: 1. натријев карбонат: сиров па и печен (калцинован): амонијачна сода: а) за трговину и занатство б) за индустрију 2. калијев карбонат (поташа) 3. натријев и калијев бикарбонат 4. натријев и калијев хидрат (каустичка сода): а) за трговину и занатство: лупана ливена б) за индустрију: лупана или ливена 5. натријев сулфат, сиров, калцинован, самлевен или кристализован, натријум сулфит 6. натријев бисулфат, натријев и калијев сулфит, бисулфит и хидросулфит, натријев и калијев силикат (водено стакло) у чврстом стању, калијев сулфат и бисулфат 7. натријев, калијев и баријев хлорат, натријев тиосулфат и натријев фосфат 8. лепкови од воденог стакла са другим материјама (као „Синдетикон“, „Пластол“ и сл.)	43 6 8 40 36 53 9 6 6 5 30	продајна цена на мало цена производње " " " продајна цена на мало " " цена производње " " " " "	" " " " " " " " " " " "	За тач. 1: Предузећа која производе кристалну соду од калциноване соде — натријум карбоната — на који је доказано плаћен порез по овом тарифном броју, плаћају још додатак од 8% од продајне цене кристалне соде. За тач. 6: Промет течним воденим стаклом, добивеним растварањем чврстог воденог стакла, на које је доказано плаћен порез, подлежи плаћању пореза по стопи од 4% од продајне цене течног стакла.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
213	Хлор компримован и хлорна вода; хлорни креч; жавелова вода и вода лабарак	6	цена производње	произвођач	
214	Киселине и сумпорни угљеник и водоник: 1. сумпорна киселина и њен анхидрид: ка- мерна и концентрована, пушљива сумпорна кисе- лина и анхидрид сумпорне киселине 2. сумпорни угљеник, водоник и хлор; тетра- хлоругљеник 3. азотна (безап) и сона киселина 4. а) сумпорна киселина компримована и течна, фосфорна, хромовна, флуороводонична и све друге киселине течне и кристализоване, у комаду или праху, које нису на другом месту поменуте б) угљена киселина у сваком облику	4 4 5 4 34	" " " " прод. цена на велико	" " " "	
215	Галице, хлориди гвожђа и цинка: 1. а) гвоздена галица б) гвожђа хлорид 2. а) бакарна галица б) цинкхлорид и цинксулфат	9 5 40 6	цена производње " " "	" " "	
216	Соли злата, сребра и платине	5	"	"	
217	Соли сирћетне киселине (ацетати) и оловно сирће; оловни шећер	6	"	"	
218	Соли калаја уколико нису нарочито поменуте; бакра и олова нитрат, никла сулфат, никла оксид и никла амонијум сулфат	5	"	"	
219	Карбиди: 1. калцијев карбид 2. алуминијев карбид и остали метални кар- биди, уколико нису на другом месту поменути	6 5	" "	" "	
220	Компримовани или течни гасови (плинови) на другом месту непоменути: 1. азот (душик), кисеоник, дисугас 2. светлећи гас из гасара 3. гас добијен из земље — земни гас: а) за железнице б) за остале 4. остало	6 6 6 36 6	" " " " "	" " " " "	За тач. 2 и 3: Под овај тарифни број потпадају плинови (гасови) за осветљење, грејање и погон мо- тора.
221	Мрежице (чаралице) за осветљење, па и с про- стим металима и њиховим легурама	6	"	"	

222	Сви остали метали, металоиди, соли, базе и неорганска једињења уколико нису нигде поменути	6	цела производње	произвођач	
223	б) Органска једињења Киселине: 1. а) лимунова, винска б) млечна киселина 2. сирћегна киселина: а) сирова (техничка), сирћетни прашак (калијева ацетат) б) пречишћена која садржи више од 100 гр. киселине на 1 лит. 3. оксална и калијев оксалат; танинска, галска и пирогалска 2. салицилна	25 7 6 60 7 7	" " " " " " "	" " " " " " "	
224	Стреш (вински камен); калијев цитрат и тартарат	7	"	"	
225	Беланчевина и лепкови, чврсти, течни или у праху: 1. желатин и рибли мехур; беланчевина и казеин, крвни албумин 2. лепкови за столаре, молере, обућаре и т. д.	6 15	" "	" "	На промет робе из тачке 2 за индустриску потребу плаћа се порез по стопи од 8%.
226	Шподијум (коштани угаљ) и угаљ од крви	6	"	"	
227	Маса за штампарске ваљкове, маса хектографска и сличне масе као и израде од оваквих маса	7	"	"	
228	Алкалоиди и алкалоидне соли: кинин и његове соли; кофеин, никотин, спартеин, морфин, стрихнин, кодеин и т. д.	9	"	"	
229	Колодијум, целоидин течни, хлороформ	6	"	"	
230	1. Екстракти и материје за штављење кожа, уколико нису нигде поменути, и вештачке материје за штављење 2. Танин (храстов, смреков и кестенов екстракт)	5 4	" "	" "	
231	Сахарин и остале вештачке слатке материје, па и у пастилама	20	"	"	
232	Сок од коњезде (слатко дрво): 1. сиров па и куван 2. пречишћен, па и помешан са шећером и медом, анижевим уљем, нишадором и осталим зачињима и лековима	5 10	" "	" "	

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
233	Балсами вештачки, екстракти, есенције, тинк- туре и воде, без мириса за лекарску, индустриску или занатску потребу, изузев екстракта и есен- ције за штављење: 1. без етра и алкохола 2. са алкохолом 3. са етром 4. сириште течно	6 10 10 34	цена производње " " "	произвођач " " "	Промет разблаженог сиришта, добивеног разблаживањем концентрата (сиришта) водом, подлежи плаћању пореза од 4%
234	Готови лекови, дозирани препарати и фластери	8	"	"	Промет лекова справљених по рецептима подлежи плаћању пореза од 4%
235	Органски хемиски производи и препарати и апотекарски производи, који нису на другом ме- сту поменути: 1. који се употребљавају у фотографији 2. остали: а) препарати за чишћење парних котлова од камена б) алга за масажу в) сви остали непоменути и препарати за уни- штење гамади	8 4 25 20	" " " "	" " " "	
236	2. Боје, мастила и писаљке Природне боје: биљне, животињске и мине- ралне: 1. биљне и животињске: кошенила и крмез без разлике, кармин и други кошенилни препа- рати 2. минералне боје: а) земљане сваке врсте б) гвоздене, па и од индустријских отпадака израђене в) боје за под	15 25 6 25	" " " "	" " " "	На боје минералне и земљане, улепшане органичким пигментима, плаћа се порез по тач. 2а) овог броја.
237	Препарати за бојење, изузев вештачке орган- ске боје и нарочито поменуте: индиго природан или вештачки и индиго-кармин; екстракти за бо- јење у чврстом или течном стању	25	"	"	
238	Вештачке органске боје	10	"	"	
239	1. Цинков оксид (цинково белило) 2. Ултрамарин, цинколит, литопон, сива цин- кова боја 3. Пластило за рубље	12 10 22	" " "	" " "	На промет робе из овог Тброја за инду- стријску потребу плаћа се порез по стопи од 6%.
240	Оловно белило, црвенило и жутило; цинобер; боје бакарне и бакарно-арсеничке; париско и бер- линско плавило, бронзане боје	25	"	"	Важи примедба уз ТБр. 239
241	Хромове, антимонове и кобалтове боје	9	"	"	Важи примедба уз ТБр. 239

242	Чађ, лозин угљен: природни, и у праху; улепшани ултрамарином или анилинским и другим хемиским бојама до 2% закључно	25	"	"	Важи примедба уз ТБр. 239
243	Пигменти и лак боје, уколико нису на другом месту поменуте, а такође и смесе једињења пигмента с неорганским базама и солима (пигменти, лакови и остало): 1. црна штампарска боја 2. остале боје	6 25	цена производње "	произвођач "	Важи примедба уз ТБр. 239
244	Масило, натопљене траке за машине за писање и за сличне машине; боје за штампарије: 1. мастило у праху; течно мастило: обично за писање; хектографско; литографско и слично 2. натопљене траке за машине за писање и сличне машине 3. боја за штампарије 4. јастучићи за жигове	22 25 25 25	" продајна цена за мало цена производње "	" " " "	За тач. 2: Овде спадају артикли по типизацији бр. 185 („Службена саопштења Савезног уреда за цене" бр. 45 од 9 новембра 1946 године).
245	Графит: 1. сиров, пран, печен 2. за чишћење пећи у калупима и праху	8 40	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 239
246	Талк (кројачка креда) исечен или припремљен за цртање	25	"	"	
247	Креда и писаљке; угљен за цртање и тушеви течни или тврди: 1. креда за писање бела или у боји, за мазање билијарских палица (такова), па и хартијама омотана; писаљке необмотане, у дрвету простом, неуглачаном и белом; од шкриљца и друге боје, — црне, у боји или мастиљаве: а) креда за писање б) креда за билијарске палице в) остало 2. писаљке у осталом дрвету, трсци или хартијиној смеси, па и са главицом од простог метала или кости, целулоида и сличних материја: црне, у боји или мастиљаве; тушеви и угљен за цртање	Н 40 8 11	цена производње " " "	произвођач " " "	
248	3. Фирнис, лакови, лепкови и китови Уљани фирнис, па и помешани са средствима да се брзо суше — сикативима; згуснуто ланено уље	25	"	"	На промет робе из овог тарифног броја за индустријску употребу плаћа се порез по стопи од 9%
249	Алкохолни фирнис (разне смеше растворене у алкохолу)	10	"	"	

Тбр.	Наименовање робе (добара)	II. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
250	Лакфирнис-смоле растворене у терпентиновом уљу, минералном или смолном уљу, фирнису, ацетону, алкалијама и другим средствима за растварање; асфалтлак, раствори асфалта или сличних маса у минералном или терпентинском уљу, такође раствори катрана каменог угља у лаким угљоводонцима: бензину, лигроину, фотогену; раствори боје и воска; јапански лак, цатон лак, сикативи, брунолини, лак за коже	25	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 239
251	Восак за печење и отисци у њему	20	„	„	
252	Уљани кит, смолни, каучукови и гутаперкини китови, кит од лепка и остали китови уколико нису на другом месту поменути: 1. уљани и смолни 2. остали	17 20	„ „	„ „	
253	4. Етри, алкохоли на другом месту непоменути; етарска уља, парфимерија и косметички артикли Етри свију врста, прости и сложени	6	цена производње	„	
254	Коњакско уље (енантетер)	6	„	„	
255	Патока (фузелна уља), метилалкохол (метанол), ацетон; формалдехид (метилов алдехид) чврст и течан	6	„	„	Патока која садржи преко 8% алкохола по запремини подлежи порезу по ТБр. 114 као алкохол.
256	Етарска уља: 1. од дрвеног катрана (катрана од веће итд.), од каучука, уља од јеленског рога; терпентинско уље, смола уља и камфорско уље (течни камфор) 2. а) уље од веће и четинара, лавандуле, руз-мариново б) лавориково уље 3. јасминово, бергамотно, горког бадема, руже, ђурђевка, љубичице, поморанџиног цвета и томе слично	6 30 17 60	„ „ „ „	„ „ „ „	
257	Вештачке мирисаве материје	60	„	„	
258	Мирисаве масти и мирисава минерална уља	60	„	„	Предузећа која набављају етарска уља, на које је доказано плаћен порез на промет, па од њих израђују робу из овог броја, плаћају при отуђењу исте порез на промет по овом броју од продајне цене, умањене за цену употребљеног етарског уља, но стим, да од купца имају наплатити на тај начин обрачунати порез.

259	Парфимерије са етром или алкохолом: есенције, екстракти, тинктуре и мирисаве воде; мирисаво сирће	60	"	"	Важи примедба уз ТБр. 258
260	Мирисаве воде без етра и алкохола: природне, добивене при дестилацији етеричног уља; вештачке	60	"	"	Важи примедба уз ТБр. 258
261	Пудер, руменила и белила, миришљави; састави за бојење косе и остала на другом месту непоменута парфимерија и косметичка средства: 1. а) антисептичке воде за уста, прашкови, сапун за зубе б) паста за зубе 2. а) пудер, помаде, руменила и белила; састави за прање и бојење косе и остала на другом месту непоменута парфимерија и косметичка средства б) прашак за посипање деце	12 25 60 12	" " " "	" " " "	За тач. 2а): 1. Пудер, руменила и белила, и ако не миришу, подлеже порезу по овоме броју, ако су, то по завоју, етикетама, препорукама итд. 2. Важи примедба уз ТБр. 258
262	5. Вештачка средства за ђубрење Вештачко ђубре од меса, крви итд.; гуано од птица, слепих мишева и риба; природни фосфати, па и млевени	4	цена производње	произвођач	
263	1. Истуцане и самлевене кости (коштано брашно) и фосфоритно брашно, томасова згура или брашно, све ово и са другим материјама измешано, адеов прашак 2. Суперфосфат, калцијумцијамид (вапнени душник) и нитрофоскал	4 4	продајна цена на мало	" "	
264	6. Барут, експлозивне материје, фитиљи (лунте) и остала запаљива роба Барут: малодимни; црни	8	цена производње	"	
265	Динамит	8	"	"	
266	Остале материје за распрскавање и пуцање, као: праскави памук, праскава жива, пикринска киселина и соли њене; калијев хлорат, амонијев нитрат припремљени као експлозивна средства	8	"	"	
267	Предмети за ватромете свију врста, ракетле, жабице, капсуле и капсулице за дечије пиштоље, па и испуњене праскавом живом	45	цена производње	произвођач	
268	Метци (патрони) и капсуле за ватрено оружје: војни убојни: пуни, празни са капсулом или без капсуле; остали: пуни, празни са капсулом или без капсуле; капсуле без разлике пуне или празне	16	"	"	Набавка робе из овог тарифног броја од стране Министарства народне одбране не подлежи плаћању пореза.

Таб.	Наименовање робе (добара)	Ш. ст. у/п	Пореска основна	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
269	Жижице — од дрвета и хартије; од стеарина, воска и сличних материја		цена производње	произвођач	На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез по ТБр. 712
270	Буктиње и слични предмети за осветљење: 1. воштане; од смоле и катрана 2. од антимона, магнезије и цинка, и остале	8 28	„ „	„ „	
271	Остала средства за запаљивање и горење, уколико нису на другом месту поменута, као: труд, фтиљи (лунте), капсуле и капсулице (упаљачи) за техничке потребе, сумпорне траке, жижици за кандила итд.: 1. рударске капсуле 2. шталини: прости, терисани „бикфордови“ или са гутаперком 3. остало	14 16 8	„ „ „	„ „ „	
V Д Е О БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ПРЕДИВА И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 1. Памук					
272	Памук урађен: бељен, гребенан, чешљан; бојен, млевен; отпаци	4	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 38
273	Памучна вата: 1. кардована или превучена лепком као и траке од вате, па и превучене лепком 2. Хидроскопска и антисептичка	45 9	„ „	„ „	За тач. 1: Непосредна продаја вате из тачке 1 овог броја индустријским предузећима ради прераде у прелива, плетива и ткањине не подлежи плаћању пореза, пошто је збухвањена порезом на те израде.
274	Памучна предива једножична: 1. за соло ткачнице и предузећа ради прераде у тканине, израде или робу из ТБр. 276 2. за концентрисана предузећа ради прераде у тканине, израде или робу из ТБр. 276 3. за остало	4,8 13,25 13,25	цена производње продајна цена произвођача „	„ „ „	Предузећа која набављају робу из овог тар. броја на коју је доказано плаћен порез, па је сами или помоћу другог дорађују: бељењем, бојењем, мерцеризовањем, и слично, ради продаје или личне потрошње (а не ради даљње прераде), плаћају још 2% од продајне цене дорађене робе. Примљена накнада од другог за овакву дораду робе подлежи плаћању пореза по тарифи за услуге.
275	Памучна предива двојична или вишежична: 1. за соло ткачнице и предузећа ради прераде у тканине, израде или робу из ТБр. 276 2. за концентрисана предузећа ради прераде у тканине, израде или робу из ТБр. 276 3. за остало	4,8 13,25 13,25	цена производње продајна цена произвођача „	„ „ „	Важи примедба уз ТБр. 274

276	Памучна предива за продају на ситно (конач за шивење, плетење, везење) па и чврсто упредена на дрвеним калесима, хартијама, укупљивима, канурама итд., једножична, вишежична: сирова; белена; бојена или штампана; мерцеризована	29	продајна цена на мало	произвођач	Важи примедба 1 уз ТБр 274
277	Глатке памучне тканине: 1. артикл бр. 100 артикл бр. 102 артикл бр. 104 артикл бр. 105 артикл бр. 106 артикл бр. 130 артикл бр. 153 2. остале типизирание тканине 3. нетипизирание тканине	20 29 45	" цена производње	" " "	Подаци о типизираним тканинама наведени су у „Службеним саопштењима Савног уреда за цене“ бр. 38/46 и бр. 45/46.
278	Сомот, плив и њима сличне тканине	45	"	"	
279	Тил, бобине и њима сличне тканине: глатки; бобине са чипкастим шарима за завесе и сличне домаће потребе	45	"	"	
280	Плетена (штрикана и вишкована) и мрежаста роба: 1. чарапе мушке, женске и дечије 2. рубље мушко, женско и дечије 3. непоменуто: а) пуловери б) фесови в) остало изузев одежа г) мреже за риболов	20 20 25 33 20 10	" " " " " "	" " " " " "	
281	Чипке свију врста, па и везене	50	"	"	
282	Везови на памучној тканини, па и са апликацијама, без обзира којим су предивом рађени	50	"	"	
283	Траке ткане	50	"	"	
284	Позаментерија, позаментериске и дугметарске израде, па и на подлози од дрвета, кости, рога, простих метала или простог материјала: 1. пертле за обућу 2. остало	51 60	" "	" "	За тач. 2: Као пертле сматрају се преплетене траке за обућу, и то: округле, пљоснате, широко-пљоснате, пертле за гојзернице, без обзира да ли се продају на пар или на метар.
285	Ужета, канали и конопци од памучног предива дебљине 1 мм и више	20	"	"	На канап дебљине испод 1 мм пречника плаћа се порез по Бр. 276
286	Фитиљи, ткани или плетени	25	"	"	

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
287	Предмети за техничку употребу, па и у вези с простим металима или њиховим легурама: цеви, кајиши за преношење покретне снаге или материјала, клобучасте тканине за машине у индустрији хартије; тканине и педла за цеђење у уљаној и другој индустрији; остали	11	цена производње	произвођач	

НАПОМЕНА УЗ ТБР. 272—287:

На влакна од целулозе и казеина (fiocco, Zellwolle, ланитал и слична вештачка влакна, изузимајући вештачку свилу), као вата, предиво, тканине и израде од истих, плаћа се порез на промет по односним бројевима за памук; исто тако као на памук плаћа се порез и онда, када су помешани са памуком, без обзира у коме односу; у мешавини целулозних и казеинских влакана са природном вуном (животињском): у вати, предиву, тканинама ичи издама са преко 5% чисте вуне, плаћа се порез на промет по односним бројевима као да су од чисте вуне.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
288	2. Кудеља, лан и остала биљна влакна за предиво Кудеља (конопля), лан, јута, манила, кинеска трава (рамија) и остала биљна влакна за предиво: прерађена, гребенана, чешљана, белена, бојена; огнаци	4	цена производње	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба уз ТБр. 38
289	Вата од влакана поменутих у броју 288: 1. обична, па и превучена лепком 2. антисептичка	5 5	„ „	произвођач „	Важи примедба уз ТБр. 273
290	Предиво од кудеље, лана, (кудељног и ланеног влакна или кучине) и кинеске траве (рамије), једножична	5	„	„	Важе примедбе уз ТБр. 274
291	Предиво од кудеље, лана (кудељног и ланеног влакна и кучине), кинеске траве (рамије), вишежична	5	„	„	Важи примедба уз ТБр. 274
292	Предиво за промет на ситно (конци за шивење, игле, агоље итд.) од дрвеним калемима, хартијама, в. клупчицама, кошурама итд., једножична и вишежична, ситно белена, бојена и штампана: 1. од кудеље и кинеске траве (рамије) 2. од лана	20 9	„ „	„ „	Важи примедба уз ТБр. 274

289	Предиво од јуте, маниле, њузеландског лана и осталих биљних влакана из броја 288, изузев оних из броја 290, једножица	5	„	„	Важи примедба уз ТБр. 274
284	Предиво од јуте, маниле, њузеландског лана и осталих биљних влакана из броја 288, изузев оних из броја 291, вишежица	5	„	„	Важи примедба уз ТБр. 274
285	Предива од влакана побројаних у броју 288, изузев поменутих у броју 292, за продају на ситно (на калемима, у клучићима, канурама итд.), једножица и вишежица, сирова, бељена, бојена и штампана	20	„	„	Важи примедба уз ТБр. 274
286	Тканине од лана, рамије, кудеље и осталих влакана из броја 288, изузев нарочито поменуте: 1. од лана жакард-ткања (дамаст) за израду гарнитуре за ручавање, столњаци, салвети, ручњаци, марамице итд. 2. остале	50 20	продајна цена на мало „	произвођач	
287	Тил, бобине и њима сличне тканине, глатки	45	цена производње	„	
288	Траке ткане	50	„	„	На промет робе за индустријску потребу плаћа се порез по стопи од 10%
289	Плетена (штрикана и вивкована) и мрежаста роба: 1. у комадима који се на метар продају; чарапе; рукавице; остала, изузев одело и рубље 2. мрежа за риболов	20 10	„ „	„ „	
290	Чипке свију врста па и везеве	50	„	„	
291	Сомот, пилиш и њима сличне тканине	45	„	„	
302	Позаментерија, позаментериске и дугметарске израде, па и на подлози од дрвета, кости, рога, простих метала или простог материјала	50	„	„	
303	Ужарске израде, па и катранисане: ужета, конопци и канап преко 1 мм	20	„	„	На канал дебљине испод 1 мм у пречнику плаћа се порез као на предиво по ТБр. 292 и 295 према материјалу од кога је.
304	Ведре (кове), лествице (од ужета), ђонове, кајлиши, улари, колани, цеви и остали ужарски предмети, уколико нису на другом месту поменути	20	продајна цена на мало	произвођач	

Тор.	Наименовање робе (добара)	П. ст. ‰	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
305	Цакови од тканине из броја 296, па и са уметком од хартије	10	продајна цена на мало	произвођач	
306	Простирачи за под: ткани у виду сомота; остали	20	"	"	
307	Предмети за техничку употребу па и у вези са простим металима или њиховим легурама: кајиши за преношење покретне снаге и материјала, цеви; кљобучасте тканине за машине у индустрији хартије, тканине и цевила за цеђење у уљној и другој индустрији; остали	11	"	"	Напомена за бројеве 296—301 закључно: на везове на ланеним, кудељним и другим тканинама из ове групе плаћа се порез по ТБр. 282 као на памучне.
308	3. Вуна и остала животињска длака за предиво Овчија вуна, где се подразумева и алпака, лама, вигоњ, длака од ангорске козе, перуанске овце, камиле, длака зечија, даброва, говеђа, јелена и осталих животиња: гребенана, самлевена, ишчешљана и извучена, припремљена у трубе или ленте, па и машћена; бојена	4	цена производње	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба уз ТБр. 38
309	Вунена вата	6	"	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 274
310	Вештачка вуна	4	"	"	Важи примедба уз ТБр. 273
311	Предиво од чешљане вуне (камгарн) № 16 и мање: једножишно, двожишно или вишежишно: сирово, бељено, бојено, штампано и уопште прерађено: 1. за индустриску прераду 2. за остало	5 30	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 274
312	Предиво од чешљане вуне (камгарн) преко № 16 једножишно и вишежишно: сирово, бељено, бојено, штампано: 1. за индустриску прераду 2. за остало	5 37	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 274
313	Предиво од гребенане вуне (штрајхгарн): једножишно, двожишно или вишежишно; сирово, бељено, бојено штампано: 1. за индустриску прераду 2. за остало	5 20	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 274
314	Предиво за продају на ситно удешено (на калемима, у клупчићима, канурама итд.): сирово, бељено, бојено, штампано	30	"	"	

315	простирачи за под: 1. фини: ткани у виду сомота — источњачки — од вуне и длаке животињске као: персиски, смирна и томе слично, изузев грубе руком узловане персиске тепихе до четири чвора (узла) на 1 см ² као и смирна тепихе до два узла на 1 см ² руком рађена 2. сви остали, као и груби руком узловани персиски тепихи до четири чвора (узла) на 1 см ² као и смирна тепихи до два узла на 1 см ² руком рађена	50 30	цена производње „	произвођач „	
316	Тебад (груби покривачи) у тежини у 1 м ² преко 700 грама: 1. типизирани 2. остала нетипизирана	23 27	продајна цена на мало цена производње	произвођач „	Подаци о наведеним типизираним тканинама наведени су у „Службеним саопштењима Савезног уреда за цене“ бр. 31 од 29 јула 1946
317	Тканине, изузев нарочито поменуте, и то: 1. типизирани вунене тканине сем шајака 2. типизирани шајак 3. остале нетипизирани	26 11,5 45	продајна цена на мало „ цена производње	„ „ „	Подаци о наведеним типизираним тканинама наведени су у „Службеним саопштењима Савезног уреда за цене“ бр. 31 од 29 јула 1946
318	Сомот, плаш и њима сличне тканине	45	„	„	
319	Плетена (штрикана и виркована) и мрежаста роба: 1. вунени пуловери 2. фесови 3. остало непоменуто изузев одела	25 33 22	„ „ „	„ „ „	
320	Траке ткани	50	„	„	
321	Мараме и шалови ткани па и у несеченим комадима	22	„	„	
322	Тил, бобине и њима сличне тканине, глатки	45	„	„	
323	Чипке	50	„	„	
324	Позаментерија, позаментериске и друге дугметарске израде, па и на подлози од дрвета, кости, рога, простих метала или простог материјала	50	„	„	
325	Предмети за техничку употребу, па и у вези с простим металима или њиховим легурама: кајиши за преношење покретне снаге или материјала, цеви; кљобучасте тканине, за машине у индустрији хартије, навлаке од кљобучастих тканина за машинске ваљке (манџони), тканине и џелила за цеђење у уљаној и другој индустрији; остали	11	„	„	

НАПОМЕНА ЗА БРОЈЕВЕ 317-322 ЗАКЉУЧНО. На везове на вуненој тканини и на тканини од остале животињске длаке, плаћа се порез као на везове на памучној тканини, по Гбр. 282.

Бр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
326	4. Свила Свила одмотана (филирана) сирова, даље не- рађена	70	цена производње	произвођач	1. Важи примедба уз 274 2. На свилено предиво које је намењено за израду рибарских мрежа (ТБр. 335) плаћа се порез на промет по стопи од 27% и то само једанпут код произвођача (предионице свиле). Право на набавку свиленог предива уз снижену стопу пореза на промет имају рибарске задруге и рибари, уколико предиво набављају непосредно од произвођача. Произвођачи ће рибарским задругама и рибарима израчунавати порез на промет по сниженој стопи само онда, ако им ови поднесу потврду месног народног одбора њиховог места домицила да им набављено предиво служи за израду рибарских мрежа. О продатим количинама предива рибарским задругама и рибарима произвођачи свиленог предива дужни су известити финансиског органа среског (градског, реонског) народног одбора свог места домицила, који ће ове податке доставити финансијском органу среског, (градског, реонског) народног одбора надлежног за место домицила кулца 3. На промет робе из овог броја за потребе индустрије и Ј. А. плаћа се порез по стопи од 6%
327	Предиво од вештачке свиле, флорет и бурет свиле, једножично или вишежично; сирово-бело; бојено	70	"	"	Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 326.
328	Вата свилена: обична, па и превучена лепком; антисептична	100	"	"	Вата свилена, која се добија у домаћим ткачницама од отпадака сировог свиленог предива, обухваћена је плаћеним порезом на робу из ТБр. 326, 327 и 329.
329	Предива од природне свиле на другом месту непоменуто, једножична или вишежична: сирова, кувања, бељена, бојена, штампана	70	"	"	Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 326
330	Предива свилена за продају на ситно (за шивење, плетење, везење) на дрвеним калемима, хартијама, у клупчићима итд.; једножична или вишежична	20	"	"	Важи примедба уз ТБр. 274
331	Чисте свилене и полусвилене тканине	20	"	"	

832	Сомот, плиш и њима сличне тканине: свилени, полусвилени	20	цепа производње	произвођач	
333	Тил, бобине и њима сличне тканине, глатки; газ, креп, флор и остало ретке тканине сасвим или делом свилене	20	"	"	
334	Ткива за млинска сита сасвим или делом свилена	11	"	"	
835	Плетена (штрикана и виркована) и мрежаста роба: 1. у комадима који се на метар продају; рукавице; непоменути, изузев одело и рубље 2. чарапе и рубље 3. шалови 4. рибарске мреже	20 20 40 —	" " " "	" " " "	
336	Чипке свилене или делом свилене	50	"	"	
337	Траке ткане: свилене, полусвилене	50	"	"	
338	Везови на тканинама, сасвим или делом свилени	20	"	"	
839	Позаментерија, позаментериске и дугметарске израде, па и на подлози од дрвета, кости, рога, простих метала или простог материјала: свилене; полусвилене	20	"	"	
340	Предмети за техничку употребу на другом месту непоменути, па и у вези с простим металима и њиховим легурама; хајици за преношење покретне снаге или материјала, цевн; тканине и цедила за цеђење у уљној или другој индустрији, котурови и прстенови за полирање или заптивање, заптивни конопци (дихтунг и пакунг); остали	11	"	"	
341	5. Тканине премазане или натопљене изузев каучуком, и израде од њих Тканине за завијање и покривање од материјала из броја 296, натопљене или премазане воском, смолом, уљем, фирнисом и сличним материјалима сем каучука, које имају 18 или мање жица у 1 см ² у потки и основи	20	"	"	1. Предузећа која набављају тканине из ТБр. 296 на коју су платили порез па је дорађују натапањем или премазивањем плаћају порез по стопи од 2% од продајне цене дорађене тканине. 2. Предузећа која властиту тканину на овај начин дорађују, плаћају порез по предвиђеној стопи из овога броја.
342	Тканине премазане целулоидом и сличним материјалима	20	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341
343	Тканине за глачање (са шмирглом, кременом, стаклом итд.)	20	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341

Број	Именовање робе (добра)	Т. еф. в/а	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
341	Плетеници, мрежуљакон и тканине сличног са- става, израде, који се на метар продају: с одре- ђеном тачком	20	цена производње	произвођач	1. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341 2. По овом броју плаћа се порез на фил- цован картон катраном натоњен за покри- вање подова
345	Плетеници, мрежуљакон и сличне пренуцете или плетене тканине, израде, од вуна, каучуком, за књигове- штво и сличне намене	20	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341
346	Плетеници или натоњене тканине на другом месту, израде, који се на метар продају: с одре- ђеном тачком	20	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341
347	Плетеници од гевеза из броја 341, па и ши- вењем израде, од сајкама, кајиница, конопчи- ница, крпаца и сличних снабдевени	20	"	"	
348	Израде од везених и премазаних тканина, израде, од везених и торбарске израде: 1. без веза или у вези с простим и финим ма- теријалима: одело, капе и капуљаче, остало 2. у вези с нафинијим материјалом: одело, капе и капуљаче, остало 3. у вези с племенитим металима: са златом, сребром	— 20 25	цена производње "	произвођач "	За тач. 1: 1. Ко робу из ТБр. 342 и 346, на коју је доказано плаћен порез на промет, прерађује у робу из ове тачке, плаћа порез на конфек- ционирање по ТБр. 356, чиме је обухваћен порез по овој тачци. За тач. 2 и 3: 2. Ко робу из ТБр. 342 и 346 на коју је до- казано плаћен порез на промет, прерађује у робу из тачке 2 и 3 овога броја, плаћа порез по наведеним тачкама, а поред тога и порез на конфекционирање по ТБр. 356.
349	6. Клобучина и роба од клобучине Клобучина на и натоњена у смоли, катрану, финици и сличним материјалима, у комадима: од грубог, средњег и танког плаке, па и са биљним и живо- писним материјалима: од вуна	10	"	"	Важи примедба 1 уз ТБр. 341
350	Својеробна од клобучине са ђоновима од клобучине	—	"	"	Доказано плаћеним порезом на робу из ТБр. 349, од које је израђена роба из овога броја, обухваћен је порез на промет на ову робу.
351	Израде од клобучине на другом месту непо- средно од клобучине за машинске ваљке или израде, натоњене израде за техничку упо- требу, остало израде	—	—	—	Обухваћено доказано плаћеним порезом по ТБр. 349 Уколико се роба из овог тарифног броја производи шивењем, плаћа се порез по ТБр. 356 на конфекционирање од продајне цене.

НАПОМЕНА: На везену клобучину као и израде од везене клобучине, плаћа се порез на промет као на везове памучне по ТБр. 282.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %/о	Пореска основаца	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
352	7. Длака на другом месту непоменута и израде од ње Људска коса и имитације људске косе: сирова; чешљана, бојена	6	откупна цена односно цена производње	произвођач односно купац (откупно предузеће или друго лице) који се обртно бави продајом или прерадом ове робе	Важи примедба уз ТБр. 38
353	Власуљарске и друге израде од људске косе или имитације људске косе, па и у вези с другим простим или финим материјалом: 1. тканине и цедила за цеђење у уљној и другој индустрији, сасвим или делом од људске косе 2. остало	8 28	цена производње "	" "	
354	Коњска длака из гриве и репа, па и помешана с другим материјалом: сирова; бељена, бојена, уковрчена или у плетенице уплетена; па и помешана с другом животињском длаком или биљним влакнима	6	откупна цена односно цена производње	"	
355	Израде од коњске длаке, које нису на другом месту поменуте: 1. разна цедила за цеђење уља и масти, па и са кучином 2. траке, вештачко цвеће 3. тканине код којих је основа или потка од коњске длаке, а остало други материјал осим свиле; све остале израде, па и у вези са простим или финим материјалом	6 28 20	цена производње " "	произвођач " "	На тканине код којих коњска длака из гриве и репа не чини ни основу ни потку, но су само коњске длаке с другим предивним материјалом у предњу помешане, плаћа се порез према текстилном материјалу. Тканине пак, код којих је основа или потка од коњске длаке, а остало свила, подлеже порезу по ТБр. 331.
356	8. Одело, рубље и остал ^а шивена и помодна роба на другом месту непоменута Конфекција и остала шивена роба, као: одело, рубље и друга помодна и шивена роба од тканина па и плишаних, плетених материја, чипака и веза, трака и позаментерија, уколико у тарифи није другачије предвиђено: 1. свилених или полусвилених из ТБр. 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340: а) од природне свиле б) од вештачке свиле 2. вунених из ТБр. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325: а) из ТБр. 317 изузев капа: за одрасле за децу б) све остало као и капе од материјала наведених у тач. 2 овога броја	25 25 17 7,5 25	" " продајна цена на мало " цена производње	" " " " "	1. Ко тканину и осталу робу, наведену у овоме броју, на коју је доказано плаћен порез на промет, конфекционира или шије, плаћа приликом стављања готове робе у промет порез по одговарајућој тачки овога броја, а према продајној цени израђеног предмета. 2. Уколико порез на промет није плаћен на тканину или израде, од којих је конфекционирана или шивена роба израђена, наплатиће се порез на тканине и израде по односним тарифним бројевима, па потом на цену конфекционираних односно шивених робе по стопи из одговарајуће тачке овога броја. 3. Као конфекција сматра се и плаћа се порез по овоме броју на рубље, одело и осталу робу само скројену, затим на конфекцију која није шивењем већ на други начин израђена (на пр. лепљењем).

Бр.	Назив робе (товара)	П. ст. бр.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
355	3. памучних из ТБр. 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287 ТБр. 277 4. од осталих биљних предивних материја из ТБр. 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 341, 312, 313, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 353, 355 5. од материјата из ТБр. 392, 394, 532, 594, 631, 633	21 20 4 4	цена производње продајна цена на мало цена производње „	произвођач „ „ „	Тканине и израде од предива, као и клобучине, које су само просто порубљене или простим дометцима снабдеване, а нису нарочито састављене из више делова, не сматрају се шивеном робом. 4. Конфекција или шивена роба састављена из више разних материја, подлеже порезу по оној материји које највише на лицу има. 5. Конфекција или шивена роба са поставом од крзна подлеже порезу по овом броју — одговарајућој тачки, ако је порез из овог броја већи од пореза из ТБр. 383 у противном по ТБр. 383. 6. Капе, капице и шубаре подлеже порезу као конфекција према материјалу од кога су. 7. Напуњени душеци, јастуци и сламњаче подлеже порезу као шивена роба на продајну цену.
357	Порје па и плаве, депози и целе птице за килење, урађени	100	цена производње	произвођач	
358	Ленезе: 1. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 2. остале	100 100	„ „	„ „	
359	3. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 1. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 2. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом	40 40	„ „	„ „	На шешире израђене из сопствених тканина, платиће се порез и на тканине по стопи предвиђеној за тканине.
360	Муљачи и др. од клобучине опремљени или неопремљени 1. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 2. остале	25 20	„ „	„ „	Предузећа која из сопствених туљака израђују робу из овог тарифног броја, плаћају порез како по овоме броју, тако и по ТБр. 363 на туљке, од продајне цене.
361	Жонгли, амер. р. од клобучине опремљени или неопремљени 1. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 2. остале	25 20	„ „	„ „	Важи примедба уз ТБр. 360
362	3. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 1. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 2. остале	40 20	„ „	„ „	Важи примедба уз ТБр. 360
363	3. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 1. од дрвета и хартије, па и у вези с простим материјалом 2. остале	41 11	„ „	„ „	Предузећа, која од робе из овог броја израђују шешире опремљене или неопремљене, плаћају порез како по овоме броју, тако и по односном броју на опремљене и неопремљене шешире од продајне цене.

364	Сва женски шешири без разлике, украшени	35	"	"	На накнаду за гарнирање, украшавање, фазонирање, прерађивање и дорађивање, као и поправљање шешира, плаћа се порез по тарифи за услуге.
365	Фесови	20	"	"	Ко фесове дорађује (додавањем кићанке) из материјала набављеног од другог, плаћа порески додатак од 1%.
366	Изоткачко цвеће, као и поједини делови цвећа, букетићи израђени савицим или делом израђени од текстилног материјала, па и у вези с другим материјалом	60	"	"	1. По овоме броју плаћа се порез на промет цвећа: од целулонда и њему сличних материја; од предива простих метала, па и позлаћених и посребрених; од воска и церезина, па и у вези са текстилним материјалом. 2. Птице, фантастично цвеће, подражавање бубама, лептирима и т. сл., израђени од текстилног материјала, подлеже порезу као и вештачко цвеће. 3. Цвеће од животињских материја из ТБр. 415 и 418; као и цвеће, делови за цвеће и венци од хартије из ТБр. 468 у вези са текстилним материјалом подлеже порезу по овоме броју.
367	Клинобрани и сунцобрани: 1. препречени свиленом или делом свиленом тканином, цезобаном и сличним 2. препречени другим тканинама	30 30	"	"	
368	Обухваћене тканине и клобучине, с ђоновима од другог материјала				Обухваћено плаћеним порезом на тканине по ТБр. 277, 317, 296, 326, 327, 329, 342 и 346.
369	Подношачи кићанке машина, отпаци од предива или тканина: 1. од предива или кићанке машина 2. од предива или тканина	6 4	"	"	Важи примедба уз ТБр. 38

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ V ДЕО УЗ ТБР. 272 ДО 369 ЗАКЉУЧНО:

Изrade од текстилног материјала и предива сматрају се ткане тканине, бобине, петине и сличне; сомот, плиш и сличне; плетена и пренапрежена и др. издјелована и дугметарске израде, ужарске израде; техничке израде и клобучине као и даље израде од горе поменутих; као: вештачки цвет, вештачки снег итд.

Клобучине под њима се разумевају не само разноврсне израде разних разбоја; (ручних разбоја, механичких разбоја, жакара и шитни машина, разбоја са оптичких телих-разбоја итд.), него и остале израде, па и израђене на ђерђевастом разбоју, ако имају исте особине, а то је, да се копча основе и веза везују под правим углом.

Подношачи ткања, разликују се тканине у: глатке, десеноване, брошоване и у газе везиване. По начину израде при ткању, тканине могу бити неопређене и одређене дужине и фазоноване. Фазоновне тканине су оне тканине и преплетена роба, која је при изради (ткању и преплетању) добила облик за непосредну употребу.

1. Као сирове тканине, односно бељене, узимају се импрегниране, паљене, апретирание и сличне остале тканине, уколико се њихова боја не разликује од сирове или беле боје материјала. Плављене, бељене тканине сматрају се као бељене.

2. Бојене тканине сматрају се оне, које су од једнобојне пређе ткане или по свршеном ткању, потапањем под ваљцима итд. обојене, и то са лица или са лица и наличја једном бојом. Ако су тканине по ткању обојене и то са лица једном бојом, а са наличја другом, сматрају се штампаним. У две боје рађене су тканине оне, које су ткане из пређе у две боје; у боју код ових рачуна се и сирова боја и бељена боја. У више боја ткане разумеју се, како оне тканине, које су од предива три и више боја ткане, па било то боје у једној жици или три разне жице уједно упредене или неупредене.

Тканине са превлаком боје (на пр. пантљике за машине), сматрају се као бојене тканине. Кутије, јастучићи за штамбиље натопљени бојом плаћају порез као боје за штамбиље по ТБр. 244, 4. Тканине превучене хектографском смесом плаћају порез на промет по ТБр. 227. Тканине обојене лекаријом на пр. јодоформом, плаћају порез по ТБр. 235.

3. Штампале тканине су оне које су добиле десене (шаре, фигуре и друге цртеже) и то на сировој, бељеној или бојекој основици. Тканине које су другим неким начином осим штампања, као што је четкањем бојом, прскањем, малањем и бојењем, двобојно или вишебојно шаране, сматрају се као штампане.

4. Пресоване су тканине оне, које су пресовањем добиле испупчене или удубљене десене. Но ако су ови десени прости, као они који имитишу шагриноване коже, фротирањем или горффрирањем израђене, или да добијају сјај, неће се сматрати као пресоване.

5. Као тканине са одређеном дужином сматраће се оне, код којих су десеновањем, штампањем, дебљим или извученим жицама или жицама нарочитом бојом обележени поједини делови у облику марама, чаршава, пешкира, салвета, покривача итд., као и отсечци до 4 м дужине од вунених тканина.

6. Порубљене тканине, чипке, пантљике, везови и друге израде од предивних материја и клобучине, које су само по ивицама простим порубима сашивене, сматрају се као порубљене а не као шивени односно конфекционирани. Мараме и шалови из ТБр. 321 са независним ресама не сматрају се порубљеним, ако су пак ове ресе увезане у највише од два чвора, сматра се као поруб ако су преко два чвора увезане, сматра се као да је то конфекционирана односно шивена роба.

Као целволе, фиоко, целулозна вештачка влакна, сматрају се буаво неравномерно распоређена влакна вештачке свиле сирове — беле, у слојевима, ролнама за даљу прераду у предioniцама.

По распореду влакана и спољнем изгледу „фиоко“ је врло сличан сировом памуку, само што не садржи нечистоће које садржи сиров памук. Према томе „фиоко“ се разликује од вате од вештачке свиле, тиме, што не долази у облику извучених пантљика, танких руна, лиснатих слојева, од којих су по нарочитој карди добивена приљубљена, равномерно распоређена и растресена свилена влакна у виду листова, плоча, пантљика итд.

На предиво, тканине и остале израде од чистог фиока, целвола, ланитала и осталих вештачких влакана, уколико се по овој тарифи не сматрају свилом или вуном, плаћа се порез на промет као да су од памука. Ово важи и за конфекцију и шивену робу.

Када предиво, тканине, плетене и преплетане материје, плишеви, позаментерије, пантљике, дугметарске и друге израде, — од памука и другог предивног материјала, садрже од укупне тежине предивног материјала:

1. (фиоко, целволе, ланитал) и друга вештачка влакна (која се не сматрају свилом или вуном), до 25% закључно, плаћа се порез на промет према предивном материјалу кога највише има; — преко тога процента плаћа се као да су од чистог памука; ова тачка не односи се на вуну и свилу;

2. вуне преко 5%, плаћа се порез на промет као су од чисте природне вуне, — испод овога процента не утиче на плаћање пореза на промет;

3. вештачке или природне свиле, плаћа се порез на промет по ТБр. 331;

4. жице простих метала непозлаћене и непосребрене, или предиво простих метала, или су са шљокицама и сличним израдама од простог метала, плаћа се поред стопе за израде од предивног материјала, додаток од 2%;

5. жице и шљокице сребрне и златне; жице и шљокице посребрене и позлаћене од простог метала и сличне израде од позлаћене и посребрене жице до 25% закључно плаћа се, поред стопе на израду од предивног материјала, још и додаток од 3%; када пак садржи преко 25%, златне и сребрне жице и шљокице, плаћа се порез на промет по ТБр. 532, а посребрене и позлаћене по ТБр. 643 ове тарифе.

Стаклене, порцуланске или металне ђинђуве, жице од рибе кости и шљокице од желатина уткане или уметане, не утичу на плаћање пореза на промет, уколико према својој количини не би биле претежни део или не би сачињавале вез.

Плетен или виркован плиш плаћа порез на промет по ставовима за сомот и плиш.

Као чипке плаћају порез на промет и везени тил, тил и њему сличне тканине чипкасто израђене, изузев изрично предвиђене и сви т.зв. ваздушасте везови, па ма им се основна тканина делом и видела.

Као на вез плаћа се порез на промет и на тил са апликацијама, везови на клобучини, плишастим тканинама, и плетеној роби. На везену позаментерију плаћа се порез као на позаментерију.

На израде од предива на којима су уткана или ушивена птичија пера, плаћа се порез на промет као на крзна од финих кожа.

При бројању жица код тканина из броја 277 и 296 под једном жицом разуме се свака упредена једноставно проста жица оделито, према чему вишежицне жице представљају онолико жица, из колико су једноставних простих жица састављени. У број жица рачунаће се и оне, које су ради бронзовања додате, као и оне жице свилене, које не дају тканини карактер свилене или полусвилене тканине. Код тканина које имају рапорт, број жица израдице се просечно према броју жица у једном рапорту. Код утаних металних предива у тканинама у број жица рачунаће се и жице омотане металном жицом.

Где би се за изналажење стопе пореза на промет морао какав готов предмет исећи, па на то не би пристао произвођач, узимаће се за стопу најкупљи став из броја тарифе који се има применити при наплати пореза на промет.

Број	2	3	4	5	6
	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	ПРИМЕДБА
	VI ДЕО КОЖА И КРЗНО, ИЗРАДЕ ОД ЊИХ И ИЗРАДЕ ОД ЦРЕВА				
370	1. Чињена кожа и израде од чињене коже Кожа чињена на различите урађена: бон и коже чињене на начин на који се чини бон: у крупинама, брзало; јукт, кравина (вакелдер) и бланк; остало бон свињу, гуса и свињски; на другом месту ченомените (швајц, шевролет, сахтијан, кожа сатисаде, јетерска и сличне), лакована кожа без раскрета: 1. за галантериске израде 2. за остало	40 16	цена производње	произвођач	Предузећа која чине кожу па је сама пре- рађују у галантерију плаћају порез на промет на употребљену чињену кожу према продајној цени коже.
371	1. за брзало, позлаћена и посребрена, или шареним мастилом или бојом: 1. за галантериске израде 2. за остало	50 20	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 370
372	Непрозрачна и прозрачна (транспаретна) кожа: 1. за галантериске израде 2. за остало	40 16	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 370
373	Паровидна кожа: 1. за галантериске израде 2. за остало	25 16	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 370
374	Одбра од сирове или чињене и даље урађене коже сваке врсте, па и с њаком заједно: 1. дечје ципеле, дубоке и флексибил ципеле 2. дечје бакице (покуле) од масне кравине 3. мушке ципеле и дубоке ципеле (осим цокула) 4. мушке покуле (радничке ципеле) 5. женске ципеле 6. војничке ципеле 7. остале	7 14 17 12 17 — 17	продајна цена на мало " " " " цена производње	произвођач " " " " "	За тач. 6: Обухваћено порезом на промет на кожу по ТБр. 370

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
375	Коже рукавице, па и са текстилним материјалом	30	цена производње	произвођач	
376	Предмети од коже за техничку потребу, па и у вези с простим металима и њиховим легурама	—			Обухваћено плаћеним порезом на промет на кожу уз ТБр. 370, 371, 372 и 373.
377	Палице, корбачи и слични предмети од коже и животињских жила	50	цена производње	"	
378	Седларске и сарачке израде од коже, па и од натопљених или премазаних тканина	—			Важи примедба уз ТБр. 376
379	Торбарске израде од коже или тканина, изузев свилених, па и од натопљених или премазаних тканина, без везе или у вези с простим, финим или најфинијим материјалом: 1. од коже 2. од натопљених или премазаних тканина, од осталих тканина на подлози картона, дрвета итд.	30	цена производње	произвођач	
		10	"	"	
380	Израде од коже уколико нису на другом месту поменуте: 1. само од коже, без везе или у вези с простим или финим материјалом: а) знојалице за шешире, ортопедски и хируршки предмети, одело и капе б) галантериске израде в) остало 2. у вези са најфинијим материјалом, у вези са племенитим металима	—	цена производње	"	За тач. 1: Обухваћено плаћеним порезом на кожу уз ТБр. 370—373.
		30	"	"	
		20	"	"	
381	Скројена кожа за обућу, па и шивењем или лепењем састављена; поједини делови за обућу	—			Важи примедба уз ТБр. 380
382	2. Крзно и израде од крзна (ћурчиска роба) Крзно урађено али неизрађено: 1) простих кожа 2) финих кожа	4 20	цена производње "	произвођач "	1. Ко кожу прерађује — штави у крзно, плаћа порез на промет од продајне цене штављеног крзна, по овом тарифном броју. Накнада за извршено штављење обухваћена је порезом на готов предмет. 2. Као крзно простих кожа сматра се: овче, козје, изузев ангорске, јагњеће изузев астрахана, јареће, срне, јелена, дивокозе, вука, медведа, јазавца, жуте лисице, пса, коња и зечева. Све остало сматра се као крзно финих кожа. Крзно простих кожа, која подражавају крзно финих кожа, плаћају порез као крзно финих кожа по ТБр. 382, а израде од њих као израде од финих кожа по ТБр. 383.

883	Израде од крзна (ћурчиска роба): непревучене и непостављене; превучене и постављене: 1. простих кожа 2. финих кожа	10 30	цена производње "	произвођач "	Важи примедба 2 уз ТБр. 382 1. Ко другом израђује робу из овога броја од донетих кожа, плаћа порез по овоме броју од продајне вредности израђене ћурчиске робе. Накнада за извршену услугу обухваћена је порезом на промет на готов предмет. 2. По овоме броју долазе и непостављене израде од крзна, ако су са тракама, дугметима и т.д. 3. Кожа од птица и делови њихови удешени да се употребе за поставу, подлеже порезу као крзна финих кожа. 4. Коже састављене ради поставе подлеже порезу на промет као израде од крзна према врсти кожа. 5. Важи примедба 5 уз ТБр. 386. 6. На обућу и рукавице превучене или постављене финим крзном плаћа се порез по овом броју према врсти краја.
384	3. Израде од црева Жице, изузимајући жице за музичке инструменте; узице и конопци од црева	8	"	"	
385	Остале израде од црева, где долазе и палице и корбачи делом или сасвим оплетени жицама и концима од црева	50	"	"	
VII ДЕО КАУЧУК И ГУТАПЕРКА					
386	1. Мек каучук и израде од меког каучука Каучук, гутаперка и балата, само пречишћени	4	"	произвођач	Овде долази и вештачки каучук невулканизован, у листовима (намотима) разних дужина и ширина.
387	Каучук, гутаперка и балата, прерађени па и бојени; отпаци: 1. помешани са другим материјама ради пуњења; у плочама, комадима или праху, невулканизовани или вулканизовани, но даље неизрађени; отпаци 2. патент плочице	4 8	" "	" "	Као отпаци подлеже порезу на промет спољашње аутомобилске гуме исечене у парчад дужине 8 см а ширине 5 см или испод ових димензија и пнеуматичи од 10 см дужине или мањи; преко ових димензија плаћа се порез по ТБр. 389.
388	Жице: необавијене; обавијене свиленим или делом свићеним предивом; другим предивом	4	"	"	
389	Цеви, кајиши, гуме за точкове на колима или аутомобилима, па и у вези с простим металима или њиховим легурама	7	"	"	На машинске кајише од каучука, балате и сличног, па и с уметком од текстилних тканина плаћа се порез по овоме тарифном броју.
390	Обућа, па и с текстилним и другим материјалом	8	"	"	На обућу од тканине и клобучине превучене каучуком, плаћа се порез по овом броју када превлака каучуком износи преко 50% површине лица, у противном по ТБр. 368.

Тар.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
394	Простирци за под: у одређеној дужини; други	7	цена производње	произвођач	
395	Дрвени и текстилни и тканине: 1. од самог меког каучука 2. од каучука са каучуком натовљене, пре- 3. од каучука са каучуком од каучука: 4. од свиле или делом свиле	7 20 7	” ” ”	” ” ”	
396	Дрвени и текстилни и текстилни месту непоменуте: 1. у вези с простим или финим 2. у вези с пуним или финим 3. у вези с пуним или финим 4. у вези с пуним или финим	15 8 20 30	” ” ” ”	” ” ” ”	
397	Дрвени и текстилни и текстилни тканине; плетена роба, позаменте- 1. од текстилних израде, ако су употребљена 2. од текстилних израде, ако су употребљена 3. од текстилних израде, ако су употребљена 4. од текстилних израде, ако су употребљена	20 10	” ”	” ”	
398	Дрвени и текстилни и текстилни тканине; плетена роба, позаменте- 1. од текстилних израде, ако су употребљена 2. од текстилних израде, ако су употребљена 3. од текстилних израде, ако су употребљена 4. од текстилних израде, ако су употребљена	20 10	” ”	” ”	
399	Дрвени и текстилни и текстилни тканине; плетена роба, позаменте- 1. од текстилних израде, ако су употребљена 2. од текстилних израде, ако су употребљена 3. од текстилних израде, ако су употребљена 4. од текстилних израде, ако су употребљена	20 10	” ”	” ”	
395	Простирци за техничку употребу који нису на другом месту поменути, па и у вези с простим ме- талама и њиховим легурама	5	”	”	На врућа лепила за лепљење гуме плаћа се порез на промет по овом тарифном броју по стопи од 20% од цене производње.

НАПОМЕНА ЗА ТАРИФ. БРОЈЕВЕ 386—395 ЗАКЉУЧНО:

Као на мек каучук плаћа се порез на промет и на меку гутаперку, као и на сав текстилни мате-
ријал, који је меким каучуком, невулканизованим или вулканизованим, или меким гутаперком, делом
и сасвим натовљен или превучен, или који је с подлогом или уметком од меког каучука и меке гутаперке.

На одело и другу конфекцију лепљењем израђену плаћа се порез на промет још и по ТБр. 356.

Тар.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
386	2. Тврди каучук (ебонит) и израда од тврдог каучука Тврди каучук: 1. у шинкама, жицама, па и полираним но- даље нерађеним, у праху, уситњен или отпаци од тврдог каучука 2. у плочицама па и полираним, но даље не- рађеним	8 4	цена производње ”	произвођач ”	
397	Цевчи од каучука: необрађене; обрађене	8	”	”	

398	Израде на другом месту непоменуте: 1. без везе, или у вези с простим или финим материјалом: а) галантериске и то: новчаници, биљарске ку- гле, кутије, корице, дршке, накит, накитни чешље- ви, штапови, ташне, рамови, бурмутице, табакере, муштикле, камиши (дуле), укоснице, домине б) остале 2. у вези с најфинијим материјалом 3. у вези с племенитим металима	30 10 35 50	цена производње " " "	произвођач " " "	
-----	---	----------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

НАПОМЕНА ЗА ТБР. 396—398 ЗАКЉУЧНО:

Промет сурогата каучука и гутаперке подлеже плаћању пореза по стопи од 4%. На израде од сурогата каучука и гутаперке плаћа се порез као на каучук и гутаперку.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е т б а
	VIII Д Е О ПЛЕТАРСКЕ ИЗРАДЕ ОД БИЉНИХ МАТЕРИЈА ИЗУЗЕВ ПРЕДИВА				
899	Преплети, изузев спартерије и преплета за израду шешира, од дрвених цепака, сламе, корена дрвећа, рогоза, траве, палмовог лишћа, шпанске и морске трске, или других биљних материјала за плетарију: небелени и небојени; белени и бојени	25	цена производње	произвођач	
400	1. Простирачи за под и сличне израде, од рогоза, сламе, трске, сите и осталог биљног материјала, сирови или бојени, па и с поставом од клобу- чине и грубих кудељних и њима сличних тканина 2. штукатор-трска	20 10	" "	" "	
401	Котаричарске и плетарске израде од неољуштеног или ољуштеног прућа и од грубих цепака, без другог материјала или у вези с простим материјалом: корпе у облику ручних или лежећих куфера, па и са бравама и кључевима; остале: небојене, бојене	20	"	"	
402	Котаричарске и плетарске израде од осталих биљних материја за плетарију, изузев спартерије, белених или небелених, бојених или небојених, без везе или у вези с простим материјалом	20	"	"	
403	Котаричарске и плетарске израде, полиране, лаковане, обојене бронзаним бојама	20	"	"	

[illegible]

409	Оста и остаци са дном од дрвеног шетара, има и остаци од жиче и сирове коже; два ситар-ени од дрвене резака; остата: са дном од коњске шаке, од дрвеног сувог свиле, или металне жиче, постојеће и остаци; са дном од свиле	20	цена производње	произвођач	
У Д Е О МАТЕРИЈЕ ЗА РЕЦКАРИЈУ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 1. Имитационе материје и њихове имитације за рецкарију					
411	Оста и остаци имитација слонове кости; корњаче, кости, кости, остаци и имитација седефа; остаци од дрвеног града припремљени, плочице и остаци од дрвеног града и полирани; сирови или обрађени остаци од дрвеног града, полирани или у обради; остаци од дрвеног града се из њих израдити	12	"	"	На вештачке смоле, које имитирају слонову кост или корњачевину, плаћа се порез по овоме броју.
412	Оста и остаци од слонове кости и имитација слонове кости, од корњачевине и имитација седефа и имитације, па и с другим материјалима	16	"	"	Важи примедба уз ТБр. 410.
	1. без везе или у вези с простим или финим материјалима	60	"	"	
412	Бисер и имитација бисера: нанизани ради преноса или неанализани; нанизани за непосредну употребу (украсно нанизани) па и с копчама од племенитих метала или другог материјала	60	"	"	
413	Корали и имитације корала: нанизани ради преноса или неанализани; нанизани за непосредну употребу (украсно нанизани), па и са копчама од племенитих метала или од другог материјала	36	"	"	
414	Рибља кости:	12	"	"	
	1. у облику плочица	16	"	"	
	2. израде од рибље кости (изузев за шешире):	41	"	"	
	а) у вези с простим и финим материјалима		"	"	
	б) у вези с најфинијим материјалима		"	"	
415	Материје животињске за рецкарију на другом месту непомоћне, и израде од њих:	12	"	"	
	1. комаће и дашчице: необрађени и обрађени	16	"	"	
	2. израде:	50	"	"	На цвеће од материјала животињских за рецкарију плаћа се порез по ТБр. 365.
	а) без везе или у вези с простим и финим материјалима		"	"	
	б) у вези с најфинијим материјалима, у вези с племенитим металима		"	"	

Тор.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
41	Пера од птица и живине: цела па и у комаде исечена; израде од пера: чачкалице, држаље за пера, пера удешена за писање, за четкице, за израду пискова за цигаре и цигарете и слично	20	цена производње	произвођач	
417	2. Биљне материје и њихове имитације за рецкарију Целулоид и њему сличне материје: комађе, листови, дашчице, цеви, дужице и блокови за даљну прераду припремљени, изузев имитације слонове кости и корњачевине: необрађени и обрађени	10	"	"	
418	Израде сасвим или делом од целулоида и њему сличних материја, изузев имитације слонове кости и корњачевине: 1. без везе, или у вези с простим или финим материјалом: а) галантериске и луксузне: прстенчићи (ринглице) и копче за обућу и рукавице, друге; траке за филмове, оквири за наочаре б) филмови за биоскопе в) дугмад, чаше, зделе и слично г) чешљеви, шнале, укоснице и слично д) остало 2. у вези с најфинијим материјалом; у вези с племенитим металима	20 4 30 50 30 60	" " " " " "	" " " " " "	На цвеће од целулоида плаћа се порез на промет по ТБр. 366.
419	Израде од осталих биљних материја за рецкарију	16	цена производње	"	
420	Скулпторски и ливачки радови од скроба, басора, трагант-гуме и томе сличних материја за рецкарију	20	"	"	
421	Роба од пластичног и плинског угља, па и с простим металима	10	"	"	Код угљена за електрично осветљење веза с платином не утиче на плаћање пореза на промет.
422	3. Израде од дрвета Дрво за грађу рендисано или скројено за кровне и друге грађевинске конструкције, сирово: 1. бродарски под (шифбоден) 2. остало	16 10,5	продајна цена произвођача "	" "	
423	Вуна и брашно од дрвета, нверје које се употребљава за бистрење пива и при изради сирћета: сирови, залуживани или бојени	12	цена производње	"	

	Датумице за привлачење других предмета (фур- нира) и осталих састављених: 1. израђени сирови, залуживани, бојени, лако- ване, полирани, епрунсовани и т. д.; малене, мадане 2. израђени са уметнутим радом, малене, обојене производним бојама	продајна цена произвођача	произвођач	Види напомене за ТБр. 422—435 и за ТБр. 435.
424	Датумице за привлачење других предмета (фур- нира) и осталих састављених: 1. израђени сирови, залуживани, бојени, лако- ване, полирани, епрунсовани и т. д.; малене, мадане 2. израђени са уметнутим радом, малене, обојене производним бојама	13 24 40 38 17 21 35 25 15 16 21 40	" " " " " " " " " " "	
425	Датумице и шипке за паркете: сирове; бојене, лаковане, полиране: 1. израђене од трупаца (у концентрисаним пре- дузећима) 2. израђене од набављених фурнира (у некон- центрисаним предузећима)	25 8	" "	
426	Чаркалице, клинци и шипчице од др- вета, дужице од дрвета за укивање обуће, сирови	12	цена производње	
427	Патике, рунце (дошке) за палице, без везе или у вези с простим и финим материјалом: 1. украсне и друге, или са резбеним украсима од дрвеног материјала за репکاریју. 2. обичне	32 12	" "	
428	Буреци, браве, шаброви, капе и сличне качарске израде различитог облика израђени; обручи за бурад: сирови, бојени, лаковани, полирани	12	" "	
429	Копче, копчане кетле, осовине, наплатаи, жбнице, глазници, булке, гончови, јармак, ждребчанице, лев- че, потковице, кози и фармови, па и у вези с гвозђењем: сирови, бојени, лаковани, полирани, мадане	12	" "	
430	Истакли, врелици, преслице (кудеље), калеми, брда, чебраи за размотивање предива, чунци, зупци за брда, штопи и котури за разбоје, па и са гвозђењем, целицом, кожом, коском и стаклом: сирови и непозвани, глазани, полирани, бојени, лаковани, мадане	20	" "	

Гр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
431	Жиоке, профиловане или непрофиловане, превучене или непревучене масом, па и у вези с простим или финим материјалом: сирове: залуживане, бојене, лаковане, полиране, фирнисоване; са инкрустацијама, са шарама израђеним пресовањем, жежењем, фрезовањем или вајањем; са уметнутим радом; малане, обојене бронзаним бојама	12	цена производње	произвођач	
432	Намештај: 1. намештај и делови намештаја од савијеног дрвета; седишта и наслони за савијени намештај; остали: сиров, бојен, полиран, фирнисован, лакован, инкрустован, са шарама израђеним: жежењем, фрезовањем, пресовањем или вајањем; постављен па и превучен: кожом и премазаним тканинама, као и другим тканинама изузев поменутих у тач. 2 2. постављен и превучен: свиленом или делом свиленом тканином, чипкама, везом, смотом (свиленим), плишом, и сличним тканинама; остали са уметнутим радом, обојен бронзаним бојама, малан, без обзира да ли је постављен или превучен, 3. школски намештај: ормани, катедре, школске табле, столови, клупе и слично	20 37 10	" " "	" " "	1. На плетен намештај плаћа се порез на промет по овоме броју. 2. На гвозден намештај постављен и превучен плаћа се порез по овоме броју. 3. Постављање и превлачење новог намештаја набављеног од кога другог или постављање и превлачење за рачун другога, на који је доказано плаћен порез, подлежи плаћању пореза на укупну вредност тако превученог односно постављеног намештаја по стопи од 9%. Порез плаћа израђивач.
433	Врата и прозори, па и са оковима и бравама; рагастови и первази за врата и прозоре, степенице, жалузине па и с худељним или ланеним тракама и оковом, сличне столарске израде за грађевине; дрвена обућа, дрвене потпетице за обућу, дрво за рендета, ручице за пољопривредне и друге алате, оквири за тестере па и с текстилним материјалом, спремљено дрво за четке бушено или небушено, модели за ливнице: 1. ручице за пољопривредне алатке, модели за ливнице, дрво за четке, рамови за тестере 2. грађевна столарија: врата, прозори, ролетне, рагастови 3. све остало	8 12 20	" " "	" " "	
434	Увлаке (дршке) за пера, врстари (лењири), табле за цртање, притискивачи (упијачи), кутије за писаћи прибор и акта, подлоге за писаћи прибор и канцелариски столни прибор; дуле, чибуци, пискови, кутије за дуван, цигаре, цигарете; палице за риболов, држаље за бичеве (бичаљи), па и с бичевима, такви за билијаре, луксузне и галантериске израде све ово без везе или у вези с простим и финим материјала: 1. такви за билијаре, луксузне и галантериске израде све ово без везе или у вези с простим и финим материјалом 2. остало	40 15	" "	" "	

435	Изrade на другом месту непоменуте: 1. сирове; залуживане, бојене, лаковане, полиране, фирнисоване; са шарама израђеним пресо- вањем, жежењем или вајањем, без везе или у вези с простим или финим материјалом: а) сандуци, полусандуци, рамови и слично, које служи за амбалажу б) кућевно и кухињско посуђе в) панел плоче чија је срж рађена од меког дрвета резаног у сопственом предузећу г) панел плоче чија је срж рађена од меког дрвета набављеног од другог као резано д) остало 2. са уметнутим радом, малане, обојене брон- заним бојама, па и у вези с простим или финим материјалом; с племенитим металима	12 20 18 10 20 37	продајна цена произвођача " " " " "	произвођач " " " " "
-----	---	----------------------------------	---	-------------------------------------

НАПОМЕНЕ ЗА ТБР. 422—435 ЗАКЉУЧНО:

Код наплате пореза на промет на израде од дрвета неће се одбијати плаћени порез на сировине и полупроизводе за њихову производњу употребљене.

Концентрисана (комбинована) предузећа плаћају порез на промет на израде од дрвета по предви-
ђеним стопама код односних бројева, а поред тога плаћају истовремено порез на употребљене сиро-
вине и полупроизводе за производњу тих израда, уколико није за концентрисана предузећа друга-
чије одређено.

Концентрисана предузећа не плаћају порез на промет на употребљене сировине и полупроиз-
воде за израду бродарског пода, фурнира, шпер плоча и панел плоча.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
436	4. Израде од трске Бамбусова трска и сличне материје за рецка- рију, сечењем или цепањем уобличена за непо- средну употребу: сирови или суви; премазана, ла- кована, полирана, бојена	6	цена производње	произвођач	
437	Вретена, калеме, брда и зупци за брда, па и са гвожђем, кожом, коском и стаклом	20	"	"	
438	Палице, ручице (дршке) за палице, без везе или у вези с простим и финим материјалом: 1. украсно резане или са рељефним украсима од финог материјала за рецкарије 2. остало	26 6	" "	" "	На поменуте израде од бамбусове и сличне од дрвета по ТБр. 435. трске плаћа се порез на промет као на израде од дрвета по ТБр. 435.
439	Израде од плуте Плута: 1. У обрађеним комадима, плочицама, дужица- ма, коцкицама, листовима или уситњена у комадиће или у облику брашна 2. камење, цигље, цеви и делови цеви од плуте и плутних отпадака, помоћу других материјала са- стављени	—	—	—	Роба од вештачке плуте израђена подлежи плаћању пореза на промет по стопи од 6%.

Бр	Начина обраде (побара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
440	Остале израде: ђонови, појаси за пливање, запущачи и друго: 1. без везе или у вези с простим материјалом 2. у вези с финим и најфинијим материјалом; у вези с пласеним металима	8 28	цена производње „	произвођач „	Израде од вештачке плуте подлеже плаћању пореза по овоме броју
XI Д Е О ХАРТИЈА, КИЊЕ, ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ И СЛИКЕ					
441	1. Хартија и израде од хартије Хартијина маса, механички или хемиски спре-мљена у облику кипе или у чврстом стању, бе-љена или небељена, обојена или необојена, па и помешана с минералним материјама и лепком; от-паци од крпа; од дрвета, сламе и томе сличних материја; отпаци од хартије и картона, макулатура	4	цена производње	произвођач	1. Набавка односно сопствена потрошња робе из овог тарифног броја од стране индустријских предузећа за прераду у картон и хартију, обухваћена је плаћеним порезом на картон односно хартију. 2. Промет отпаца хартије, који остају фабрикама хартије приликом производње хартије и картона, подлежи порезу на промет по овом тарифном броју, сем за сврхе наведене у горњој примедби.
442	Картон (лепенка) у тежини преко 200 гр по 1 м ²	21	продајна цена произвођача	„	1. Картон тежине од 200 гр. по м ² и мање подлежи плаћању пореза на промет као хартија по односном броју. 2. Ко натапањем, премазивањем, превлачењем, пресовањем, шарањем, кројењем и жљебљењем или на други начин дорађује набављен картон или хартију необојене, непремазане и ненатољене, на које је доказано плаћен порез на промет, плаћа додатак од 6%. 3. Индустриска предузећа која од хартијине масе израђују робу из овог тарифног броја, плаћају порез на промет једино по овоме броју.
443	Хартија и картон за улијање, целулозна вата и хартија за процедивање (филтровање)	22	„	„	
444	Хартија за завијање у тежини преко 40 гр. по 1 м ² : 1. патрон хартија 2. остало	17 22	„ „	„ „	
445	Хартија за штампање, цртање, писање и растро-вана хартија	22	„	„	Промет рото и флаш хартије тежине до 55 гр. по 1 м ² , набављене по одобрењу Одељења за штампу Претседништва Владе ФНРЈ за штампање листова подлежи плаћању пореза на промет по стопи од 4%. Препродаја овако набављене хартије по стопи од 4%, као и остатака од исте, који се могу употребити за друге сврхе, подлежи плаћању пореза по стопи од 18% од продајне цене.

446	Хартија са пресованим или штампаним шарама (шарена хартија); хартија шагринована, мarmorована, па и лакована; гофрована, па и убрана (плисована) хартија	22	продајна цена произвођача	произвођач	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 442.
447	Хартија у тежини 25 до 40 гр. по 1 м ² (сви-ласта)	22	"	"	
448	Хартија и туљци за цигарете: 1. Хартија за цигарете: у табацима, у књижицама или иначе за непосредну употребу припремљена, тежине до 25 гр. по м ² 2. Туљци за цигарете	79 22	продајна цена на мало продајна цена произвођача	произвођач односно Главна управа за дуван	Набавка робе из овог тарифног броја од стране Главне управе за дуван или фабрике дувана непосредно од произвођача не подлеже плаћању пореза на промет.
449	Хартија превучена кредом, угљеном, баритовом и сличним белим бојама, прахом од плуте, вуне, памука и слична; каучуком, гутаперком или лепком превучена; лакована хартија	22	продајна цена произвођача	произвођач	1. Ко натапањем, премазивањем, превлачењем, пресовањем, шарањем, кројењем и жљебљењем или на други начин дорађује набављен картон или хартију необојене, непремазане и ненатољене, на који је доказано плаћен порез на промет, плаћа додатак од 6%. 2. Индустриска предузећа која од хартијине масе израђују робу из овог тарифног броја, плаћају порез на промет једино по овоме броју.
450	Хартија и картон позлаћени и посребрени са златним и сребрним шарама, бронзовани и са другим металном превлаком, перфорована хартија, картон са сликама ма на који начин израђеним, чипке од хартије неуобличене; хартија и картон са превлаком од алуминијума	22	продајна цена произвођача	произвођач	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449.
451	Хартија и картон превучени делом или сасвим тканином, или с подлогама или превлакама од пре-дива и плетива или металне жице или вате	22	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449.
452	Хартија и картон слични шкрилцу	22	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449.
453	Хартија за глачање, посута песком, стаклом, шмирглом и сличним	22	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449.
454	Масна индиго и карбон хартија; хигијенска хартија у намотима, укрштеним табачићима, на калемима или друкчије припремљена; хартија на-топљена парафином, уљем, воском, глицерином и сличним материјама; пергамент и пергамина хартија; плава (анилин и ултамарин) хартија; реагенс (лакус и куркума) хартија; и све хемиске и хемиски препароване хартије, изузев миришљаве	22	"	"	1. Изузетно од примедбе 2 овога броја ко набављену хартију, на коју је доказано плаћен порез на промет, прерађује у индиго или карбон хартију за копирање, плаћа порез по стопи од 24% од њено произвођачке цене. 2. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
455	1. Растровани обрасци, па и са штампаним текстом, штампани предмети у виду плаката, објава, препорука, упутстава и слично: у једној боји, вишебојни, бронзирани, позлаћени, посребрени: без слика и са сликама 2. зидни, стони и ценни календари	— 25	цена производње	произвођач	За тач. 1.: 1. Промет робом из овог тарифног броја обухваћен је плаћеним порезом на хартију, картон и боје. 2. Предузећа која израђују хартију и картон, па и из тих производе робу из овог тарифног броја, плаћају порез на промет по стопи предвиђеној на хартији и картону, а према продајној цени израђеног предмета. Ако су за хартију и картон предвиђене различите стопе, порез на промет плаћа се по већој стопи. У плаћеном порезу на промет на ове израде обухваћен и порез на употребљену хартију и картон. 3. Услуге штампара обухваћене су плаћеним порезом на промет на хартију, картон и боје.
456	Штампани прегледи за прецртавање, хартија за прегледање при изради веза, хартија са линијама за израду мустара: у једној боји; вишебојни, бронзирани, позлаћени, посребрени	—			Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 455.
457	Милиметарска хартија и хартија за вез (штрамни и хартије)	22	продајна цена произвођача	„	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449.
458	Позиднице (тапети) од хартије: 1. једнобојне 2. вишебојне, бронзирани, позлаћени или посребрени	22 42	„ „	„ „	За тач. 1.: 1. Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 442. За тач. 2.: 2. Лица, која хартију или картон набављају од кога другог, на коју је доказано плаћен порез на промет, па од исте израђују робу из тач. 2 овог броја, плаћају на име пореза на промет 26% од продајне вредности израђеног предмета. 3. Предузећа, која робу из овог тарифног броја израђују од хартије односно картона сопствене производње, плаћају порез по стопи из тач. 2 овог броја, а према продајној цени.
459	Карте за играње, забаву и сличне, па и табаци са сликама за овакве карте				На промет робе из овог тарифног броја плаћа се порез на промет по ТБр. 710.
460	Фотографске хартије: неосетљиве на светлости (албуминске, желатинске, пигментске и сличне); осетљиве на светлост: 1. озатид папир 2. остало	25 22	„ „	„ „	По овоме броју плаћа се порез на промет на сваку хартију превучену албумином и желатином, ма каквој потреби била намењена.

461	Слике за превађивање, слике исечене по ивицама, у облику у коме су и саме фигуре па и у табацима, неупотребљене или употребљене поштанске марке, трговачке и друге марке, удеонице (акције) купони за акције у табацима, бланкети за чекове и купони за плаћање, па и броширани или укоричени, вантечајне банкноте, етикете за прилепљивање, утврђивање или прикачивање, па и у вези с простим и финим материјалом — све ово у једној или више боја, бронзиране, посребрене или позлаћене; 1. слике за превађивање, слике исечене по ивицама у облику у коме су и саме фигуре, па и у табацима, — све ово у једној или више боја, бронзиране, посребрене или позлаћене; етикете 2. остало	20	цена производње	За тач. 1.: 1. Предузећа која израђују хартију и картон, па производе из истих робу из овог тарифног броја, плаћају порез на промет по стопи предвиђеној на хартији и картон, а сем тога и порез по овом тарифном броју према продајној цени израђеног предмета. Ко од другог набавља картон и хартију на које је плаћен порез на промет, па израђује робу из ове тачке, платиће порез на промет и по овој тачци. За тач. 2: 2. На свако отуђење поништених или непоништених поштанских, таксених, пореских и осталих марака плаћа се порез на промет по стопи од 20% од продајне цене. — Овај порез плаћа продавац. Промет непоништених поштанских, таксених и пореских марака, промет марака које се издају у добротворне сврхе, као и промет осталих марака које се не сакупљају од стране филателиста, а које се продају по утврђеној цени, не подлежи плаћању пореза по овој примедби. Остала роба из т. 2 обухваћена је порезом на промет на хартију, картон и боје.
462	Хартија за писма, куверте од хартије, дописне карте и карте за писма, све ово са сликама, оквирима, монограмима, амблемима, украсним линијама, штампањем, пресовањем или на други начин израђеним или са обојеним ивицама, с пресованим природним или вештачким цвећем, па и у вези с простим и финим материјалом	28	"	1. Ко од другог набавља хартију или картон, па које је доказано плаћен порез на промет, па од истих израђује: хартију за писма, куверте од хартије, дописне карте и карте за писма све са црним оквирима као знак жалости, плаћа порез на промет по стопи од 8%, док ако исте израђује од хартије и картона сопствене производње, плаћа по стопи за картон и хартију, а према продајној цени израђених предмета. 2. Лица која хартију или картон, набављају од кога другог, па које је доказано плаћен порез на промет, па од исте израђују робу из овог тарифног броја, плаћају порез по овом тарифном броју а према цени израђеног предмета. 3. Предузећа која робу из овог тарифног броја израђују од хартије односно картона сопствене производње плаћају на употребљену хартију односно картон порез по односном броју, а на произведену робу из овог тарифног броја платиће порез по предвиђеној стопи од продајне цене израђене робе.

Гбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основна	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
463	Остала хартија за писма, куверте од хартије, дописне карте за писма, па и завијени у хартију или у кутијама од картона или од дрвета; без везе или у вези с простим или финим материјалом и дописне карте	23	цена производње	произвођач	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
464	Кесе и њима сличне израде: без везе; у вези с другим материјалом, као: платном, желатином, калајним листићима, металном хартијом или сличним материјама	19	"	"	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
465	Рубље од хартије, па и делови или сасвим са подлогом или са уметцима од ткива и предива ма које врсте	25	"	"	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
466	Књиге за радње, свеске, бележнице и блокови па и у вези с простим или финим материјалом	15	"	"	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
467	Корице, торбе, кутије, подметачи за писање и друге просте картонашке израде: облепљени хартијом ма које врсте	19	"	"	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
468	Вештачко цвеће и делови цвећа: делови цвећа; готово цвеће, па и у букете везано, венци	30	"	"	1. На цвеће, делове за цвеће и венце у вези са текстилним материјалом плаћа се порез по ТБр. 366. Конци од текстилног материјала, којима је цвеће учвршћено, не утичу на робу из овога броја. 2. Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
469	Позивнице, посетнице, меникарте, карте за редове игара и слично; конфете, серпентине, маске, котилонски ордени и други предмети за кермесе и забаве; предмети друштвених игара, дршке (маншете) за букете, слова, шепири за лампе, лампиони, подлоге од картона и хартије за послastiце, чипке уобличене, оквири за фотографије; албуми за фотографије, за дописне карте, за поштанске марке, албуми за поезије и остале галантериске и луксузне израде од хартије, картона, дрвене масе или папир-машеа; посмртне листе	35	"	"	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462.
470	Непоменуте израде и предмети од хартије, картона, дрвене масе и папир-машеа: 1. без везе, или у вези с простим или финим материјалом: цеви и калени за предонице или ткачници, жакар-карте па и повезане; торбарске израде, потпетнице и други делови за обућу; остале 2. изолационе (бергманове) цеви, па и сасвим или делом превучене простим металима	20 6	" продајна цена на мало	"	1. Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 2. Овде спадају поставе за сламне шепири, сваковрсне торбарске израде он вулканфибера, као и од картона, када нису превучене тканинама.

3. Посуђе, мале, фасцикуле, калаш од хартије, благајничке и контролне ролне	20	цена производње	произвођач
4. у вези с најфинијим материјалом; у вези с племенитим металима	30	"	"

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ХАРТИЈУ И ИЗРАДЕ ОД ХАРТИЈЕ ЗА ТБР. 441—470 ЗАКЉУЧНО:

1. На изрично именоване хартије плаћа се порез по односним тарифним бројевима, док су са обрадама које су у тим бројевима поменуте; са другим обрадама плаћа се порез по бројевима где су те друге обраде поменуте.

2. На све израде и предмете у вези с најфинијим материјалом или племенитим металима плаћа се порез по ТБР. 470 тач. 4.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	Н. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
471	2. Географске карте, слике и књиге Географске и сличне карте и атласи, па и на подлози платна и картона	4	цена производње	произвођач	
472	Слике на хартији израђене штампањем или на каквим другим процесом за умножавање (олеографске, литографске, ксилографске, хромофотографске, цинкографске итд.), па и с подлогом од хартије, картона, тканине, у меком повезу или броширане	30	"	"	Важе примедбе 2 и 3 уз ТБР. 462.
473	Књиге и повремена издања, неизузимајући ји оне, које у тексту или прилогу садрже ноте, карте, слике, цртеже и гравире; музикалије (ноте), књиге за слепе, — све ово штампано или другим начином за умножавање рађено; новине, изузев модних листова; акта и рукописи: на државном језику или са мешаним текстом, на страним језицима; у таблицама, у тврдом повезу, у меком повезу	4	"	"	На слике у виду књига, па и са кратким текстом плаћа се порез по ТБР. 472. На модне листове, ценовнике и сличне књиге, који служе за објаве, препоруке итд., па и у меком или тврдом повезу плаћа се порез по ТБР. 455.
474	1. Живописи на платну, дрвету, простим металима и њиховим легурама, хартији и камену; оригинални цртежи и слике на хартији — све ово и на подлози картона и тканина, па и у меком повезу броширано 2. све напред поменуто, када цена прелази 1 000.— дина по комаду	20 20	" "	произвођач односно продавац	Промет, који обављају уметници својим основним уметничким производима, ослобођен је плаћања пореза, — док сваки изредни промет овом робом подлежи плаћању пореза по стопи из тач. 2 овога броја од продајне цене.
475	ХП Д Е О ИЗРАДЕ ОД КАМЕНА, КЕРАМИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ И ФОСИЛНИХ МАТЕРИЈА 1. Од камена Драго камење обрађено и израде: 1. драго камење обрађено (сечено, полирано, заобличено, фасетовано), у зрну, без везе; израде: у вези с другим непоменутим материјалом, изузев платине, злата и сребра	100	"	произвођач (прерађивач)	

Тбр	Наименовање робе (добара)	П. ст. у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
	2. израде од драгог камења: у вези са дрветом, рогом и простим металима за техничку употребу — алати (за сечење, бушење, цртање и писање)	20	цена производње	произвођач (прерађивач)	
476	Полудраго камење, где се подразумева и стакласта лава — обрађени; као и израде: без другог материјала или у вези с другим материјалом, изузев платине, злата и сребра	70	"	произвођач	
477	Шкриљав и лискућ, и израде: таблице за писање па и са линијама у дрвеним оквирима или без оквира; остале израде	8	"	"	На плоче од шкриљца добијене тесањем, тестерисањем, ломљењем или цепањем, дебљине испод 20 см плаћа се порез по овоме броју, преко 20 см по ТБр. 478.
478	Камење отесано или тестерисано, изузев плоча испод 16 см дебљине; коцке за калдру	4	"	"	
479	Камене плоче до закључно 16 см дебљине, изузев плоча од шкриљца, лискућа и литографског камена: отесане, тестерисане, или иначе само растављене; штоковане, полиране, избрушене па и бојене	10	"	"	На промет мермерних плоча плаћа се порез по стопи од 8% од продајне цене.
480	Литографско камење	6	"	"	
481	Воденичко (млинско) камење па и са наплатком	4	"	"	
482	Природно камење за глачање, оштрење, резање и пробање чистоте; кремене за пушке, ломљено или сечено: без везе; у вези с дрветом, гвожђем или другим простим металима	8	"	"	
483	Вештачко камење за глачање и оштрење, па и у вези с дрветом, гвожђем или другим простим металима: од шмиргла (корунда), карборунда; од другог камења	10	"	"	
484	Скулпторски радови у камену сваке врсте, па и у вези с простим и финим материјалом	30	"	произвођач односно продавац	Важи примедба уз ТБр. 474.
485	Луксузне, галантериске и друге ситне израде од камена сваке врсте, па и у вези с простим и финим материјалом	50	"	"	
486	Каменорезачке и остале непоменуте израде па и у вези са дрветом или гвожђем, нелакованима и лакованима: 1. све од напред поменутог материјала и то: купатила, каде и камини од мрамора; надгробни споменици и гробнице из камена сваке врсте ако им цена прелази 10.000.— дин. по комаду 2. надгробни споменици гробнице испод 10.000 динара 3. остало	40 20 20	" " "	произвођач " "	За тач. 1.: Јавни споменици, надгробни споменици и гробнице подигнуте палим борцима у народно-ослободилачкој борби, као и жртвама фашистичког терора, подлеже плаћању пореза на промет по стопи од 14%. Наведена својства доказују се уверењем надлежног средског народног одбора.

487	Израде од камена у вези с другим материјалом: 1. у вези с простим и финим материјалом 2. у вези с најфинијим материјалом или племеним металима	20 50	„ „	„ „	На израде од цемента, гипса и азбеста у вези с најфинијим материјалом, плаћа се порез по тач. 2 овога броја.
-----	--	----------	--------	--------	--

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ОД КАМЕНА ЗА ТАРИФНЕ БРОЈЕВЕ 475—487 ЗАКЉУЧНО:

1. На плоче и остале израде од вештачког камена плаћа се порез као да су од природног, према томе коју врсту камена имитирају.
2. На камени мозаик плаћа се порез према врсти камена по броју 486 ове тарифе.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
488	2. Израде од асфалта, цемента, гипса и азбеста Израде од асфалта чистог или са шљунком помешаног, цемента смолног и сличних материја, па и с простим или финим материјалом	4	цена производње	произвођач	
489	Израде само од цемента или од цемента помешаног са азбестом и другим материјама; израде од гипса и смесе гипса са разним другим материјама: 1. једнобојне, вишебојне: глачане, полиране, бронзоване, лаковане, профиловане па и с уменима од гвожђа, превлаком од глеђосаних плоча, асфалта итд., као и неглачане, неполиране, непрофиловане, неукрашене, непремазане, нелаковане; украси за зграде: фигуре, вазе, и томе слични предмети 2. бетонска вратанца за димњаке 3. сваковрсна луксузна роба	20 10 40	„ „ „	„ „ „	1. Као израде од гипса сматрају се и израде од креде и талка, помешане са другим материјама, и израде од сумпора помешаног са другим материјала (спенсе-метала). 2. По овоме броју плаћа се порез на вештачки шкриљац (етернит, коранит, каменит и слично). Овде спадају и хераклид плоче, као и кабематеријал.
490	Израде од азбеста: хартија и картон; предиво, гајтан, канап, ужета, тканине, па и комбиновани с другим предивним материјалом, жицом од простих метала; као и остале непоменуте израде	8	„	„	На израде од цемента, гипса и азбеста с финим и најфинијим материјалом плаћа се порез као на израде од камена које су у вези с таквим материјалом по ТБр. 487.
491	Маса за изоловање топлоте од смеше азбеста, длака, инфузоријске земље, струготина од дрвета итд., и израде од овакве масе	8	„	„	
492	3. Израде од ћилибара, гагата, морске пене и лаве Ћилибар и гагат, и имитације ћилибара и гагата, морска пена (истива) и њене имитације, лава порозна, једра у исеченим и за даљу прераду припремљеним комадима и плочицама, па и бељеним и полираним	15	„	„	

Број	Наименовање робе (добара)	П. ст. %/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
493	Израде од ћилибара и гагата и њихових имитација, морске пене и њене имитације, лаве порозне, једре или згуснуте, па и у вези с другим материјалом: 1. без везе или у вези с простим и финим материјалом 2. у вези с најфинијим материјалом; у вези с племенитим металима	25 50	цена производње "	произвођач "	
494	4. Израде од керамичког материјала Цигле, црепови и ћерамиде: од материјала у ватри постојаног: од кварца и графита, од шамота, дијаса, бауксита, магнезита и сличног материјала; звечке (клинкери) и свако друго керамичко камење за калдрисање; као и остале: премазане, уобличене, импрегнисане, глеђосане; и друге: од обичне глине у ватри непостојане, печене или непечене	6	цена производње	произвођач	
495	Цеви од печене иловаче: неглеђосане и глеђосане	6	"	"	
496	Израде од просне камене масе и материјала у ватри и из глине постојаног: цеви и делови цеви; лонци, тестије, бутеље, резервоари, бонбони, сламке, слични делови апарата, ширкови и слични предмети, изузев нарочито поменути	6	"	"	
497	Лончарске израде од иловаче, које при печењу добијају боју, и црно графитно посуђе: неглеђосане без рељефа; глеђосане, једнобојне, вишебојне, са рељефима	10	"	"	
498	Каљеви (пећњаци) и остали делови за пећи, штедњаке и камине, од иловаче, глеђосани или неглеђосани, па и с рељефним украсима	8	цена производње	произвођач	
499	Пећи, штедњаци и собни камини од иловаче, глеђосани или неглеђосани, с рељефима или без рељефа, па и у вези с простим или финим материјалом	10	"	"	1. Ко од робе из броја 498, набављене од другог, на коју је доказано плаћен порез на промет, производи робу из овог тарифног броја, плаћа порез на промет на разлику између продајне цене робе из овога броја и куповне цене робе из броја 498 ове тарифе. 2. Пећари, који се баве само састављањем и претресањем пећи и штедњака, подлеже плаћању пореза по тарифи за услуге.
500	Топионички лонци, реторте, муфле, капсуле и слични технички предмети: од графита и графитске масе; од осталог материјала у ватри постојаног	6	"	"	

501	Украси за грађевине од керамичког материјала	20	цена производње	произвођач	
502	Плоче од керамичког материјала глеђосане и неглеђосане: 1. у дебљини до закључно 30 мм: једнобојне, вишебојне 2. с рељефним украсима, са сликама, бронзоване, позлаћене или посребрене	10 40	" "	" "	На плоче од керамичког материјала преко 30 мм дебљине плаћа се порез на промет по ТБр. 494.
503	Галантериске израде и луксузни предмети од порцулана и материја сличних порцулану; од осталог керамичког материјала (мајолика и фанс): бели, једнобојни, вишебојни, шарани, украшени сликама, позлаћени, посребрени, бронзовани, превучени листером	30	цена производње	произвођач	На дугмета од порцулана и њему сличних материја, као и од осталог керамичког материјала плаћа се порез по стопи од 9%.
504	Израде на другом месту непоменуте: 1. од порцулана и материја сличних порцулану; од осталог керамичког материјала: беле, једнобојне, без рељефа, вишебојне, шаране, с украсним линијама или ивицама у боји, позлаћене, посребрене, бронзане, превучене листером, са рељефним украсима: изузимајући доле поменуте 2. купатила, када и камини од порцелана	20 35	" "	" "	На ђинђуве од порцулана плаћа се порез на промет као на ђинђуве од стакла по ТБр. 522 и 523.
505	Израде од керамичког материјала у вези с другим материјалом: 1. са простим материјалом 2. са финим материјалом 3. са најфинијим материјалом, са племенитим металима	10 20 30	" " "	" " "	
506	Отпаци; комади полупаних керамичких израда	—	"	"	
XIII Д Е О СТАКЛО И ИЗРАДЕ ОД СТАКЛА					
507	Стаклена, емаљна и глазурна маса; смесе за емаљ; млевено стакло па и обојени	1	цена производње	произвођач	
508	Вуна и влакна (предива) стаклени па и бојени	10	"	"	
509	Шипке, шипчице, цеви и цевчице: беле провидне; у боји	10	"	"	
510	Стакло за прозоре и огледала, у таблама или листовима дебљине до 4 мм закључно: 1. дебљине до 2 мм 2. дебљине од 2—3 мм 3. дебљине од 3—4 мм 4. баштованско стакло	20 25 27 17	продајна цена на мало " " "	произвођач " " "	1. Ко од другог набавља робу из овог тарифног броја, на коју је доказано плаћен порез на промет, па је полира, бруси, матира, боји, фасетира, позлађује, посребрује, шара, мала, плаћа порески додатак од 3% од продајне цене израђене робе, чиме је обухваћена и услуга израђивача.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
510					2. Када ове дораве врше саме фабрике од стакла сопствене израде, плаћају порез по односним тачкама овога броја, а према продајној цени дорађеног стакла. 3. Уколико фабрике стакла или они који набављају стакло од другог дорадама, наведеним у приредби 1 овог тарифног броја израђују робу из ТБр. 523 или 524 ове тарифе, плаћају порез како по одговарајућој тачки овога броја, тако и на израде по односним бројевима, а према продајној цени. 4. Услуге стаклорезаца за сечење и намештање стакла у прозорске оквире и слично, подлеже плаћању пореза на промет по тарифи за услуге.
511	Стакло за прозоре и огледала (специјал-стакло) у таблама и листовима, дебљине преко 4 мм	55	продајна цена на мало	произвођач	Важе примедбе 1, 2, 3 и 4 уз ТБр. 510.
512	Стакло са жицом, орнаментовано и браздасто; у таблама и листовима, стаклени цреп, плоче и коцке за патосање: шлифовано, полирано, бојено, гравирано, са украсним рељефима; остало: 1. браздасто дебљине 4—5 мм 2. жичано дебљине 5—7 мм 3. орнамент дебљине 3—4 мм 4. остало	40 26 55 20	цена произвођача " " "	" " " "	Важе примедбе 1, 2, 3 и 4 уз ТБр. 510.
513	Млечно и алабастерско стакло у таблама и листовима	20	ценз производње	"	Важе примедбе 1, 2, 3 и 4 уз ТБр. 510.
514	Стакло за цепне часовнике, стакло и стаклена сочива за наочаре, па и бушени и друго оптичко стакло	25	"	"	
515	Фотографске плоче превучене осетљивом масом према светлости, па и с негативним сликама на њима	11	"	"	
516	Стаклене призме и стакло за полилеје, стаклени висуљци за лустере и другу употребу; небушени или бушени, па и нанизани ради преноса: кристалног облика, малани, позлаћени, посребрени; остали	40	"	"	
517	Шљокице, ђинђуве, емаљна и стаклена зрна, па и нанизана ради преноса: малане, позлаћене, посребрене	60	"	"	По овоме броју плаћа се порез и на ђинђуве од порцулана.

518	Стаклено накитно камење, стаклени листићи, стаклени бисер и стаклени корали, небушени или бушени, па и нанизани ради преноса	60	"	"	
519	Живописи на стаклу, стаклени мозаик, про-зрачне слике (литофаније), ма на који начин на стаклу израђене	50	"	"	
520	1. Наочари, лупе, стереоскопи и уопште оп-тичко стакло уоквирено и монтирано 2. Дурбини (догледи)	11 31	" "	" "	
521	Стаклено посуђе: 1. Обично: зелено или мрко; бело и полубело, провидно; бело непровидно, у маси обојено или превучено белим непровидним или у маси обоје-ним стаклом; које је дувањем у калупима добило рељефне украсе и браздасту или зрнасту повр-шину; са запушачем кристално уобличеним; са брушеним дном: а) балони, универзал минерал боце, пресо-ване чаше, тегле б) остало 2. брушено, полирано, матирано, киселином или на други начин гравирано; малано, позлаћено, по-сребрено, од леденог и испуцаног стакла 3. од резаног кристалног стакла	9 15 20 40	продајна цена произвођача " " цена производње	" " " "	За тач. 1 и 2: На стаклено посуђе оплетено прућем, сла-мом, трском и томе сличним материјалом, плаћа се порез на промет од продајне цене оплетених предмета а по тачкама 1 и 2 овога броја, док накнада лица, које је ово опли-тање вршило за произвођача стакла, подле-жи плаћању пореза по тарифи за услуге. Ако се набављено стаклено посуђе на које је доказано плаћен порез на промет, оплиће робом из ТБр. 399—405 подлежи плаћању по-реза на промет по стопи од 4% од продајне цене оплетеног предмета, чиме је обухваћена и накнада за оплитање.
522	Израде од стаклених призама и стакла за по-жлеје, стаклених висуљака за дустере и другу употребу, шљокица, ђинђува, стаклених и ема-љираних зрнаца, стаклених листића, стакленог на-китног камења, стакленог бисера и стакленог ко-рала	60	"	"	Ко набавља робу из ТБр. 516 и 517 од дру-гога, на коју је доказано плаћен порез на промет, па од ње израђује предмете из овог тарифног броја, платиће порез на промет од продајне цене израђене робе, умањене за цену набављене робе из ТБр. 516 и 517 а упо-требљене за израду.
523	Израде на другом месту непоменуте: 1. Вештачко цвеће, статуице, фигуре и фигу-рице и друге галантериске израде, од кри-сталног стакла; остале: малане, позлаћене, посре-брене од леденог испуцаног стакла 2. остале: а) стакло за лампе (цилиндри) б) стаклене крушке за сијалице, па и у маси обојено в) од стакла на други начин обрађеног	60 9 15 17	" продајна цена произвођача цена производње "	" " " "	На ненакитна проста дугмета за приши-вање од стакла плаћа се порез по стопи од 11% од продајне цене.

Тор.	Наименовање робе (добара)	П. ст. п/а	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
524	Израде од стакла у вези с другим материјалом: 1. с простим материјалом: а) огледала шлифована у рамовима б) нешлифована огледала у рамовима в) остале 2. с финим материјалом: а) огледала шлифована у рамовима б) огледала нешлифована у рамовима в) остале 3. с најфинијим материјалом; с племенитим металима	50 25 20 50 25 20 45	цена производње " " " " "	произвођач " " " " "	
525	Вештачки зуби и вештачке очи: вештачки зуби па и с вилицама; зуби па и с цевчицама од племенитих метала, зуби с другим непоменутих материјалом, зуби с вилицама од каучука или сличног материјала, па и са опругама од племенитих метала; вештачке очи	11	"	"	Услуге зубара подлеже порезу на промет по тарифи за услуге.
526	Отпаци, комади полупаних стаклених израда, стаклена пена	4	"	"	Промет овом робом за индустријску прераду не подлежи плаћању пореза на промет.
527	XIV Д Е О МЕТАЛИ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 1. Племенити метали: злато, платина и сребро Злато, платина и сребро, сирови, у маси, полу-гама, плочама, зрну или песку; отпаци и стари изломљени предмети	—			
528	Новац од племенитих метала: 1. течајни 2. остали, па и који се као накит употребљава: златни, сребрни, па и позлаћени	— 31	цена производње	произвођач односно продавац	Накнада за израду новца подлежи плаћању пореза на промет по тарифи за услуге.
529	Полуге, плоче и шипке, полирани; цеви, лим и жица: од злата и платине; од сребра, па и позлаћени и златом оплочени	—	"	"	
530	Листићи и прах: од злата и платине; од сребра	—	"	"	
531	Предива од племенитих метала, без обзира на обавијени текстилни материјал	6	"	"	

532	Тканине, траке, позаментерије и друге израде од предива или жице племенитих метала; шљокице	31	цена производње	произвођач	На промет предмета из овог тарифног броја, који служе према Уредби о одећи војске и морнарице као прописна спрема, уз доказа потврде војних власти, плаћа се порез по стопи од 6%. На исти начин се плаћа порез и на промет предмета за униформе државних службеника, који су дужни да носе униформу у служби и ван ње, када при куповини поднесу уверење надлежног државног органа о обавезном ношењу истих.
533	Израде нарочито непоменуте од злата и платине: без везе или у вези с драгим, полудрагим камењем, бисером, коралима или њиховим имитацијама	46	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 532. 2. Ко израђује робу из овог тарифног броја од материјала наручиоца, дужан је платити порез на промет по овоме броју од продајне цене израђеног предмета чиме је обухваћена и услуга израђивача.
534	Израде нарочито непоменуте од сребра, па и позлаћене: без везе или у вези с другим, полудрагим камењем, бисером, коралима или њиховим имитацијама, или у вези са другим непоменутим материјалом: предмети за накит, остале израде	31	"	"	Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 533.
535	Израде од платине за научну и техничку употребу	6	"	"	На промет израда од такозваних платинских метала (иридијум, осмијум, паладијум, родијум, рутенијум) плаћа се порез на промет по ТБр. 533.
536	2. Прости метали и роба од њих а. Гвожђе Гвожђе: 1. сирово: а) бело и сиво 2. а) цагли и платине б) шине од 30 кгр. по метру на више и нормални профили свих облика преко 160 мм на више 3. средњи и ситни профили: бетонско шипкасто (колске шине), профилно обручно гвожђе; ковано гвожђе, профилисано гвожђе — челик за алат, осовине, опруге	1 1 6 7	" " " "	" " " "	Предузећа која израђују робу од сировина или полупроизвода сопствене производње, на промет израђене робе плаћају порез по стопама предвиђеним за ту робу у односним тарифним бројевима. Поред тога ова предузећа плаћају порез на утрошене сировине или полупроизводе сопствене производње и на међупроизводе добијене и утрошене у процесу производње те робе, уколико је на промет истих у тарифи предвиђено плаћање пореза. Предузећа која од набављених сировина или полупроизвода израђују и међупроизводе, које даље троше при производњи робе, поред плаћања пореза на промет произведене робе плаћају порез и на утрошене међупроизводе, уколико је на промет истих у тарифи предвиђено плаћање пореза.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
536					(Пример: Предузеће које од сопствених руда израђује и ставља у промет црни лим или ваљану жицу, поред пореза који плаћа на промет истих по ТБр. 537 односно ТБр. 538 платиће порез на утрошену руду — по ТБр. 165, а сем тога и на сирово гвожђе, платине односно цагле које је прерадом руде добило и у процесу производње лима и жице утрошило — по тач. 1 и 2 овог тарифног броја. Ако је предмет промета у овом случају поцинковани лим или поцинкована жица, онда се поред горе наведеног плаћа порез и на утрошени црни лим односно жицу, а на промет поцинкованог лима односно жице — по стопи из примедбе ТБр. 537 односно 538).
537	Лим сирови (црни), па и декапирани и дресирани: а) фини, дебљине до 1 мм б) танки, дебљине 1—3 мм в) средњи, дебљине 3—5 мм г) груби, дебљине преко 5 мм	10 9 8 7	цена производње " " "	произвођач " " "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Предузећа која црни лим сопствене производње обрађују у таласисти, пресовани, кројени, вијени, бушени и жежени, на промет овако дорађеног лима плаћају порез по стопи од 1%; ако црни лим сопствене производње превлаче цинком, оловом или калајем — на промет поцинкованог лима плаћају порез по стопи од 2%, на промет пошловљеног лима 1%, а на промет покалајсаног лима 6%. Поред тога ова предузећа у овом случају плаћају порез и на руду, сирово гвожђе, платине и лим сопствене производње, које су утрошили за израду дорађеног лима. Предузећа која на горњи начин дорађују лим набављен од другог, на промет дорађеног лима плаћају порез једино по наведеним стопама у овој примедби.
538	1. Жица ваљана необрађена или обрађена 2. Жица оплетена или обавијена предивима: свиленим или делом свиленим, осталим	7 8	" "	" "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Предузећа која од дебље ваљане жице сопствене производње добијају вучену жицу, на промет вучене жице плаћају порез по стопи и то: а) дебљине до 1 мм 2%; б) преко 1 мм 1%; поред тога ова предузећа плаћају порез и на ваљану жицу, цагле и сирово гвожђе сопствене производње, које су утрошила за израду вучене жице. Предузећа која од набављене ваљане жице добијају вучену жицу, на промет вучене жице плаћају порез једино по наведеним стопама у овој примедби.

					3. На промет поцинковане жице плаћа се порез по стопи од 2% с тим да се у свему другом поступа по претходној примедби односно по примедби 2 уз ТБр. 537. 4. При промету жице из тач. 2 овог тар. броја примењују се аналогне одредбе претходних примедби уз овај тар. број.
539	Цеви и делови за спајање цеви: 1. плинске (шазне) 2. коване, ваљане или извучене 3. од ливеног гвожђа	2 6 7	" " "	" " "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. За тач. 1. 2. На промет поцинкованих цеви плаћа се порез по стопи од 4%.
540	Пружни железнички материјал: 1. трачнице бушене или небушене, па и монтиране: а) у тежини до закључно до 21,2 кг. по дужном метру б) остале 2. скретнице, сигнали, железнички прагови, плочице за подметање испод трачница, плочице за везивање трачница: а) скретнице, сигнали, железнички прагови б) остало	6 4 4 6	" " " "	" " " "	Важи примедба уз ТБр. 536.
541	Материјал за железничка превозна средства: осовине, одбојници и квачила (спојке); остали	4	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
42	Гвоздене конструкције склопљене или расклопљене, па и грубо или минијем премазане	4	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
543	Осовине изузев железничке и делови осовина: 1. необрађене 2. обрађене: а) обичне б) уљне, полууљне, патент-осовине, трансмисионе па и с деловима простих метала	4 8 5	" " "	" " "	Важи примедба уз ТБр. 536.
544	Чекићи, кљешта, наковњи, менгеле и ћускије	8	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
545	Секире, секирице и сатаре, па и у вези с дрветом: а) секире б) остало	8 10	продајна цена на мало цена производње	" "	Важи примедба уз ТБр. 536.
546	Ашови, лопате, мотике, будаци, пијуци, грабуље и виле, па и у вези с дрветом	8	продајна цена на мало	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
547	Косе и српови, па и у вези с дрветом	8	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
548	Шила, длета, туцала (пилон), бургије, турпије са зарезима или без зареза, па и у вези са дрветом	10	цена производње	"	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Накнада за оштрење турпија, бургија и осталог алата подлежи плаћању пореза на промет по тарифи за услуге.

Тор.	Наименовање робе (добара)	П. бр.	Пореска новина	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
549	Сечива за репидсање, справе за сечење цеви и за усецање завоја на навртњима и завртњима	10	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536.
550	Ножеви и ножнице за поткресивање дрвећа, обућа ружа, лозе, за стрижу оваца, за сечење лима и остали на другом месту непоменути ножеви, ножнице и сечива за занатство, пољопривреду и индустрију, па и у вези с дрветом	12	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
551	Тестере и листови за тестере са зупцима или без зубаца (каменорезачке), па и у вези с дрветом	10	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
552	Плугови и њихови делови	6	продајна цена на мало	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
553	Справе за мерење димензија, изузимајући микрометре; лењири и циркле; справе за увијање и одвијање завртања, и на другом месту непоменути справе и алати, -- па и у вези са дрветом	10	цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
554	1. завртњи и навртке сваке врсте 2. закивци и гвоздени делови за утврђивање изолатора	10 14	продајна цена на мало цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
555	Клинчићи и клинци извучени, пресовани или ковани	6	продајна цена на мало	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
556	Скови за прозоре, врата, сандуке, намештај и кола, па и у вези с другим простим металима или дрветом: необрађени, обрађени: 1. грађевински оков (гвоздени) 2. остало	5 10	продајна цена на мало цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
557	Чекрци и остале справе за подизање терета, изузев лифтова, па и са ланцима који им припадају, ако се не могу одвојити	10	цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
558	Опруге (федери), изузев опруге за сатове и за вагоне: за кола; остале: 1. за кола 2. остале	7 10	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет опруга (федера) произведених од ваљане жице набављене од другога, на коју је плаћен порез, плаћа се 2% од продајне цене.
559	Израде од жице на другом месту непоменути	5	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 538.
560	Посуђе од ковног и ливеног гвожђа	10	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
561	Котларске израде чазова, машинске котлове, коване, закиване и пресоване, па и несклапљене	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536

562	Посуђе и израде од лима на другом месту непоменуте: од црног лима, па и дресираног или декапираног, необрађене или само стругане, резане и каљењем оплављене: без везе или у вези с простим материјалом, у вези с финим материјалом; од белог лима или црног лима превученог сасвим или делом оловом, цинком или калајем, па и у вези с финим материјалом; обојене, верниране, лаковане, оксидоване, са утиснутим шарама, штампане, емаљоване, па и у вези с финим материјалом; обојене бронзаним бојама; малане, полиране, па и у вези с финим материјалом; превучене сасвим или делом никлом, хромом, бакром или алуминијумом или њиховим легурама, па и у вези с финим материјалом: 1. пећи и штедњаци од црног и емаљираног лима у вези са ливеним гвожђем 2. посуђе од емаљираног лима 3. посуђе од поцинкованог лима 4. амбалажа и рекламне плоче 5. остало	8 19 10 4 15	продајна цена на мало " " цена производње "	произвођач " " " "	Важи примедба уз ТБр. 536
563	Ланци изузев оних који долазе у галантериске израде	9	продајна цена на мало	"	Важи примедба уз ТБр. 536
564	Чаипаре, стремени, оструге и други предмети за опрему седала и амова; алке изузев украсних, пређице изузев украсних и за одело	10	цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536
565	Клизалке и возалке	20	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
566	Браве, катанци (локоти) и кључеви без везе или у вези с простим металима	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
567	Вештачке браварске израде	25	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
568	Вретена без разлике, калери, брда, зупци за брда, брдила, прстенови за нити и слични предмети за разбој и машине за предење	5	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
569	Касе и касете, па и у вези с простим или финим материјалом	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
570	Намештај непостављен и непревучен, па и у вези с простим металима	15	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет гвозденог намештаја постављеног и превученог плаћа се порез на промет по ТБр. 432.
571	Кашике и виљушке: од лима без везе, па и пресоване; остале: без везе или у вези с простим материјалом, па и са кости и рогом, у вези с другим финим и најфинијим материјалом	20	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536

Гр	Наименовање робе (добара)	П. ст. о/о	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
572	Ножеви, перорези и бријачи: 1. само од гвожђа, или у вези с простим материјалом, па и са кости и рогом; у вези са другим финим материјалом 2. у вези с најфинијим материјалом	25 40	цена производње " "	произвођач "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Накнада за оштрење ножева подлежи порезу по тарифи за услуге.
573	Ножнице, изузев нарочито поменуте	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 572.
574	Справе (машине) за шишање и стрижу, па и у вези са простим или финим материјалом	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 572.
575	Справе (апарати) за бријање, па и са њиховим пожевима	25	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
576	Делови пожарских израда: сечива за справе (апарате) за бријање; друга сечива и остали	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 572.
577	Шипке и други делови за кишобране и сунцобране изузев држака	25	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
578	Пегле и утије, па и у вези са простим и финим материјалом	20	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
579	Пера за писање	25	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
580	Игле: за шивење и везење, са ушицама па и позлаћеним; за плетење, с кукицама па и без кукица, у вези с простим или финим материјалом; за машине за шивење, плетење и везење и за сличне машине; за гребене; чиноде ненакитне, па и са главицама од простог или финог материјала: 1. за индустријску употребу 2. остало	8 25	" " "	" " "	Важи примедба уз ТБр. 536
581	Удице	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
582	Вештачке израде од ливеног гвожђа, па и у вези с простим материјалом	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
583	Израде нарочито неписменуте од ливеног гвожђа, па и у вези са дрветом или ковним гвожђем	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536
584	Израде од ковног гвожђа на другом месту неписменуте, па и у вези са дрветом или ливеним гвожђем: 1. потковице: а) сточне потковице б) потковице за брдске (босанске) коње в) остале коњске потковице 2. остало	6 6 20 25	продајна цена на мало " " цена производње	" " " "	Важи примедба уз ТБр. 536

585	Галантерейске израде, па и у вези са простим или финим материјалом: 1. накитне 2. остале	34 25	цена производње „	произвођач „	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет алата из овог тар. броја плаћа се порез по стопи од 9%.
586	Израде од гвожђа на другом месту непоменуте: 1. у вези с простим материјалом 2. у вези с финим и најфинијим материјалом, с племенитим металима	8 28	„ „	„ „	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет алата и машинских делова из овога броја, уколико су у вези са финим или најфинијим материјалом или племенитим металима, плаћа се порез на промет по стопи од 8%.
587	Иверје за стругање паркета и челични песак	15	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
588	Отпади и опилци од гвожђа, старо гвожђе	4	„	„	
589	б) Алуминијум Алуминијум сиров, у комадима, полугама и зрну, отпади и стари изломљени предмети	6	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536.
590	Алуминијум кован или ваљан у полугама, лиму, плочама и шипкама	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
591	Ваљци, цеви и делови цеви	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
592	Жице и листићи	6	„	„	1. Важи примедба уз ТБр. 536 и ТБр. 538. 2. На промет жице од алуминијума оплетене или обавијене предивом плаћа се порез по ТБр. 538 тач. 2 3. На промет жице из овог броја, превучене племенитим металом, плаћа се порез по ТБр. 640.
593	Предиво, кад је обавијени предивни материјал свила; други	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
594	Израде од предива без другог предивног материјала, када је обавијени материјал, свила; други	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет израда из овога броја, у вези са племенитим металима, плаћа се порез по ТБр. 645 тач. 3.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
595	Посуђе	20	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 594.
596	Изrade на другом месту непоменуте: необрађене; обрађене; без везе или у вези с простим, финим или најфинијим материјалом	10	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 594.

ОПШТА НАПОМЕНА ЗА ТАР.БР 589—596 ЗАКЉУЧНО: Као на алуминијум, плаћа се порез на промет и на његове легуре са другим металима, уколико личе на алуминијум.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
597	в) Олово Олово сирово у комадима, отпаци и стари изломљени предмети	6	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536.
598	Полуге, плоче и шипке	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
599	Лим и жице	6	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 536, 537 и 538. 2. На промет жице од олова, обавијене или оплетене предивима, плаћа се порез по ТБр. 538 тач. 2.
600	Листићи	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
601	1. Цеви и делови цеви 2. Ваљци	7 10	продајна цена на мало цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
602	Зрна и сачма	15	цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
603	Штампарска слова, матрице, линије, оквири, орнаменти, плочице за клишета и остали прибор за штампање, па и у вези с простим материјалом	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
604	Изrade на другом месту непоменуте: необрађене и обрађене; без везе или у вези с простим, финим и најфинијим материјалом: 1. сифони 2. остали	6 6	продајна цена на мало цена производње	" "	Важи примедба уз ТБр. 536.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ТБр. 597—604 ЗАКЉУЧНО:

1. Као на олово плаћа се порез на промет и на његове легуре.
2. На изrade од олова, у вези с племенитим металима, плаћа се порез на промет по ТБр. 645 тач. 3.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стога у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
605	г) Цинк Цинк сиров у комадима, таблама и у праху; отпаци, стари изломљени предмети	6	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536.
606	Полуге, плоче и шипке	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
607	Лим и жице	10	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 536, 537 и 538. 2. На промет жице од цинка, обавијене или оплетене предивима, плаћа се порез на промет по ТБр. 538 тач. 2.
608	Ваљци, цеви и делови цеви: ливени, извучени или ваљани; од цинковог lima; необрађени и обрађени	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
609	Плочице за клавишета и остали прибор за штампање, па и у вези с простим материјалом	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
610	Израде на другом месту непоменуте: без везе или у вези с простим, финим или наффицијим материјалом: 1. фигуре, статуе, прибор за пушење, прибор за писање, вазне, кућице, корпе, оквири 2. остало	35 10	" "	" "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет израда од цинка у вези са елементним металима, плаћа се порез на промет по ТБр. 645 тач. 3.

НАПОМЕНА ЗА ТАР. БРОЈЕВЕ 605—610 ЗАКЉУЧНО:
Као за цинк плаћа се порез на промет и на његове делуре.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стога у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
611	д) Калај Калај сиров у комадима, таблама, калајни лем, па и са примесом олова до 10%; отпаци од калаја и стари изломљени предмети: 1. калајни лем: а) за индустрију б) за остале 2. остало	4 20 4	цена производње " "	произвођач " "	Важи примедба уз ТБр. 536.
612	Полуге, плоче и шипке	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.

Тбр	Наименовање робе (добара)	П. ст. ‰	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
613	Лим и жице	5	цена производње	произвођач	1. Важи примедба уз ТБр. 536, 537 и 538. 2. На промет жице обавијене или оплетене предивима плаћа се порез по ТБр 538 тач. 2.
614	Ваљци, цеви и делови цеви	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
615	Листићи (стањол) до 0,25 мм дебљине	8	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
616	Кашике, виљушке, тубе, капсуле и запушачи	8	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
617	Израде на другом месту непоменуте: 1. необрађене: без везе или у вези с простим или финим материјалом 2. обрађене: без везе или у вези с простим, финим или најфинијим материјалом	8 10	„ „	„ „	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Предузећа која набављају робу из тач. 1 овога броја, на коју је доказано плаћен порез, па је прерађују у робу из тач. 2, плаћају порез од продајне цене готове робе по тач. 2 овога броја, умањене за набавну цену упо- требљених предмета из тач. 1. 3. На промет израда од калаја у вези са племенитим металима плаћа се порез по ТБр. 645 тач. 3.

ОПШТА НАПОМЕНА ЗА ТАР. БРОЈЕВЕ 611—617 ЗАКЉУЧНО:

1. Као на калај плаћа се порез и на легуре калаја и олова, ако садрже више од 10% калаја.
2. Британика (легура калаја и антимона са незнатним додатком цинка, бакра, никла или бизмута) подлежи плаћању пореза као калај.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа в ‰	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
618	Њ Никл и његове легуре Никл сиров у комадима, таблама; отпаци и стари изломљени предмети; вантечајни новац од никла	4	цена производње	произвођач	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Течајни новац не подлежи плаћању пореза на промет, док накнада за његову израду подлежи порезу по тарифи за услуге.
619	Полуге, плоче и шипке	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
620	Лим и жица	6	„	„	1. Важе примедбе уз ТБр. 536, 537 и 538. 2. На промет жице од никла обавијене или оплетене предивима, плаћа се порез по ТБр. 538 тач. 2.
621	Листићи од никла	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
622	Ваљци, цеви и делови цеви	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.

623	Израде на другом месту непоменуте: 1. необрађене: без везе или у вези с простим или финим материјалом 2. обрађене: без везе или у вези с простим, финим или најфинијим материјалом, изузимајући доле поменуте 3. фигуре, статуе, прибор за пушење, прибор за писање, вазне, кутије, корпе, оквири, било да су без везе или у вези с простим, финим или најфинијим материјалом	8 10 35	„ „ „	„ „ „	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет израда од никла у вези с племенитим металима плаћа се порез по ТБр. 645 тач. 3. 3. По овоме броју плаћа се порез и на промет израда од легура са хромом или пречучених хромом.
-----	--	-----------------------	-------------	-------------	---

НАПОМЕНА ЗА ТАР. БРОЈЕВЕ 618—623 ЗАКЉУЧНО: Као на никл плаћа се порез и на његове легуре с простим металима, уколико личе на никл када садрже преко 6% никла.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа у %	Пореска основца	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
624	е) Бакар Бакар сиров или пречишћен у комадима, таблама; отпаци и стари изломљени предмети; вантечајни новац од бакра; тучни лем	4	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536 и 618 бр. 2.
625	Полуге, плоче и шипке	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
626	Лим и жица	6	„	„	1. Важе примедбе уз ТБр. 536, 537 и 538. 2. На промет жице од бакра обавијене или оплетене предивима плаћа се порез по ТБр. 538 тач. 2.
627	Листићи од бакра	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
628	Конопци и врпце од бакра	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
629	Ваљци, цеви и делови цеви	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
630	Предиво, кад је обавијени предивни материјал: свила; други	6	„	„	Важи примедба уз ТБр. 536.
631	Израде од предива без другог предивног материјала, кад је обавијени материјал: свила, други	6	„	„	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет израда из овога броја, у вези са племенитим металима, плаћа се порез на промет по тар. броју 645 тач. 3. 3. По овоме броју плаћа се порез на промет предива и израда од предива свих простих метала изузев од алуминијума.

Тар.	Применом робе (добара)	Н. ст. у. б.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
632	Тканине и дна за свил од жице	6	цена произвођача	„	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет широкоплетених израда од жице плаћа се порез по овом броју.
633	Китовске израде у тежини преко 5 кг.	1	„	„	Важи примедба уз Тбр. 536.
634	Готови метални простим материјалом	15	„	„	Важи примедба уз Тбр. 536.
635	Видови металних израда од простих метала и у вези с простим или финим материјалом:				
635	1. прокатане	1	прокатна цена на мало	„	Важи примедба уз Тбр. 536.
635	2. остало	1	„	„	
636	Плочине за калупиште и остали прибор за ливење, па и у вези с простим или финим материјалом	6	цена произвођача	„	Важи примедба уз Тбр. 536.
637	Ливене израде па и у вези с дрвеном или гвожђем	8	„	„	Важи примедба уз Тбр. 536.
638	Израде на другом месту поменуте:				
	1. необрађене од везе или у вези с простим или финим материјалом	8	„	„	Важи примедба уз Тбр. 536.
	2. обрађене од везе или у вези с простим, финим или нафенијим материјалом, изузев доле поменуте	15	„	„	
	3. машине за млевење кафе	15	„	„	
	4. бисте, фигуре, статуе, прибор за пушење, прибор за писање, вазице, кутије, корпе, оквир и томе слично све то обрађено или необрађено, од везе или у вези с простим, финим или нафенијим материјалом	35	„	„	

НАПОМЕНЕ ЗА ТАРИФНЕ БРОЈЕВЕ 624—638 ЗАКЉУЧНО:

1. Као на бакар плаћа се порез на промет и на његове легуре са простим металима, изузев легуре са никлом које личе на никл.
2. Као на бакар плаћа се порез и на просте метале и на њихове легуре, уколико нису на другом месту поменуте.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПРОСТЕ МЕТАЛЕ УЗ XIV ДЕО

1. Као обрађене, за разлику од необрађених, сматрају се израде које су по површини сасвим или делимично: стругане, резане, оплављене каљењем, обојене, малане, верниране, ланкане, превучене простим металима или њиховим легурама, окисловане, смањоване, полиране, орнаментоване, превучене постојаном превлаком ради заштите од рђавости, превучене простим металима или њиховим легурама уколико у тарифи није другачије одређено.
2. Предузећа која набављају израде необрађене, на које је доказано плаћен порез на промет, па их обрађују на начин наведен у тачци 1 ове Напомене сама или помоћу других, те тако обрађене спадају у исти тарифни број, при отуђењу обрађене робе плаћају порез на промет од цене обрађене робе умањене за набавну цену употребљених необрађених делова делова, но с тим, да од купца имају наплатити на тај начин обрачунати порез.
3. На израде од простих метала необрађене плаћа се порез на промет као на обрађене, ако су у вези са другим простим металима и ако је та веза обрађена.
4. Код израда од простих метала неће утицати на плаћање пореза на промет веза са незнатном количином других метала и материјала, ако су ови споредни и мање важни саставни делови. Такође неће утицати фабричне и заштитне марке, називи, фирме и прости натписи, ма на који начин стављени на израде од простих метала.
5. На промет гвожђем и израда од гвожђа и од других метала, када су сасвим или делимично бакром, хромом, никлом или алумијумом или њиховим легурама превучени или оплаћени, накнадивање се још 50% од одређене стопе по односном тарифном броју.
- Жица која се приликом израде превучена кроз бахра-сулфат и при томе добија бакарни сјај, не сматра се да је бакром превучена.
6. За промет метала: бизмута, кадмијума, кадмијума, кобалта, хрома, мангана, титана, волфрама и молибдена, феро-молибдена, феро-волфрама, феро-ванадијума, церијум-гвожђа и њихових израда у свему важе прописи за бакар и његове израде по ТБр. 624—638.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
639	ж) Израде од простих метала и њихових легура, позлаћене и посребрене Лим, плоче и шипке: позлаћене; посребрене	10	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536 и ТБр. 537.
640	Жице: позлаћене, посребрене	10	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 538.
641	Лажни сребрни и златни листићи	10	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
642	Позлаћено и посребрено (леонско) предиво, када је обавијени предивни материјал: свила или други	50	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
643	Израде од предива позлаћеног и посребреног без другог противног материјала, када је обавијени материјал: свила или други	30	"	"	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет нараменица (еполета), ешарпи, појасева и сличних предмета за униформе, који служе као прописна спрема по Уредби о одећи војске и морнарице, па и с текстилним и другим материјалом, без обзира јесу ли шивене или не, плаћа се порез на промет по овоме броју по стопи од 10%. На исти начин плаћа се порез на промет предмета који служе за униформе државних службеника, који су дужни да носе униформе у служби и ван ње, када поднесу уверење надлежног државног органа о обавезном ношењу униформе. 3. Исто тако на промет израда од позлаћеног и посребреног предива са другим предивним материјалом, плаћа се порез као и на промет израда од дотичног предивног материјала, са наплатом додатка од 3% из тач. 5 Општих напомена уз V део ове тарифе.
644	Израде сасвим или делом од позлаћених и посребрених простих метала и њихових легура на другом месту непоменуте	30	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536.
645	Предмети за украс и накит, и остали на другом месту непоменути предмети, сасвим или делом од простих метала или њихових легура, позлаћени и посребрени: 1. а) без везе или у вези с простим материјалом б) у вези с финим материјалом 2. у вези с најфинијим материјалом 3. у вези с племенитим металима	20 30 35 50	" " " "	" " " "	1. Важи примедба у ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 643. 2. По тачки 3 овога броја плаћа се порез и на промет израда од простих метала, код којих није предвиђена веза са племенитим металима. 3. Важи тачка 2 Општих напомена за просте метале уз XIV део ове тарифе.

Таб.	Наименовање робе (лобара)	Код	Пореска основна	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
	XV Д Б О				
	МАШИНЕ, АПАРАТИ, СПРАВЕ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРЕДМЕТИ И ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА				
	1. Машина, справе и апарати				
646	Парни котлови, па и са прибором за парне машине; за централно грејање, економизери и прегрејачи паре: 1. за централно грејање 2. остало	10 6	цена произвођача	произвођач	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет делова машина из овог тарифног броја плаћа се порез према материјалу од кога су.
647	Генератори за пружање струје	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
648	Локомотиве и тендери, парна кола и парне шине за набијање путева	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
649	Локоmobile сталне и покретне, трактори, машине за набијање путева	6	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
650	Парне пумпе, парне турбине, на другом месту непоменуте парне машине, моторна кола и моторне дресине и све машине, код којих се моторна снага добија унутрашњим сагоревањем нафте, петролеума, бензина, газолна, генераторских гасова итд.	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
651	Хидраулични мотори и водене турбине	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
652	Моторни чекмћи , моторне дизалице, компресори, фригорифичке машине	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
653	Пољопривредне машине и механичке справе: вршнице ; жетелице, колачице, косачице, сеђачице и тријери; сепаратори, центрифуге за прераду масла и друге за млекарство; преси за пражње и воће, за сено и сламу; остале	7	проглајна цена на мало	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
654	Машина за обраду дрвета и материје за репкарину; метала, камена и других материја	6	цена производње	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
655	Машина за шивење и везење	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
656	Машина за плетење	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
657	Машина за текстилну индустрију: разбоји, праделице и остало	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.

658	Непоменуте машине за индустрију: млинарску, ливарску; кожарску; цементну; керамичку; стакларску; штампарску; обућарску; за фабрикацију хартије; за шећерну индустрију; за другу индустрију	6	цена производње	произвођач	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
659	Пресе, изузев пољопривредне	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
660	Пумпе (ширкози), инјектори и индустријски вентилатори: ватрогасне пумпе, ручне и моторне, па и на колицима; остале пумпе; инјектори; вентилатори индустријски: 1. бунарске пумпе 2. остало	8 12	продајна цена на мало цена производње	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
661	Справе за мерење тежине: аналитичке; мостне (колске); децималне; теразије и тасови за теразије; кантари и тасови за кантаре, па и са ланцима; непоменуте: 1. ваге са нагибном направом или помичним тегом 2. остале	25 6	" "	" "	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646
662	Машине и апарати на другом месту непоменути	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646
663	2. Електричне машине и електротехнички предмети Динамо-машине, алтернатори и електромотори: 1. електромотори трофазни 2. остало	8 12	продајна цена на мало цена производње	" "	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
664	Трансформатори, кондензатори, акумулатори и електроде (монтиране)	6	"	"	Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646.
665	Електрични апарати: 1. телеграфски, телефонски, микрофони за електрично сигнализовање, за мерење електричне струје 2. кућна електрична звонца; за електризовање; са малим електричним моторима као: електрични вентилатори, мехови и слично 3. са реостатом за загревање као: кухињско посуђе, пегле, пећи, решои, грејалнице, клипови за хемљење и томе слични 4. радио апарати: а) детектори и радио апарати са 2 лампе б) радио апарати са више од 2 лампе 5. делови радио апарата и остало	6 20 20 15 30 20	" " " " " "	" " " " "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. За тач. 4: 2. Предузећа која набављају делове радио апарата, на које је доказано плаћен порез по овом тар. броју, па од њих састављају радио апарате, сама или помоћу других, при продаји готових радио апарата приватним лицима плаћају порез на промет по стопама из тач. 4 од продајне цене готових апарата, умањене за набавну цену употребљених делова, с тим да од купца наплате порез који је на тај начин обрачунат. На продају радио апарата и њихових делова државним надлештвима и установама за службену употребу плаћа се порез по стопи од 6% од продајне цене, ако се поднесе уверење надлештва односно установе да се радио апарати и делови набављају за службену употребу.

Таб.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
666	Тастери и нумератори за кућна електрична звонца, кутије и поклопци за цепне електричне лампе, па и са сочивом; монтирана лежишта за електричне сијалице; прекидачи, осигурачи и на другом месту непоменути електротехнички предмети: 1. тастери и нумератори за кућна електрична звонца; кутије и поклопци за цепне електричне лампе, па и са сочивом 2. остало	20 8	продајна цена на мало цена производње	произвођач "	Важи примедба уз ТБр. 536.
667	Електричне лампе, електрични елементи: 1. електричне пламене лампе 2. електричне сијалице: а) за цепне електричне лампе б) остале 3. електричне цепне лампе 4. а) батерије за ћепне електричне лампе б) анодне батерије в) остали: електрични, галвански и термо-елементи	10 10 20 25 12 16	цена производње " " продајна цена на мало " цена производње	" " " " " "	За тач. 1.: 1. На промет електричних пламених лампи плаћа се порез по ТБр. 711. За тач. 2. 2. На промет сијалица преко 5 вати (w) плаћа се порез по ТБр. 712.
668	Монтирано стакло за електричне светослне лопаве, стакло за Рентгенове и друге зраке	4	"	"	
669	Изоловани спроводници за електричну струју: 1. каблови: а) само у оловним цевима б) у обавијеним оловним цевима 2. остали: сплетени свиленим или делом свиленим предивом; оплетени другим предивима; обавијени свиленим или делом свиленим предивом; обавијени другим материјалом	4 5 20	" " продајна цена на мало	" " "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет армираних каблова плаћа се порез по стопи од 2% од продајне цене готовог производа.
670	3. Превозна средства Вагони: твoрни и путнички	4	цена производње	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646
671	Вагонети и дресине	4	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646
672	Велосипеди (бицикли)	20	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
673	Мотоцикли и њихове приколице	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
674	Делови велосипеда и мотоцикла: 1. велосипеда 2. мотоцикла	25 20	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 536.
675	Аутомобили, приколице и њихови резервни делови: 1. товарни 2. остали 3. резервни делови	6 10 15	" " "	" " "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. На промет израђених каросерија за аутомобиле и аутобусе плаћа се порез по стопи од 2,5% од продајне цене аутомобила односно аутобуса на ком је израђена каросерија.

Тбр	Наименовање робе (добара)	П, ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
676	Аероплани и њихови резервни делови	4	цена производње	произвођач	
677	Аеростати и њихови резервни делови	4	"	"	
678	Мотори и њихови делови: 1. за мотоцикле 2. за аутомобиле 3. за аероплане и аеростате	20 15 4	" " "	" " "	Важи примедба уз ТБр. 536.
679	Кола и саоне за терете: неоковане, необојена, нелакована; окована, обојена или лакована, са опругама	20	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
680	Кола и саоне за возњу: 1. неокована, необојена, нелакована: без или са опругама (Федерима); окована, бојена или лакована, постављена или непостављена, превучена или не-превучена са и без опруга (Федера) 2. ручна колица за возњу деце, слабих и немощних; ручне саоне за возњу и спорт: а) за возњу деце од цене преко 3.500 динара и ручне саоне за возњу и спорт од цене преко 500 динара по комаду б) остала	20 15 10	" " "	" " "	Важи примедба уз ТБр. 536.
681	Бродови: 1. паробродови и други моторни бродови; чамци: са моторима, или без; остали 2. луксузни бродови, јахте и чамци са мотором, израђени од махагонија, теака, кедра и сличног финог материјала, изузимајући бродове за јавни саобраћај	5 45	" "	" "	Важи примедба уз ТБр. 536.
682	Шлепови, танкови и понтони	5	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.

ОПШТА НАПОМЕНА УЗ XV ДЕО ОД ТБР 646-682 ЗАКЉУЧНО:

На промет долази свих предмета напред поменутих када се засебно продају, плаћа се порез према материјалу од кога су.

1	2	3	4	5	6
Тар. бр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ	Пор. стопа у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
683	XVI ДЕО НАУЧНИ ПРЕДМЕТИ И НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ Анатомски препарати; испуњене и конзервиране животиње	4	цена производње	произвођач	Анатомски институти, музеји, научни и слични заводи не плаћају порез на робу из овог тарифног броја, када је набављају непосредно од произвођача за своју употребу.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П, ст. %	Пореска основаца	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
684	Таксометри; аутомати за мерење или продавање робе, контролне и региструјуће касе и слични аутомати	6	цена производње	произвођач	Важи примедба уз ТБр. 536.
685	Машине за рачунање, писање и умножавање, и њихови делови	15	"	"	Важи примедба уз ТБр. 536.
686	Музички инструменти: клавири; хармоније, и слични инструменти; с диркама; оргуље и делови оргуља; хармонике: за уста и остале; клавијирски механизам и клавијатуре; виолине, тамбуре, цитре и други слични инструменти; инструменти од лима, кларинети, флауте, фаготе, обои и слични инструменти за дување; механичке справе за свирање; остали	6	"	"	Директне набавке од стране државних и под надзором државе музичких школа и академија, ослобођене су плаћања пореза на промет на робу из овог тарифног броја. Препродаја ове робе од стране означених школа, подлежи плаћању пореза на промет по стопи 6%. Наплаћени порез на промет има се предати државној каси у року од 8 дана.
687	Грамофони, фонографи, парлографи, диктафони и слични апарати	20	"	"	На промет делова робе из овог тариф. броја плаћа се порез на промет по овом броју.
688	Плоче, котури и ваљци за механичке справе за свирање	40	"	"	
689	Плоче и ваљци за фонографе, грамофоне, парлографе, диктафоне и сличне машине: 1. грамофорске плоче 2. остало	40 20	" "	" "	
690	Жице за музичке инструменте: од метала, црева, свиле; обавијене	6	"	"	
691	Инструменти и апарати на другом месту непоменути: 1. математички, геометрички, хемиски, физички, географски и геодетски, медицински и хируршки; глобуси географски; вискови, либеле, магнети, призме и остали 2. фотографски, кинематографски и други пројекциони апарати: а) фотографски апарати б) остали	8 40 20	" " "	" " "	1. Важи примедба уз ТБр. 536. 2. Када државна привредна предузећа за кинематографију набављају кинематографске и пројекционе апарате из овог тарифног бр., плаћају порез на промет по стопи од 8%. 3. Важи општа напомена уз XIV део ове Тарифе.

Тор.	Наименовање робе (добара)	Ц. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
692	XVII Д Е О ЧАСОВНИЦИ, ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ И ДЕЧИЈЕ ИГРАЧКЕ 1. Часовници Цепни часовници: 1. са кутијом од злата или платине; украшени драгим камењем 2. са кутијом од сребра, па и позлаћеног; са кутијом од простих метала сасвим или делимично позлаћено или посребрено, или са алкама и оквирма од злата сребра; са кутијом од простих метала	100 30	цена производње „	произвођач „	
693	Кутије за цепне часовнике: 1. од злата или платине; украшене драгим камењем 2. од сребра, па и позлаћене; од простих метала сасвим или делимично позлаћене или посребрене, или са алкама и оквирима од злата и сребра; од простих метала	100 30	„ „	„ „	
694	Механизам за цепне часовнике	20	„	„	
695	Часовници за грађевине и њихови делови, изузев тегова	8	„	„	
696	Зидни, стони и остали на другом месту непоменути часовници; справе за бројање и аутоматске справе за мерење и бележење, заједно са часовником — све ово од простог или финог материјала: 1. зидни, стони и остали на другом месту непоменути часовници по цени преко 3.000 дин. по комаду 2. све остало из овога броја	60 30	„ „	„ „	
697	Фурнитуре за цепне, зидне и стоне часовнике	20	„	„	
698	2. Ватрено оружје Ватрено оружје и оружје са ваздушним притиском: 1. ловачке пушке без обзира на цену; друго оружје (ватрено, као и остало) по цени преко 2.000 дин. по комаду 2. остало	30 10	„ „	„ „	
699	Делови ватреног оружја и оружја са ваздушним притиском од простих метала и њихових легура	10	„	„	

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
700	3. Дечије играчке Дечије играчке: 1. од простог материјала; од финог материјала, или у вези са финим материјалом 2. од најфинијег материјала или у вези са најфинијим материјалом	30 50	цена производње " "	произвођач "	На промет дечијих играчака, које су одобрене од стране Министарства просвете, плаћа се порез по стопи од 16%.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ТАРИФУ ЗА ТБР. 1—700:

- У смислу тарифском разликују се предмети с простим, финим и најфинијим материјалом:
 - Као фини материјал сматрају се: кожа, каучук, воштани муслин и тафет, књигвезачко платно, кост и режина; вештачке материје за рецкарију, изузев имитација наведених под б), никл и никлове легуре, орнаментовани и никловани прости метали и њихове легуре; морска пена (истива) и њене имитације; лава, лажне леонске жице и предива, текстилије изузев под б) наведене; лажни бисер, имитације драгом камењу и коралу, везови на другим материјама а не на свили.
 - Као најфинији материјал сматрају се: слонова, кост, корњачевина, седеф, ћилибар, гагат и њихове имитације, свилене израде, чипке, везови на свили, вештачко цвеће и лишће, урађено украсно перје, власуљарске и друге израде од косе и имитације људске косе, полудраго камење, право позлаћени или посребрени прости метали и леонске жице или предива и њихове израде, као и израде од лажних леонских жица и предива.
 - Све остало сматра се као прост материјал.
- На израде од разних материјала плаћа се порез на промет према оном материјалу, који даје карактер изради, а у случају сумње, по оном на који се плаћа највећа стопа пореза. Остали материјал сматра се као веза и у обзир се узима само она која повлачи највећу стопу пореза.
- На израде, за које у ставовима под које потпадају нису предвиђене везе с другим материјалом, плаћа се порез кад су у вези по односним бројевима само онда, ако се због те везе има применити већи став.
- На израде у вези с племенитим металима, драгим камењем, бисером или коралима, плаћа се порез на промет као на израде од њих, уколико племенити метали, драго камење, бисер и корали нису у тарифи изрично предвиђени као веза.

1	2	3	4	5	6
Тбр.	НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА)	Пор. стопа дин.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
701	Ликери, вина и друга јака алкохолна пића: 1. заслађена пића: до 25% алкохола преко 25—35% алкохола преко 35—50% алкохола преко 50% алкохола 2. незаслађена пића: до 25% алкохола преко 25—35% алкохола преко 35—50% алкохола преко 50% алкохола	25 40 50 60 20 30 40 50	1 литар " " " " " " "	произвођач " " " " " " "	1. Као ликери сматрају се сва алкохолна пића направљена од мешавине чистог алкохола, воде, шећера, ароматичних материја и других додатака који им одређују врсту. 2. Финим винима сматрају се сва вина са више од 15% алкохола или 5% екстракта, као и сва вина (специјална, дезертна, аперитивна, ароматизована) којима је додаван шећер, алкохол и друге материје, а која по својим особинама не одговарају прописима за вина из ТБр. 704. 3. Под јаким алкохолним пићима подразумевају се пића која по својим особинама не одговарају прописима тарифних бројева 702 и 704. У ову групу спадају и сва алкохолна пића направљена од мешавине алкохола винског дестилата, воде и разних ароматичних

				и других састојака који им одређују врсту. Сем тога овде спадају и специјална пића као: рум, арак, цин, виски, водка и слично.
				4. Порез на промет плаћа произвођач сваког 1 и 15 у месецу на оне количине, које је у току протеклих 15 дана ставио у промет.
				5. Порез на промет по овом тарифном броју наплаћује се на готов производ, без обзира на раније уплаћен порез на сировине.
				6. Алкохолна пића по овом тарифном броју могу се стављати у промет само у оригинално затвореним флашама снабденим етикетама произвођача са назначењем јачине.
				7. На грлић флаше стављају се пореске траке.
				8. За справљање ликера и других алкохолних пића намењених извозу у иностранство може Министар финансија ФНРЈ одобрити употребу шпиритуса, винског дестилата и вина без плаћања пореза под условима које буде прописао.
702	Ракија; од једног хектолитарског степена чистог алкохола	30	1 хектолитарски степен (хл°)	произвођач
				1. Ракијом се сматра пиће добивено дестилацијом преврелих комина свежег воћа, грожђа, вина, винске шире, кљука и винског талоба, које поред садржине етил алкохола има и карактеристичне особине сировина из којих је произведено, а не прелази 55% алкохола на 15°C и чија је дестилација обављена на ракијским казанима.
				2. Дестилати плодова који садрже скробне материје (кукуруз, кромпир, жито и т. д.) затим дестилати диња, лубеница, будева, тикава, шећерне репе, шећерног сирка и меласе, као и дестилати мешавине ових плодова са воћем, не сматрају се ракијом. Производња оваквих дестилата дозвољена је само у фабрикама шпиритуса.
				3. У случају да се садржина ракије не може утврдити алкохометром, сматраће се да садржи 30% алкохола, изузев да сопственик сам не пријави јачи алкохолни садржај.
				4. Пореским обвезником сматрају се произвођачи ракије.
				5. Но ако су произвођачи земљорадници, који ракију производе само из сировина са сопственог земљишта, а не баве се уједно трговином алкохолних пића, сматраће се у том случају пореским обвезником лица којима земљорадници уступају ракију ма по ком основу. Ова су лица дужна пријавити набавку и уплатити порез одмах по извршеној набавци.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. у дин.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
702					6. Произвођачи-земљорадници из предњег става дужни су само пријавити производ ракије одмах по завршеном раду. Пријаве се подносе надлежном месном народном одбору. Сем тога дужни су пријавити и свако отуђење ракије. Количине ракије које ови произвођачи употребе у кући или при обради земљишта ослобођене су плаћања пореза. Произвођачи има опо овом ставу сматрају се и наполичари или закупци уколико земљиште сами обрађују. 7. Остали произвођачи који се уједно баве продајом или прерадом алкохолних пића на велико или на мало, ил ракију производе и из купљених сировина, дужни су пријавити производњу и могу је обављати само под сталним надзором државних финансиских органа. Порез на промет уплаћују одмах по завршеној производњи. Овако су дужни поступити и они произвођачи који ракију производе из сопствених сировина а нису земљорадници. За домаћу употребу без наплате пореза може се одобрити по 5 хл^о ракије годишње на сваког члана породице старијег од 15 година, с тим да укупно не пређе количину од 50 хл^о годишње. 8. Сопственик ракијског казана који производи ракију за друге уз накнаду у новцу или натури (ушур) дужан је пријавити месном односно среском народном одбору лица којима ће производити ракију и у којој количини. Примљене количине ракије на име ушура мора пријавити и на њих платити порез. 9. За утврђење произведене количине ракије на апаратури са непрекидном дестилацијом, као и оној са прекидном дестилацијом чији казан за смештај комине има већу запремину од 200 литара служи контролни апарат. 10. Лица која се огреше о прописе ст. (2) овог тарифног броја казниће се за дело пореске неуредности. 11. Произвођачи из ст. (5) овог тарифног броја који не пријаве произведене количине ракије, или не пријаве отуђење казниће се за дело пореске неуредности. 12. Исто ће се тако казнити и сопственици ракијских казана из ст. (8) овог тарифног броја који не пријаве лица којима ће производити ракију.

Шпиритус:				1. Шпиритусом (етил алкохолом) сматра се дестилат комине скробних, шећерних и свих осталих материја из којих се може добити алкохол индустријским путем.
Од 1 хектолитарског степена чистог алкохола и то:		1 хектолитарски степен (хл°)	произвођач	2. Порез плаћа произвођач сваког 1., 10 и 20 у месецу за оне количине које је у току протеклих десет дана ставио у промет.
1. на шпиритус намењен за гориво	8			3. Шпиритус је ослобођен плаћања пореза на промет када се употребљава у следеће сврхе:
2. на шпиритус намењен индустриској производњи лекова у државној режији	10	"	"	а) за производњу експлозива у војно-техничким заводима;
3. на шпиритус намењен у разне индустријске сврхе	15	"	"	б) за конзервирање анатомских и хистолошких препарата;
4. на шпиритус намењен производњи сирћета	34	"	"	в) за научно-истраживачке радове по оцени Министра финансија ФНРЈ;
5. на шпиритус намењен за све остале сврхе	100	"	"	г) за производњу ликера и других јаких алкохолних пића намењених искључиво извозу по одобрењу и условима које пропише Министар финансија ФНРЈ.
				4. Производња шпиритуса на обичним апаратима за дестилацију забрањена је. Ко противно поступи казниће се за дело теже пореске неуредности.
				5. Количина произведеног шпиритуса утврђује се нарочитим контролним апаратима које набавља предузеће. Врсту контролних апарата који се могу употребити прописује и одобрава њихову употребу Министар финансија ФНРЈ.
				6. У фабрикама шпиритуса не могу се производити ни продавати никакве друге алкохолне течности сем шпиритуса.
				7. Шпиритус који се употребљава без плаћања пореза или по нижем пореском ставу из тач. 1, 2, 3 и 4 овог тарифног броја издаваће се само у денатурисаном стању, сем ако сврхе у које се шпиритус употребљава то не дозвољавају. Начин и средства за денатурисање прописује Министар финансија ФНРЈ.
				8. Денатурисани шпиритус за гориво може се ставити у промет са најмање 90% алкохола на 15°C. Но после два месеца лежања јачина може бити најмања 89%. Ко противно поступи казниће се за дело пореске неуредности.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. у дин.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
704	На вино се плаћа и то: 1. на квалитетне врсте вина у затвореним боцама 2. на обичне врсте вина 3. на шампањац	6.— 5.— 100.—	1 литар " "	произвођач " "	1. Под вином на које се плаћа порез по овом тарифном броју сматра се пиће које је производ алкохолног врења шире од свежег грожда. Винска шира (кљук, маст, мошт), не сматра се вином и не подлежи плаћању пореза све док траје врење. Но после 20 новембра винска шира сматраће се вином без обзира да ли је процес врења завршен. У случају да се процес врења вештачким путем пресече (спречи) да би се производ ставио у промет као безалкохолно пиће, неће се на такав производ наплатити порез по овом тарифном броју и после 20 новембра под условом, да шира не садржи више од 1% алкохола. 2. Квалитетним врстама вина сматрају се она вина чија је продаја допуштена само у затвореним боцама, с тим, да не садрже више од 15% алкохола или 5% екстракта. На боце са вином стављаће се пореске траке. 3. Као обична вина сматрају се све врсте конзумног вина чија је продаја допуштена било у боцама или другим судовима. 4. Шампањцем се сматрају сва природна или вештачка пенушава вина домаћег порекла у којима је дошло до поновног врења у боцама, или им је додат угљен диоксид. 5. Пореским обвезником сматрају се произвођачи вина. 6. Но ако су произвођачи вина земљорадници који вино производе само из сировина са сопственог земљишта, а не баве се уједно и трговином алкохолних пића, сматраће се пореским обвезником она лица, којима земљорадници уступају вино ма по ком основу. Ова су лица дужна пријавити набавку и платити порез одмах при набавци. 7. Произвођачи-земљорадници из предњег става дужни су само пријавити свој целокупан производ вина најдаље до 20 новембра надлежном средском или месном народном одбору. Сем тога дужни су пријавити и свако отуђење вина. Количине вина које ови произвођачи утроше у кући или при обради земљишта не подлеже плаћању пореза. Као произвођачи по овоме ставу сматрају се напличари и закупци уколико земљиште сами обрађују. 8. Виноградарске и винарске задруге које су скуп произвођача из сировина са сопственог земљишта и које су свој рад и своја пра-

				вила саобразиле основном закону о задругама и Закону о задругама народних република, дужне су пријавити укупан производ вина својих задругара до 25 новембра. Подруми ових задруга у месту производње сматрају се пореским сместиштем за које су ослобођени плаћања таксе. Но са продавацама ових задруга ван места производње поступаће се као са произвођачима из наредног става. Чланови задруга могу добити за кућну употребу без наплате пореза оне количине вина, које им за ову сврху припадају по задружним правилима. 9. Остали произвођачи вина који се уједно баве продајом или прерадом алкохолних пића на велико или на мало или вино производе и из купљених сировина, дужни су пријавити свој производ вина најдаље до 20 новембра и одмах уплатити порез, уколико вино не унесе у пореско сместиште. За домаћу употребу без наплате пореза могу се одобрити следеће количине вина према броју чланова породице старијих од 15 година: а) до 4 члана породице 300 лит. годишње б) од 4—8 „ „ 500 „ „ в) од 8—10 „ „ 600 „ „ г) преко 10 „ „ 800 „ „ 10. Произвођачи из ст. (6) који не пријаве свој производ вина или не пријаве отуђивање вина казниће се за дело пореске неуредности.
705	Пиво: Од хектолитарског степена екстракта произведеног непреврелог пива	35.—	1 хл ^о екстракта	произвођач 1. Непревредим пивом сматра се она слатка течност која се добија кувањем проклијалих скробних зрнаца, још незачињен, пивским квасцем, а из које се по додавању квасца алкохолним врењем без дестилације добија пиво. 2. Утврђивање произведене количине непреврелог пива вршиће се помоћу контролног апарата, а у изузетним случајевима, по одобрењу Министра финансија ФНРЈ на хладњаку. 3. Порез плаћа произвођач сваког 1 у месецу за оне количине непреврелог пива које су у току протеклог месеца произведене. 4. На име губитка у свим фазама производње одбијаће се 6% од утврђене количине произведеног непреврелог пива.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	Ц. ст. у дин.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П Р И М Е Д Б А
706	Квасац	17,50	1 килограм (кг)	произвођач	1. По овом тарифном броју плаћа се порез само на хлебни квасац. 2. Порез на промет плаћа произвођач сваког 1, 10 и 20 у месецу за оне количине квасца које је у току протеклих 10 дана ставио у промет. 3. Квасац се може стављати у промет само у паковањима снабденим пореском траком.
707	Цемент и хидраулични креч	320.-	1 тона	"	1. Цемент је производ добијен жарењем, уситњавањем и финим млевењем природног глиненим састојцима богатог кречњака, или вештачка мешавина (портланд цемент). 2. Порез на промет плаћа произвођач сваког 1 и 15 у месецу на количине стављене у промет у току протеклих 15 дана. 3. Цемент и хидраулични креч који су намењени војним фортификационим радовима ослобођени су плаћања пореза. 4. Цемент и хидраулични креч могу се стављати у промет само у обележеним паковањима на начин који ће се прописати.
708	Дестилати нафте: 1. Бензин 2. Петролеум 3. Плинско уље 4. Уља и масти за подмазивање	0,65 0,57 0,25 5.-	1 килограм (кг) " " "	" " " "	1. У погледу дефиниције појединих дестилата примењиваће се у свему важећи царински прописи. 2. Порез плаћа произвођач сваког 1 и 15 у месецу на количине стављене у промет у току протеклих 15 дана. 3. Вазелини и вазелинска уља подлеже плаћању пореза по овом тарифном броју уколико се употребљавају за подмазивање машина, у противном по ТБр. 190. 4. На товатну маст плаћа се порез по овом тарифном броју. 5. Употреба бензина и осталих дестилата нафте без плаћања пореза одобрава Министар финансија ФНРЈ. 6. Бензин и петролеум могу се издавати без исплате пореза само у денатурисаном стању или обојени. 7. Коломаст не подлежи плаћању пореза по овом тарифном броју 7, већ по ТБр. 191.

70	Жижице	1.50	1 кутија	Главна управа индустрије за хемиску прераду дрвета	Порез се плаћа сваког 1, 10 и 20 у месецу на начин који Министар финансија ФНРЈ пропише.
710	Карте за играње	100. —	1 јединица (шпил)	произвођач	1. Порез плаћа произвођач у року од 24 часа од стављања у промет. 2. Као доказ о плаћеном порезу ставиће се на сваку јединицу (шпил) државни жиг, а на омот пореска трака. У случају да се нежигосане карте нађу у јавном локалу (кафани, клубу и т. д.) а сопственик карата се не зна, одговоран је сопственик локала.
711	Пламене лампе	40. —	1 комад	"	Порез плаћа лице које је употребљава најдаље до првог дана у месецу за следећи месец.
712	Сијалице: 1. од 5 до 15 вати 2. преко 15 вати	0,80 0,40	" "	произвођач "	1. Порез плаћа произвођач у року од 3 дана од дана стављања у промет. 2. Код сијалице са два влакна наплатиће се порез на оба влакна. 3. Свака поправљена сијалица сматра се у пореском погледу као нова сијалица и подлежи наплати пореза. 4. Као сијалице подложне овом порезу сматрају се и сијалице са металним парама и слично. 5. Сијалице за јавно осветљење ослобођене су плаћања пореза под условом да набавку врше електрична предузећа народних република или народни одбори и то непосредно од произвођача. На стакленом балону сијалице мора бити утиснуто киселином: „Јавно осветљење-ослобођено пореза”. 6. Сијалице испод 5 вата јачине подлеже плаћању пореза по ТБр 667. 7. Сијалице се могу стављати у промет само са тачном ознаком јачине у ватима и називом произвођача. Противан поступак казниће се као дело теже пореске неуредности, уколико се истрагом не утврди дело пореске утаје. 8. Сијалице се могу стављати само у омотима на чији се отвор ставља пореска трака.

Бр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. у дин.	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а																																																																																																
713	Електрична енергија од сваког киловатчаса произведене електричне енергије у централу у току једног месеца и то: I <table border="0"> <tr><td>од</td><td>1—</td><td>10.000</td><td>0,50</td><td>1 киловатчас (квч)</td><td>произвођач</td></tr> <tr><td></td><td>10.000—</td><td>50.000</td><td>0,35</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>50.000—</td><td>100.000</td><td>0,30</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>100.000—</td><td>500.000</td><td>0,25</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>500.000—</td><td>1.000.000</td><td>0,20</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>1.000.000—</td><td>5.000.000</td><td>0,15</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>5.000.000—</td><td>10.000.000</td><td>0,10</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>преко 10.000.000</td><td></td><td>0,08</td><td>"</td><td>"</td></tr> </table> II <table border="0"> <tr><td></td><td>1—</td><td>10.000</td><td>0,30</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>10.000—</td><td>50.000</td><td>0,25</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>50.000—</td><td>100.000</td><td>0,20</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>100.000—</td><td>500.000</td><td>0,10</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>500.000—</td><td>1.000.000</td><td>0,03</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>1.000.000—</td><td>5.000.000</td><td>0,04</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>5.000.000—</td><td>10.000.000</td><td>0,02</td><td>"</td><td>"</td></tr> <tr><td></td><td>преко 10.000.000</td><td></td><td>0,01</td><td>"</td><td>"</td></tr> </table>	од	1—	10.000	0,50	1 киловатчас (квч)	произвођач		10.000—	50.000	0,35	"	"		50.000—	100.000	0,30	"	"		100.000—	500.000	0,25	"	"		500.000—	1.000.000	0,20	"	"		1.000.000—	5.000.000	0,15	"	"		5.000.000—	10.000.000	0,10	"	"		преко 10.000.000		0,08	"	"		1—	10.000	0,30	"	"		10.000—	50.000	0,25	"	"		50.000—	100.000	0,20	"	"		100.000—	500.000	0,10	"	"		500.000—	1.000.000	0,03	"	"		1.000.000—	5.000.000	0,04	"	"		5.000.000—	10.000.000	0,02	"	"		преко 10.000.000		0,01	"	"				1. По скали II плаћају порез на промет електричне централе које снабдевају директно електрохемијску или електрометалургијску индустрију, под условом да се од укупне производње централе утроши најмање 50% за чисто електрохемијске или електрометалургијске сврхе. Снабдевање ових индустрија мора бити директно из централе, а не преко мреже високог напона на коју је прикључена и друга централа. 2. По I скали плаћају све централе које нису повлашћене по претходној тачки. 3. Под електричном централом сматрају се и више централа једног истог предузећа, ако се налазе у разним зградама али у истом индустријском кругу. 4. Произведена количина електричне енергије мери се на изласку из генератора пре сабирних шинка или на сабирним шинкама од више генератора пре развођења. Мерни трансформатори, бројила и прикључни истих морају бити подељени за пломбирање од стране финансијских надзорних органа. Бројила морају имати важећу оверу Контроле мера. Секундарни водови морају бити видљиви и без наставка, а напонски осигурени способни за пломбирање. Бројила која категоришу електричну централу подложу истој контроли као и главна производна бројила. 5. У случају да електрична централа нема бројила којима би се могла утврдити укупна производња, до постављења истих вршиће се паушално утврђивање произведене електричне енергије према снази генератора. 6. Порез се обрачунава на прописаним обрасцима и то од 1 до 5 дана наредног месеца. Уплата пореза има се извршити најкаље 30 дана од истека месеца у коме је енергија произведена.
од	1—	10.000	0,50	1 киловатчас (квч)	произвођач																																																																																																
	10.000—	50.000	0,35	"	"																																																																																																
	50.000—	100.000	0,30	"	"																																																																																																
	100.000—	500.000	0,25	"	"																																																																																																
	500.000—	1.000.000	0,20	"	"																																																																																																
	1.000.000—	5.000.000	0,15	"	"																																																																																																
	5.000.000—	10.000.000	0,10	"	"																																																																																																
	преко 10.000.000		0,08	"	"																																																																																																
	1—	10.000	0,30	"	"																																																																																																
	10.000—	50.000	0,25	"	"																																																																																																
	50.000—	100.000	0,20	"	"																																																																																																
	100.000—	500.000	0,10	"	"																																																																																																
	500.000—	1.000.000	0,03	"	"																																																																																																
	1.000.000—	5.000.000	0,04	"	"																																																																																																
	5.000.000—	10.000.000	0,02	"	"																																																																																																
	преко 10.000.000		0,01	"	"																																																																																																
714	За пренос непокретности уз накнаду плаћа се порез од цене односно накнаде и то: а) до 200.000 динара б) преко 200.000 до 500.000 динара в) преко 500.000 до 1.000.000 динара г) преко 1.000.000 до 3.000.000 динара д) преко 3.000.000 динара	у %	купопродајна цена или вредност уговорене накнаде односно прометна вредност у моменту настанка пореске обавезе - према томе која је од њих већа	продавац односно тиче које непокретности отуђује	1. Пореска обавеза настаје у моменту склапања уговора о купопродаји, односно о преносу права сопствености уз накнаду или противвредност. Као пренос по овоме тарифном броју сматра се сваки правни акт на основу којег нови ститеатељ непокретних ствари може да тражи укњижење права власништва.																																																																																																

Порез по вишој стопи не може бити већи од пореза по најближој стопи, увећаног разликом због које се примењује виша стопа.

2. У пореску основуцу урачунава се и вредност свих обавеза (дугова, чинидаба, терета и т. д.) које купац прима на себе.

3. Ако се врши замена једне непокретности за другу (трампа) платиће се порез на прометну вредност и једне и друге непокретности посебно.

4. Порез по овоме тарифном броју плаћа се у готову код отсека за финансије онога средњег народног одбора, на чијем се подручју налази непокретна ствар, која се преноси.

5. Сваки уговор или други правни акт, којим се врши пренос непокретних ствари, мора порески обвезник пријавити надлежном државном органу из претходне тачке ове Примедбе у року од 15 дана по његовом закључењу, односно по правноснажности и извршности одлуке о преносу. Ако се пренос врши по одлуци или уз суделовање државног органа (састав уговора, овера и сл.), дужан је и он да учини ову пријаву.

6. Порез се мора платити за 15 дана по истеку рока за пријаву по претходној тачци.

Пренос власништва непокретности на новог ститеља не сме се уписати у земљишне књиге без доказа о плаћеном порезу по овоме тарифном броју.

7. Купац јемчи солидарно са продавцем за порез на пренос непокретности.

8. У случају јавном исправом доказаног потпуног или делимичног неизвршења уговора или другог правног акта о преносу непокретности, услед какве сметње настале независно од воље странака, плаћац овог пореза има право на повраћај плаћеног пореза или његовог одговарајућег дела у року од 3 месеца по насталој сметњи, али најдаље за 6 месеци од закључења уговора или другог правног акта о преносу.

Не може се тражити повраћај ако је непокретност била земљишно-књижно пренета на новог ститеља.

9. Овај порез не плаћа се кад се врши замена непокретности између приватних лица у циљу арондирања (ради састављања уједно делова непокретне имовине истог власника) по наређењу државних органа за аграрну реформу, колонизацију и т. сл.

Тбр.	Наименовање робе (добара)	П. ст. у %	Пореска основица	Ко плаћа порез	П р и м е д б а
714					Неће се сматрати арондацијом, ако је разлика вредности између оба замљишта већа од 50%. 10. Ако једно лице више пута у току године дана пренесе уз накнаду на истог стицатеља више непокретних ствари или више делова исте непокретне ствари, платиће се порез на укупну вредност свих пренесених ствари или њихових делова у току године, по стопи која одговара укупној вредности. 11) Сматраће се да постоји пореска утаја нарочито кад се у уговору назначи лажна цена, мања од фактички примљене, или се за таје споредна давања, чинидбе или терети, које купац (стицатељ) прима на себе. 12. Уколико се не утврди дело пореске утаје, сматраће се тежом пореском неуредношћу ако настанак пореске обавезе не буде благовремено пријављен.
715	1. На пренос права: патента, лиценце, мустара, модела, жигова, службености, права првенства, плодоуживања, права на ренту, као и на пренос акција и удела — плаћа се од цене 2. за пренос патената и давања лиценце држави или њеним предузећима од стране радника, намештеника или службеника	2 0,50	продајна цена "	лице које отуђује право "	1. Порез плаћа лице које отуђује право. 2. Уговор о отуђењу мора се пријавити и порез платити у року од 15 дана по закључењу код отсека за финансије месног надлежног среског народног одбора. 3. Порез се плаћа у готову или у пореским маркама. 4. Уговори и исправе у преносу . . . чија је вредност испод 50.000 динара, не . . . се пријављивати по тач. 2) ове Примедбе. се порез плати у пореским маркама у . . . менту постанка уговора или другог текста . . . преносу права. На исправе о таквим преносима права порески обвезник сам ће претходно прилепити пореске марке и поништити их исписивањем текста о преносу преко већ прилепљених марака. Текст уговора или друге исправе о преносу права обвезно почиње на чистом папиру и даље иде преко прилепљених марака. Забрањује се поништај марака на други начин од стране приватних лица. 5. Ако је вредност пренетог права непозната утврдиће се по прописима за извршење Закона о порезима.

Б — ТАРИФА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУГА

Тар. бр. 1

На све биоскопске, позоришне, музичке, балетске, фискултурне и остале забавне и спортске приредбе (забаве, игранке, коњске трке, мађионичарске претставе, циркусе и т. сл.) плаћа се порез од продајне цене улазнице 23%

Примедба:

1) Порез плаћа приређивач унапред, куповином улазница искључиво државног издања.

2) Само у случају ако за извесну цену (улазнину) не постоји одговарајућа улазница државног издања, отсек за финансије надлежног средског народног одбора дозволиће приређивачу употребу улазница приватног издања. За такве улазнице мора се претходно платити порез по овом тар. броју код отсека за финансије средског народног одбора, надлежног за место приређивања, који ће улазнице жигосати.

3) На улазницама мора да буде означен датум приређивања и ако се даје дневно више претстава редни број претставе тога дана.

4) Са сваке улазнице приређивач мора да откине купон пре улаза посетиоца на место приредбе односно — ако је приређивање на отвореном простору — одмах при издавању улазница. Ако улазнице по тач. 2) ове Примедбе немају купона, отсећи ће се део (угао) улазнице.

5) Ако се уз плаћање улазнице даје и добровољни прилог или ако се даје као улазница само добровољни прилог, платиће се порез по овоме тар. броју на укупну суму добровољних прилога.

6) Забрањује се наплата улазнице на ма који други начин.

7) Приређивач је дужан да отсеку за финансије средског народног одбора, надлежног за место приређивања, бар 24 часа раније пријави почетак приређивања са назначењем, да ли ће се примати и добровољни прилози.

8) У случају из тач. 5) Примедбе уз овај тар. број отсек за финансије средског народног одбора одредиће својег службеника да на каси присуствује примању добровољних прилога и да наплати порез. У случају да службеник не дође или не изврши наплату пореза на лицу места, приређивач је дужан да у року од 3 дана по пријему добровољних прилога плати порез на њих код отсека за финансије месно надлежног средског народног одбора, предајући уједно и писмени извештај о суми примљених добровољних прилога.

9) Држалац просторија или терена, где се врше повремени привређивања подложна овом порезу, не сме допустити приређивање без претходне пријаве по тач. 7) ове Приредбе.

10) Посетиоци су дужни да чувају улазнице до краја приредбе и да их на захтев контролног органа покажу.

11) Ни један посетилац не сме заузети скупље место од онога на које улазница гласи.

12) Приређивач и посетиоци дужни су да контролним службеницима омогуће приступ на приредбу и вршење контролне службе. Службеник мора имати за ово посебно овлашћење, издато од својег надлежства и оверено од стране Одељења пореза Министарства финансија ФНРЈ или Министарства финансија надлежне народне републике.

13) Ни један посетилац, сем лица из претходне тачке, не сме присуствовати приредбама ако није претходно на прописан начин платио улазнину.

14) Приређивач, који је платио порез (куповином улазница државног издања или при жигосању улазница по тач. 2 ове Примедбе), има право на повраћај плаћеног пореза за оне улазнице, које није распродао. Накнада за саму израду улазница државног издања не враћа се. Рок за молбу је 5 дана по свршеној приредби.

15) Не може се вршити повраћај пореза за улазнице са којих су купони откинути или су оне из блока отргнуте.

16) Решење о повраћају доноси исти орган код којег су улазнице биле купљене (односно жигосане) и одмах га извршује.

17) Предмете по којима је извршен повраћај пореза, заједно са односним улазницама, отсек за финансије средског народног одбора достављаће редовно у року од 5 дана по истеку сваког тромесечја финансиском одељењу надлежног окружног народног одбора односно где нема окружног народног одбора оном органу који у пореској материји врши дужност окружног народног одбора. Окружни народни одбор испитаће правилност извршеног повраћаја и, ако нема примедби, комисијски уништити све улазнице за које је порез враћен, а предмет са једним примерком комисијског записника вратити отсеку за финансије.

18) Од плаћања пореза по овом тар. броју ослобођени су:

а) државна позоришта у погледу промета њихових приредби.

Комитет за културу и уметност Владе ФНРЈ у сагласности са Министром финансија ФНРЈ одлучиће на која се позоришта и под којим условима односи ово ослобођење.

б) државни музеји у погледу накнаде коју примају од посетилаца и

в) Југословенски црвени крст на накнаде од приредби ако су приходи од ових намењени искључиво у његове сврхе.

19) Уколико се не утврди дело пореске утаје, сматраће се тежом пореском неуредношћу:

а) ако се не употребљавају улазнице државног издања, односно ако се улазница наплатује на

начин противан прописима тач. 1), 2) и 5) Примедбе уз овај тар. број,

б) ако се благовремено не пријави приређивање у смислу тач. 7) Примедбе уз овај тар. број,

в) ако се спречава или онемогућава вршење контролне службе,

Тар. бр. 2

(1) На улоге за јавна клађења плаћа се порез од укупне суме улога — — — — — 10%

(2) Јахачка друштва, која бар 50% прихода од грка и клађења употребљавају на унапређење коњарства, што ће доказати уверењем надлежног министарства, плаћају од свих улога на клађење — — — — — 2%

Примедба:

1) Порез по овом тар. броју плаћа приређивач у готову.

2) Приређивач јавног клађења дужан је да пријави клађење отсеку за финансије надлежног средског народног одбора бар 2 дана раније и да финансиским службеницима, овлашћеним за контролу и наплату пореза, омогући приступ и правилно извршење ових дужности на лицу места.

3) Ако клађењу не присуствује финансиски службеник по претходној тачки ове Примедбе или не изврши наплату пореза на лицу места, приређивач клађења дужан је да код отсека за финансије надлежног средског народног одбора плати одговарајући порез у року од 3 дана по завршеном клађењу, предајући уједно и записник о укупном износу улога на клађење.

4) Уколико се не утврди дело пореске утаје сматраће се тежом пореском неуредношћу:

а) ако се јавно клађење не пријави благовремено и

б) ако се спречава или онемогућава вршење контролне службе.

Тар. бр. 3

Од вредности свих срећака ил. осталих исправа, којима се заснива право на учешће у лутрији, томболи или осталим играма на срећу, плаћа се порез — — — — — 5%

Примедба:

1) Порез по овом тар. броју плаћа приређивач лутрије, томболе или друге игре на срећу.

2) Приређивач је дужан да отсеку за финансије средског народног одбора, надлежног за место приређивања, пријави приредбу бар 2 дана раније и да финансиским службеницима омогући вршење контроле на месту приређивања.

3) Контролни службеник извршиће попис благава свих срећака, које до часа приређивања нису распродате.

4) Порез се плаћа у готову код отсека за финансије из тачке 2) ове Примедбе.

5) Порез по овом тар. броју плаћа се пре пуштања срећака у пролаз.

6) Све срећке, односно остале исправе морају да буду жигосане од органа код којег је за њих плаћен порез. Нежигосане срећке не смеју се лутити у продају. Код томболе и осталих игара на срећу уместо жигосања, издаће се потврда о пријави приредбе и о претходно плаћеном порезу.

7) Приређивач који је платио порез по овом тар. броју има право на повраћај плаћеног пореза за

оне срећке односно друге исправе за које докаже да их није распродао. Повраћај пореза тражи се и извршује на начин, у року и по поступку из тач. 14), 16) и 17) Примедбе уз тар. бр. 1 ове Тарифе.

8) Од пореза по овом тар. броју ослобађају се срећке Државне класне лутрије.

9) Уколико се не утврди дело пореске утаје сматраће се тежом пореском неуредношћу:

а) ако се приређивање благовремено не пријави по тач. 2) ове Примедбе,

б) ако се нађе у промету нежигосане срећке, односно друге исправе из овога тар. броја, и

в) ако се спречава или онемогућава вршење контролне службе

Тар. бр. 4

На издавање акција плаћа се порез — — — — — 4%

Примедба:

1) Ако се број или вредност акција, односно акцијски капитал, повећава на ма који начин плаћа се порез само на повећани део капитала.

2) Порез се плаћа у готову код отсека за финансије средског народног одбора, месно надлежног по седишту управе акционарског друштва.

3) Пореска основица је номинална вредност акција.

4) Порез по овом тар. броју плаћа издавалац акција.

5) Пореска обавеза настаје у моменту почетка уплате капитала. Ако се капитал уплаћује у деловима (котима-ратима), пореска обавеза настаје у моменту почетка уплате појединих кола.

6) Порез по овом тар. броју мора се у потпуности платити пре него акције буду предате њиховим сопственицима, али најкасније за 30 дана по свакој оброчној уплати капитала, а код повећања капитала на други пута (из резервних фондова и сл.) — за 30 дана од извршности одлуке о таквом повећању, односно од стварно извршеног повећања.

7) Почетак и рок уписа и рок за прву уплату капитала морају се претходно пријавити месно надлежном средском народном одбору — отсеку за финансије. Одлука о почећу акцијског капитала без нових уплата мора се пријавити истом финансиским органу у року од 30 дана по извршности те одлуке. Уз пријаву мора да буде приложена друштвена правна

8) Свака акција (пробитне или повећане вредности), за коју је порез плаћен, мора да буде претходно жигосана код финансиског органа из тачке 2) ове Примедбе. Пре жигосања акције се не смеју лутити сопственицима, без обзира што је порез на њих плаћен.

9) Уколико се не утврди постојање пореске утаје, сматраће се тежом пореском неуредношћу:

а) ако се благовремено не поднесе пријава по тач. 7) ове Примедбе,

б) ако се сопственицима уруче нежигосане акције — тач. 8) ове Примедбе.

Тар. бр. 5

На премије осигурања плаћа се порез од свих инкасираних бруто премија осигурања — — — — — 0.50%

Примедба:

1) Пореска обавеза настаје у моменту доспећа премије.

- 2) Порески обвезник је осигуравајуће предузеће.
- 3) Пореска основица је износ премије.
- 4) Осигуравајуће предузеће дужно је да плати порез по овоме тар. броју најкаже за 10 дана по истеку сваког месеца, подносећи уједно у 2 примерка изводе из својих књига о доспелим премијским уплатама у протеклом месецу.
- 5) Порез се плаћа у готову код отсека за финансије средњег народног одбора, месно надлежног за седиште управе осигуравајућег предузећа.
- 6) Овај порез не плаћа се код установа социјалног осигурања.

Тар. бр. 6

На закупе непокретних ствари плаћа се порез од износа закупнине (кирије) и то:

- 1) за закупе зграда или делова зграда (станава, локала итд.) ако закупнина износи:

до 200 динара		дин. 3.—
преко 200 до 400 динара		„ 6.—
„ 400 до 600 „		„ 10.—
„ 600 до 800 „		„ 15.—
„ 800 до 1.000 „		„ 20.—
„ 1.000 до 1.500 „		„ 30.—
„ 1.500 до 2.000 „		„ 40.—
„ 2.000 до 3.000 „		„ 60.—
„ 3.000 за сваких даљих 100 динара		3%

- 2) За закупе осталих непокретних ствари и права на њима од износа или вредности закупнине ————— 2%

Примедба:

- 1) Пореска обавеза и дужност плаћања пореза настају у моменту пријема закупнине.
- 2) Порез се плаћа на свако појединачно примање закупнине (кирије).
- 3) Пореска основица је онај износ закупнине, који се фактички прима, односно чији се пријем потврђује једном признањем, без обзира за које се време закупнина полаже. У пореску основицу урчувава се и вредност свих пореских давања, чинидби и терета, које закупца прима на себе.
- 4) Порески обвезник је закуподавац.
- 5) Порез на закупе зграда плаћа се употребом пореске хартије, тј. прописане одговарајуће признанице државног издања. Ако признаница гласи на суму већу од 3000 динара доплатиће се 3% пореза у пореским маркама на вишак закупнине преко 3000 динара. Марке се лене на још непопуњеном обрасцу признанице државног издања (прописане за суму од 2000 до 3000 динара), а ниште се исписивањем текста признанице преко прилепљених марака.
- 6) Порез на закупе осталих непокретних ствари плаћа се у пореским маркама. Марке се лене на обичној хартији, а затим се ниште исписивањем текста признанице преко марака, тако да пише „Признаница“ буде изнад марака, а текст признанице почиње на четири хартији и даље иде преко прилепљених марака.
- 7) Признаница о пријему закупнине мора да садржи и износ закупнине, време на које се та примљена закупнина односи, закупно добро, датум издања и потпис издаваоца признанице.
- 8) Ако се закупнина не плаћа само у новцу, већ се поред новца надокнађује и каквом чинидбом закупца или се закупнина састоји једино од таквих чинидби, плаћаће се порез и на новчану вредност тих чинидби на исти начин и у исто време као и да је закупнина плаћена у готову.
- 9) О сваком закупу непокретних ствари мора закуподавац у року од 15 дана сачинити писмени уговор

са закупцем. У уговору се мора назначити износ закупнине и осталих чинидби закупца (назначивши и новчану вредност тих чинидби), као и време трајања закупног односа (до одређеног дана или отказа) и рокови плаћања закупнине (месечни, годишњи итд.).

- 10) Закуподавац је дужан да сваки пријем закупнине одмах у року пријема испрати писмено признањем, које се даје закупцу.

Ако закуподавац или од њега овлашћено лице не прима закупнину непосредно из руку закупца, већ му овај закупнину шаље поштом или подиже код суда у депозит, закуподавац (односно лице које по његовом овлашћењу прима закупнину) дужан је да изда и закупцу поштом прописну признаницу у року од пет дана по пријему закупнине.

Закуподавцима који су у закупном односу са више од 50 закупца може Министарство финансија ФНРЈ дозволити да овај порез плаћају по синску у готову код одређеног средњег народног одбора.

- 11) Закупац је дужан да признанице о плаћеној закупини чува за годину дана по њиховом издању и да их на захтев државног органа покаже. Исто тако закуподавац мора за исто време чувати талоне од издатих признаница.

- 12) Сматраће се пореском утајом нарочито:

- а) неиздавање признанице о примљеној закупини;

- б) необухватање признаницом споредних чинидби закупца и неплаћање или неблаговремено плаћање пореза на новчану вредност истих;

- в) ако се уговори лажна (мања) закупнина или уговором прећуте споредне чинидбе и давања из односа закупа, па се издају признанице на лажни износ закупнине.

- 13) Сматраће се тежом пореском неуредношћу: ако закуподавац не сачини благовремено писмени уговор о закупу по прописима тач. 9 Примедбе уз ове тарифне број.

- 14) Сматраће се пореском неуредношћу нарочито непрописно поништавање пореских марака на признаницама (тач. 5 и 6 ове Примедбе) или издавање признаница без података из тач. 7) ове Примедбе уколико се не би утврдило постојање тежег порескокривичног дела.

Тар. бр. 7

На месечне зајмове плаћа се порез од износа месечне вредности:

	Динара	Динара
до 1.000 — — — — —	2	
преко 1.000 до 2.000 — — — — —	4	
„ 2.000 до 3.000 — — — — —	6	
„ 3.000 до 5.000 — — — — —	10	
„ 5.000 до 7.500 — — — — —	15	
„ 7.500 до 10.000 — — — — —	20	
„ 10.000 до 15.000 — — — — —	30	
„ 15.000 до 20.000 — — — — —	40	
„ 20.000 до 30.000 — — — — —	50	
„ 30.000 до 50.000 — — — — —	75	
„ 50.000 до 75.000 — — — — —	110	
„ 75.000 до 100.000 — — — — —	150	
„ 100.000 до 150.000 — — — — —	200	
„ 150.000 до 200.000 — — — — —	300	
„ 200.000 до 300.000 — — — — —	400	
„ 300.000 до 500.000 — — — — —	600	
„ 500.000 до 750.000 — — — — —	1.000	
„ 750.000 до 1.000.000 — — — — —	1.500	
„ 1.000.000 до 1.500.000 — — — — —	2.000	
„ 1.500.000 до 2.000.000 — — — — —	3.000	

На сваку даљу започету хиљаду динара — 2 динара.

Примедба:

1) Порез по овом тар. броју плаћа се на све менице издате у земљи без обзира да ли ће се платити у земљи или на страни, као и на менице издате у иностранству, ако им је плаћање у земљи.

2) Порески обвезник је притежалац менице, тј. лице у чијим се рукама меница налази.

3) Пореска основица је износ меничног дуга.

4) Пореска обавеза и дужност плаћања пореза код меница издатих у земљи настају у моменту њиховог издавања.

5) За менице издате у земљи порез се плаћа искључиво употребом прописаног меничног бланкета државног издања.

Ако меница гласи на суму преко 2.000.000 динара употребиће се менични бланкет који је прописан за суму од 2.000.000 динара, а за вишак преко те суме доплатиће се у пореским маркама или у готову порез 2‰ код месно надлежног средског народног одбора, што ће он потврдити.

6) Ако је меница и издата и платива у иностранству, па се унесе у земљу и стави у промет, платиће се на њу порез од 10 динара, без обзира на меничну вредност.

7) Ако је меница и издата и платива у иностранству, па се на њој накнадно означава да је платива у ФНРЈ или се за осигурање или наплату меничног дуга тражи интервенција наших државних органа, платиће се одговарајући порез по скали овога тар. броја.

8) Порез од 10 динара за менице из тач. 6) ове Примедбе плаћа се у пореским маркама, а порез за менице из тач. 7) исте Примедбе плаћа се у пореским маркама или у готову код отсека за финансије месно надлежног средског народног одбора.

Порез за ове менице плаћа се најдаље за 30 дана пошто иностранна меница буде унета у земљу, Но, ако околност (из тач. 7) ове Примедбе), због које се порез плаћа, настане пре овога рока, порез се мора платити при настанку те околности (тј. при накнадном означавању да је место плаћања у ФНРЈ или при тражењу интервенције наших државних органа за осигурање или наплату меничног дуга).

9) За менице које гласе на страну валуту порез се плаћа на њихову вредност у динарима по званичном курсу у моменту настанка пореске обавезе.

10) Уколико се не утврди дело пореске утаје, сматраће се тежом пореском неуредношћу:

а) ако се за домаћу меницу не употреби прописани менични бланкет;

б) ако се за меничне вредности преко 2.000.000 не плати порез на прописани начин, (тач. 5) ове Примедбе) и

в) ако се не плати порез за стране менице на начин прописан у тач. 6—9 ове Примедбе.

Тар. бр. 8

На све зајмове сем меничних плаћа се порез од износа главног дуга — — — — — 0,25%

Примедба:

1) Пореска обавеза и дужност плаћања пореза настају у моменту склапања уговора о зајму.

2) Пореска основица је износ обвезе (главног дуга).

3) Порески обвезник је зајмодавац.

4) Порез по овом тар. броју плаћа се у пореским маркама, које се лепе и ниште на самом уговору о зајму (облигацији) и то на начин прописан у тач. 6) Примедбе уз тар. бр. 6 ове Тарифе.

5) Од овога пореза ослобађају се обвезници државних зајмова, државни благајнички записи и бонови

и остале задужнице државних надлештава и државних установа (не и државних привредних предузећа).

6) Усмени уговор о зајму мора зајмодавац пријавити и порез платити у року од 15 дана по закључењу код отсека за финансије средског народног одбора у својем домицилу.

7) Неплаћање овог пореза сматраће се пореском утајом.

8) Непрописно ништење марака на уговорима о зајму сматраће се пореском неуредношћу, уколико се не би утврдило постојање тежег пореско-кривичног дела.

Тбр. 9

На накнаду за огласе у новинама, календарима, новременим часописима, службеним листовима, књигама и теме слично и за огласе путем радио или светлосних пројекција у биоскопима плаћа се — — — — — 4%

Примедба:

1) Као огласи у смислу овог тар. броја сматрају се све белешке и обзнане речју или сликом, које имају карактер приватног обзнањивања (објављивање веридбе, венчања, смрти, приредби, препоручивање робе и т. сл.).

2) Пореска обавеза настаје у моменту пријема накнаде, односно у моменту оглашења.

3) Порески обвезник је лице које прима накнаду за оглашење.

4) Порески обвезник, уколико иначе није дужан да води књиге, дужан је водити посебну евиденцију о огласима, у коју ће уписивати примљене огласе и накнаду за оглашење.

Тар. бр. 10

На промет извршен у виду транспортних услуга уз накнаду плаћа се порез од износа накнаде:

1) на железницама:	
а) за превоз путника — — — — —	20%
б) за превоз ствари — — — — —	15%
2) на пловним превозним средствима на рекама, језерима и каналима за превоз путника и ствари — — — — —	15%
3) на трамвајима и тролејбусима у оквиру градског реона — — — — —	15%
3) на трамвајима у оквиру градског реона	15%
4) за превоз путника и ствари преко река и канала на одређеним местима (скеле и сл.) — — — — —	10%
5) на сувозедним моторним возилима:	
а) за превоз путника — — — — —	0.65%
б) за превоз ствари — — — — —	5.50%

Примедба:

1) Превозна средства из тач. 5) овога тар. броја не смеју се употребити за транспортне услуге уз накнаду пре него буду пријављена ради евиденције код отсека за финансије средског народног одбора, надлежног за седиште власника подвозног средства.

2) Порез по овом тар. броју плаћа се од вредности возарине. Он мора бити урачунат у цену карте и плаћа се заједно са њоме, а заокружавање се врши само на укупан износ возарине са порезом. На претплатне карте плаћа се порез према суми претплате.

3) Пореска обавеза настаје у моменту кад је накнада примљена, односно кад је услуга превоза извршена.

4) Порески обвезник је лице које врши услугу, односно које прима накнаду.

5) Порески обвезник, уколико није иначе дужан да води пословне књиге, дужан је да води посебну евиденцију о извршеним услугама превоза и примљеним накнадама.

6) Од превоза по овом тар. броју ослобођени су:
а) накнаде за превоз на мору и ваздушним саобраћајним средствима;

б) у случају када се за поштинске државних надлештава и установа не плаћа возарина, неће се платити ни овај порез.

7) Ако неко лице ужива попуст на возарини, порез ће се наплатити на снижену возарину.

8) Уколико се не утврди да постоји дело пореске утаје, сматраће се тежом пореском неуредношћу поступање по тачки 1) ове Примедбе.

Тар. бр. 11

На сав промет угоститељских радњи (хотела, ресторана, кафана, бифеа и т. сл.), изузев од продаје алкохолних пића, плаћају порез и то:

1) специјалне угоститељске I категорије	25%
2) остале угоститељске радње II катег.:	
а) I групе — — — — —	10%
б) II групе — — — — —	6%
3) народни ресторани — — — — —	4%

Примедба:

Мензе радничко-службеничке у оквиру предузећа (установа) не плаћају порез по овом тар. броју.

Тар. бр. 12

На грађевинске радове плаћа се порез на промет од укупне цене (вредности) извршених радова и то:

1) при изградњи привредних објеката (фабричких постројења свих грана индустрије, подразумевајући и складишта, помоћне објекте, управно-административне делове зграда и радничке станове), електричних централа, саобраћајница и пољопривредно и шумско-производних објеката државног и задружног власништва — — — — —	6%
2) при изградњи станбених објеката, друштвених објеката и то управно-административних, културно-просветног и социјално-здравственог карактера као и градње комуналног карактера — — — — —	9%
3) при изградњи грађевинских објеката приватно-привредног карактера и осталих који немају друштвени карактер — — — — —	12%

Примедба:

1. На грађевинске радове за обнову поплаћених села плаћа се порез по стопи од 2%, а на грађевинске радове оних градских и сеоских грађевинских објеката које користе искључиво само власници за себе плаћа се порез по стопи од 3%.

2. Порез по овом тарифном броју плаћа предузеће које изводи грађевинске радове, односно власник објекта који изводи радове у сопственој режији.

3) Порез на промет по овом тарифном броју наплаћиваће се на укупну вредност грађевинског објекта односно извршених радова, поред пореза на промет производа који је плаћен при набавци утрошеног грађевинског материјала по пореским стопама и одговарајућим тарифним бројевима из А — Тарифе пореза на промет производа и других добара.

4) I — По стопи из тач. 1) овог тарифног броја плаћа се порез на грађевинске радове при изградњи следећих грађевинских објеката:

а) У индустрији и рударству:

Свих фабричких зграда и свих фабричких постројења свих индустријских и рударских грана, заједно са складиштима и помоћним објектима, укључујући управно-административне делове зграда и објекте, потом са радничким становима и насељима, као и са свим грађевинским радовима потребним за изградњу целокупног фабричког комплекса; свих објеката и постројења за производњу електричне енергије, заједно са њиховим хидротехничким уређењима.

б) Саобраћајница и служба везе:

Сумвоземних (железнице, путеви, мостови, тунели); водених — речних и поморских (регулација река, луке, обале, пристаништа и зимовници); ваздушних (аеродроми); служба везе (ПТТР) — укупно са свима постројењима и помоћним објектима, радовима и објектима складишног, дистрибуционог, управно-административног и станбеног карактера за целокупно уређење објеката.

в) У пољопривреди:

Свих грађевинских радова и објеката, као и постројења на мелiorацијама (иосушавање и наводњавање), државно-пољопривредним добрима, пољопривредно-машинским станицама производног складишно-дистрибуционог, управно-административног и станбеног карактера

г) У шумарству:

Шумских путева и железница, шумских постројења, објеката и радова производног, складишно-дистрибуционог, управно-административног и станбеног карактера.

II — По стопи из тач. 2) овог тарифног броја плаћа се порез на грађевинске радове при изградњи следећих грађевинских објеката:

а) Станбених објеката:

Сеоских и градских, уколико нису укључени у тач. I или 3

б) Друштвених објеката:

Управно-административних зграда (свих управно-административних зграда производне, услужне и управне службе, уколико не потпадају под остале тачке); културно-просветних зграда као: културних домовна, позоришта, биоскопа, музеја, библиотеке, уметничких академија и галерија, маузолеја, уметничких споменика, ђачких домовна, свих школа, научних института и лабораторија, уређаја и објеката за физкултуру и спорт итд., укључујући објекте ове врсте из оквира комплекса тач. I; социјално-здравствених зграда (јасла, обданишта, дечији домови, радничка склоништа, домови изнемоглих и старих, инвалидских домови, домови за слепе и глувонеми, болнице, санаторијуми, амбуланте, диспанзери, клинике, породилишта, здравствене станице, лечилишта, опоравилишта, јавна купатила, морска и речна купатила итд., укључујући објекте ове врсте из оквира комплекса тач. I).

в) Комуналних градњи:

Објеката и уређаја за водовод, канализацију, плинских постројења, уређења градова и села (колхоза, тротоара, скверова, тргова, пијаца, паркова, базена, фонтана, водоскока, киоска, рекламних стубова, уличног осветљења, трамваја, постројења, чешкаоница, јавних клозета, ограда, гробља, асанација итд.).

III — По стопи из тач. 3) овог тарифног броја плаћа се порез на грађевинске радове при изградњи следећих грађевинских објеката:

а) свих објеката приватно-привредног карактера;

б) станбених објеката који прелазе норму општег животног стандарда (луксузни станови, виле, викенд-куће и слично);

в) свих објеката који немају друштвени карактер и нису објекти широке приватне употребе, нити су комуналног карактера.

Тар. бр. 13

На вршење свих осталих услуга — од цене услуге — — — — — = — — — — — 4%

Примедба:

Кад је у накнади за услугу која се врши индустријском или занатском прерадом, обрадом или дорадом урачуната цена употребљеног материјала, порез се плаћа на износ накнаде који остаје по одбитку набавне цене употребљеног материјала ако је на његов промет већ плаћен порез и ако у Тарифи није предвиђено да се на промет ствари добијених прерадом, дорадом или обрадом плаћа порез.

Ако је у Тарифи предвиђено да се на промет ствари које су добијене индустријом или занатском прерадом, обрадом или дорадом плаћа порез, онда је плаћеним порезом на промет прерађених, дорађених или обрађених ствари обухваћен и порез на накнаду за услугу, уколико у Тарифи није другачије речено.

САДРЖАЈ ТАРИФЕ

А — Тарифа пореза на промет производа и других добара

І Д Е О

	Тарифски бројеви
ПРОИЗВОДИ ЗЕМЉОРАДЊЕ, СТОЧАРСТВА И ШУМАРСТВА; ОСТАЛИ ЖИВОТИЊСКИ И БИЉНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ХРАНУ И ПИЋЕ — — — — —	1—146
1. Производи земљорадње — — — — —	1— 49
а) жита и пиринач — — — — —	1— 6
б) вариво и поврће — — — — —	7— 11
ц) воће — — — — —	12— 14
д) јужно воће — — — — —	15— 24
е) колонијална роба и њени сурогати — — — — —	25— 29
ф) уљани плодови, уљано семење и разнo друго семење — — — — —	30— 33
г) цвеће и биље за расађивање — — — — —	34— 36
х) биље за сточну храну — — — — —	37
и) биље за индустрију и лекарију — — — — —	38— 46
ј) сокови биљних плодова и биљака — — — — —	47— 49
2. Производи сточарства — — — — —	50— 90
а) живе животиње — — — — —	50— 57
б) животињски производи — — — — —	58— 64
месо свеже и прерађено — — — — —	58— 61
млеко и јаја — — — — —	62— 63
мед и восак — — — — —	64— 65
животињске претилине — — — — —	66— 70
вуна, длака, перје, кокоши, бисер, корали и сл. — — — — —	71— 75
на другом месту непоменуте животињске производне и делови — — — — —	76— 81
в) рба и производи од рибe — — — — —	82— 87
д) остале животиње — — — — —	88— 90
3. Производи шумарства — — — — —	91—102
4. Производи пољопривредних грама индустрије — — — — —	103—128
а) млевски и други производи — — — — —	103—111
б) бића — — — — —	112—122
в) сирће и квасац — — — — —	123—124
д) вода и лед — — — — —	125—126
е) остали при преради пољопривредних производа — — — — —	127—128
5. Остала решива и предмети за храну — — — — —	129—145
6. Производи дувана — — — — —	146

ІІ Д Е О

КОПОВИ УОПШТЕ, МИНЕРАЛНА УЉА И ГЕЉОВИ ПРОИЗВОДИ — — — — —	147—179
1. Земља и глин — — — — —	147—161
2. Руде, зуре и пепели — — — — —	162—168
3. Фосили за горење — — — — —	169—170
4. Минерална уља и остали фосили; катран, уља и смоле каменог угља и осталих минералних материјала — — — — —	171—179

III Д Е О

	Тарифски бројеви
ПРЕРАЂЕНИ ВОСАК, ЖИВОТИЊСКИ, БИЉНИ И МИНЕ- РАЛНИ, И РОБА НАЧИЊЕНА УПОТРЕБОМ МАСТИ, УЉА ВОСКА — — — — —	180—195
1. Восак — — — — —	180—183
2. Свеће — — — — —	184
3. Воштана роба — — — — —	185
4. Сапуни, мазива, материје за пластичне радове и израде од сапуна, стеарина, парафина и сличних материја — — — — —	186—190

IV Д Е О

ХЕМИЈСКИ И АПОТЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ; БОЈЕ И ПРО- ИЗВОДИ ОД ЊИХ; ФИРНИСИ, ЛАКОВИ, ЕТЕРИ; АЛКО- ХОЛИ НЕПОМЕНУТИ НА ДРУГОМ МЕСТУ; ЕТЕРСКА УЉА И МИРИСИ; ВЕШТАЧКА СРЕДСТВА ЗА ЉУБРЕЊЕ И ЗАПАЉИВЕ И ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ — — — — —	196—271
1. Хемијски и апотекарски производи — — — — —	196—235
а) неорганске материје — — — — —	196—225
б) органска једињења — — — — —	222—235
2. Боје, мастила и писаљке — — — — —	236—247
3. Фирниси, лакови, лепкови и китови — — — — —	248—252
4. Етри, алкохоли на другом месту непоменути; етерска уља, пар- фимерија и косметички артикли — — — — —	253—261
5. Вештачка средства за љубрење — — — — —	262—263
6. Барут, експлозивне материје, фитиљи (лунге) и остала запа- љива роба — — — — —	264—271

V Д Е О

БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ПРЕДИВА И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ — — — — —	272—369
1. Памук — — — — —	272—287
2. Кудеља, лан и остала биљна влакна за предиво — — — — —	288—307
3. Вуна и остала животињска длака за предиво — — — — —	308—325
4. Свила — — — — —	326—348
5. Тканине премазане или натопљене изузев каучуком и израде од њих — — — — —	341—349
6. Клобучина и роба од клобучине — — — — —	349—351
7. Длака на другом месту непоменута и израде од ње — — — — —	352—355
8. Одело, рубље и остала шивена и помодна роба на другом месту непоменута — — — — —	356—368
9. Отпаци од тканина — — — — —	369

VI Д Е О

КОЖА И КРЗНО, ИЗРАДЕ ОД ЊИХ И ИЗРАДЕ ОД ЦРЕВА — — — — —	370—385
1. Чињена кожа и израде од чињене коже — — — — —	370—381
2. Крзно и израде од крзна (ћурчијска роба) — — — — —	382—383
3. Израде од црева — — — — —	384—385

VII Д Е О

КАУЧУК И ГУТАПЕРКА — — — — —	386—398
1. Мек каучук и израде од меког каучука — — — — —	386—395
2. Тврди каучук (ебонит) и израде од тврдог каучука — — — — —	396—398

VIII Д Е О

ПЛЕТАРСКЕ ИЗРАДЕ ОД БИЉНИХ МАТЕРИЈА ИЗУЗЕВ ПРЕДИВА — — — — —	399—406
---	---------

IX Д Е О

	Тарифски бројеви
ЧЕТКАРСКЕ И СИТАРСКЕ ИЗРАДЕ И МЕТЛЕ — — — — —	407—409

X Д Е О

МАТЕРИЈЕ ЗА РЕЦКАРИЈУ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ — — — — —	410—440
1. Животињске материје и њихове имитације за рецкарију — — — — —	410—416
2. Биљне материје и њихове имитације за рецкарију — — — — —	417—421
3. Израде од дрвета — — — — —	422—435
4. Израде од трске — — — — —	436—438
5. Израде од плуте — — — — —	439—440

XI Д Е О

ХАРТИЈА, КЊИГЕ, ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ И СЛИКЕ — — — — —	441—474
1. Хартија и израде од хартије — — — — —	441—470
2. Географске карте, слике и књиге — — — — —	471—474

XII Д Е О

ИЗРАДЕ ОД КАМЕНА, КЕРАМИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОСТА- ЛИХ МИНЕРАЛНИХ И ФОСИЛНИХ МАТЕРИЈА — — — — —	475—506
1. Од камена — — — — —	475—487
2. Израде од асфалта, цемента, гипса и азбеста — — — — —	488—491
3. Израде од ћилибара, гагата, морске пене и лаве — — — — —	492—493
4. Израде од керамичког материјала — — — — —	494—506

XIII Д Е О

СТАКЛО И ИЗРАДЕ ОД СТАКЛА — — — — —	507—526
-------------------------------------	---------

XIV Д Е О

МЕТАЛИ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ — — — — —	527—645
1) Племенити метали: злато, платина и сребро — — — — —	527—535
2. Прости метали и роба од њих — — — — —	535—645
а) гвожђе и израде од гвожђа — — — — —	536—588
б) алуминиум — — — — —	589—596
ц) олово — — — — —	597—604
д) цинк — — — — —	605—610
е) калај — — — — —	611—617
ф) никл и његове легуре — — — — —	618—623
г) бакар — — — — —	624—638
х) израде од простих метала и њихових легура, позлаћене и посребрене — — — — —	639—645

XV Д Е О

МАШИНЕ, АПАРАТИ, СПРАВЕ, ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ ПРЕД- МЕТИ И ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА — — — — —	646—682
1. Машине, справе и апарати — — — — —	646—662
2. Електричне машине и електро-технички предмети — — — — —	663—669
3. Превозна средства — — — — —	670—682

XVI Д Е О

НАУЧНИ ПРЕДМЕТИ И НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ — — — — —	683—691
---	---------

XVII Д Е О

1. Часовници — — — — —	692—697
2. Ватрено оружје — — — — —	698—699
3. Дечје играчке — — — — —	700

XVIII Д Е О

	Тарифски бројеви
1. Ликери, фина вина и друга јака алкохолна пића — — — — —	701
2. Ракија — — — — —	702
3. Шпиритус — — — — —	703
4. Вино и шампањ — — — — —	704
5. Пиво — — — — —	705
6. Квасац — — — — —	706
7. Цемент и хидраулични хреч — — — — —	707
8. Дестилати нафте — — — — —	708
9. Жижице — — — — —	709
10. Карте за играње — — — — —	710
11. Пламене лампе — — — — —	711
12. Сијалице — — — — —	712
13. Електрична струја — — — — —	713
14. Пренос непокретности — — — — —	714
15. Пренос права — — — — —	715

Б — Тарифа пореза на промет услуга

1. Улазнице — — — — —	1
2. Јавна клађења — — — — —	2
3. Лутрије и друго — — — — —	3
4. Акције — — — — —	4
5. Осигурање — — — — —	5
6. Закупи непокретности — — — — —	6
7. Менице — — — — —	7
8. Зајмови-облигације — — — — —	8
9. Огласи — — — — —	9
10. Возарина — — — — —	10
11. Угоститељски послови — — — — —	11
12. Грађевински послови — — — — —	12
13. Остале услуге — — — — —	13